


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
год. **18** - бр. 5
октомври 2011

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6249



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје

год. **18** - бр. 5

октомври 2011

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либериа	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принсипе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источен Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китс и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год. 18 бр.5, октомври 2011

©2011

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоѝ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекѝор

уредувачки одбор

ОГЃАН БЛАГОЕВ

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

уредник

НАДА ГАЛЕВСКА

компјутерска и графичка обработка

КЕТИ ЃОРЃИЕВСКА

МАРИЈА ТРПКОВСКА

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачоѝ

11 Октомври 25, Скопје

тел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

http://www.ippo.gov.mk

Содржина

➤ I. СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ	1-138
♦ Огласување за ништовно решение за признавање на право на индустриска сопственост.....	1
♦ Патенти	2-29
Прегледи	28-29
Промени, пренос, престанок на важење	30-35
♦ Пријави индустриски дизајн	36-60
Прегледи	60
♦ Објави индустриски дизајн	61-71
Прегледи	71
♦ Пријави на трговски марки	72-88
Прегледи	85-88
♦ Трговски марки	89-134
Прегледи	129-134
Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	135-137
♦ Од регистарот на застапници и промени.....	138



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-
стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04)
решението за признавање на правото на индустриска
сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди
дека не постоеле услови предвидени со Законот за
индустриската сопственост за признавање на тоа
право.

Предлог за огласување за ништовно решение за
признавање на правото од индустриска сопственост
согласно членот 225 од Законот за индустриската
сопственост може да поднесе заинтересирано
лице јавниот обвинител или Заводот по службена
должност.

Предлогот за огласување за ништовно
решение за признавање на правата од индустриска
сопственост може да се поднесе за сето време на
траењето на заштитата.



ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.


Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
 - A-патент A1-патент со доказ
 - A2-дополнителен патент
 - T1-превод на патентни барања за признаен европски патент
 - T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум држава број
- (45) Дата на објавување
- (45) Објава на првичните патентни барања
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
- (54) Назив на пронајдокот
- (56) Цитирани документи
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
 - (датум на пријавувањето ex- YU број на пријавата година ex- YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

- (51) F 41H 13/00 (11) 903827
(13) A
(21) 2005/427 (22) 22/12/2005
(45) 31/10/2011
(30) П-2005/427 22/12/2005 МК
(73) **Добри Караѓоргов-ДедаНое**
ул. Атанас Илјоски бр. 26, 1060 Скопје, МК
(72) Добри Караѓоргов-ДедаНое
(54) **ЕКСЦЕСИВЕН ТУРБО ГЕНЕРАТОР**
(57) Ексцесивен турбо генератор (понатаму ЕТГ)
е машина која во голема мера наликува
на Теслиниот конвертор на механичка во
електрична енергија со суштински разлики
во дизајнот на роторот и поставеноста на

магнетите. Тие мали измени овозможуваат турбулентно струење на имбалансот низ намотките на роторот така што тој бележи ексцесивен пораст во текот на работата. Работата на ЕТГ е претставена со циклично повторување на четири тактови: 1) Компримирано привлекување; 2) Негативна промена на типот на интеракција; 3) Експанзивно одбивање и 4) Позитивна промена на типот на интеракција. Во тактовите 1) и 3) имбалансот го бележи својот вкупен пораст додека губитоците на имбаланс во тактот 2) се компензираат со добивките во тактот 4). ЕТГ е применлив како експлозивна направа.





- (51) **F 16C 19/00,** (11) **903818**
 В 21В 31/07, (13) **А**
 В 65G 13/00, (22) 17/06/2009
 F 16C 13/00, 33/00 (45) 31/10/2011

(21) 2009/195

(30) 200900195 17/06/2009 МК

(73) **Ширкоски Живко**
ул.Борка Спиркоски 28 Прилеп, МК


(54) **КОМПОЗИТЕН КОНТЕЈНЕР ЗА ЛЕЖИШТЕ**

(57) Валецот за транспортни ленти наменет за разни употреби (Сл. 1) е составен од деловите (Сл. 2), вграден е композитни контейнер за лежиште (Сл. 2 под 1) а композитниот контейнер за лежиште (Сл.3) е изработен од најнови композитни материјали со посебна композитна технолошка постапка и технологија на производство на композитни производи.

Композитниот контейнер за лежиште има посебни механички и други особини и е многу попогоден како дел каде е сместено лежиштето со цел да се врши наменетата функција.

Патентот како таков ќе ги реши досегашните проблеми што се јавуваат заради прицврстувањето на лежиштето со метал. Со вградување на композитниот контейнер за лежиште, со својот конструктивен облик и материјалите кои се вградени во него, како и технолошката постапка во производството и по својата намена, ќе реши доста досегашни недостатоци. Затоа сметаме дека е вистински пронајдок и патент.

сл:1



(51) **C 02F 0/00**

(11) **903826**

(57) Дренажната преграда (сл.1 и 2) претставува систем на дренажни бунари со кои снижувањето на нивото на подземните води се врши со густо распоредени и меѓусебе поврзани длабоки дренажи опремени со таложници и песочни филтри кои овозможуваат вечна работа на системот со можна перманентна контрола на нивото на подземната вода преку централен собирен бунар опремен со хоризонтален одводен цевковод и пиезометарска цевка. Со снижувањето на нивото на подземните води по целата должина на косината, се обезбедува потребниот фактор на стабилност на косината.

(21) 2010/186

(13) **A**


(22) 01/07/2010

(45) 31/10/2011

(30) 20100186 01/07/2010 МК

(73) **РИБЕСКИ ДИМИТАР**
ул."Ванчо Мицков" бр.69 - Скопје, МК

(72) РИБЕСКИ ДИМИТАР

(54) **ДРЕНАЖНА ПРЕГРАДА**




ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
F41H13/00	F41H13/00	903827 A	B21B31/07	F16C19/00	903818 A
F16C19/00	F16C19/00	903818 A	B65G13/00	F16C19/00	903818 A
F16C13/00	F16C19/00	903818 A	C02F0/00	C02F0/00	903826 A
F16C33/00	F16C19/00	903818 A			

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) **Добри Караѓоргов ДедаНое**

(51) F 41H 13/00 (11,13) 903827 A

РИБЕСКИ ДИМИТАР

C 02F 0/00 903826 A

Ширкоски Живко

F 16C 19/00,
 B 21B 31/07,
 B 65G 13/00,
 F 16C 13/00, 33/00 903818 A

- (51) **C 07C 225/22**, (11) **903822**
A 61K 31/136, (13) **T1**
A 61P 27/02, 29/00, 35/00, (22) 26/07/2010
C 07C 275/40 (45) 31/10/2011

(21) 2010/205

(30) 20030489488P 24/07/2003 US

(96) 09/07/2004 EP04738987.9

(97) 02/06/2010 EP1658263


(73) **LEO PHARMA A/S**
2750 Ballerup, DK

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) OTTOSEN, Erik, Rytter;
HORNEMAN, Anne Marie;
LIANG, Xifu;
SCHOU, Soren, Christian;
HAVEZ, Sophie, Elisabeth and
SABROE, Thomas, Peter

(54) **НОВИ СОЕДИНЕНИЈА НА АМИНО-БЕНЗОФЕНОН**

(57) 1. Соединение со општа формула I



при што

R_1 е халоген, хидрокси, меркапто, трифлуорометил, amino, C_{1-4} алкил, C_{2-4} алкенил, C_{2-4} алкинил, C_{1-4} алкокси, C_{1-4} алкилтио, C_{1-6} алкиламино, C_{1-4} алкоксикарбонил, цијано, $-CONH_2$ или нитро; R_2 е халоген, amino, C_{1-4} алкил или нитро; R_3 претставува еден или повеќе исти или различни супституенти селектирани од групата којашто се состои од водород, халоген, C_{1-4} алкил или C_{1-4} алкокси;

R_4 е флуоро;

еден од R_5 и R_6 е $-COOH$, $-C(O)NHON$, $-C(O)NHNH_2$, Y_2R_9 , $Y_2R_9Y_3R_{10}$, C_{1-6} алкил- Y_2R_9 , C_{1-6} алкил- $Y_2R_9Y_3R_{10}$, C_{2-6} алкенил- Y_2R_9 , C_{2-6} алкенил- $Y_2R_9Y_3R_{10}$, $Y_2R_9-C_{1-6}$ -алкил- Y_3R_{10} , $Y_2R_9-C_{2-6}$ -алкенил- Y_3R_{10} , C_{3-12} карбоциклил- Y_2R_9 , C_{3-12} карбоциклил- $Y_2R_9Y_3R_{10}$, C_{1-12} хетероциклил- Y_2R_9 , C_{1-12} хетероциклил- $Y_2R_9Y_3R_{10}$, C_{3-12} карбоциклил- C_{1-6} алкил- Y_2R_9 , C_{3-12} карбоциклил- C_{1-6} алкил- $Y_2R_9Y_3R_{10}$, C_{1-12} хетероциклил- C_{1-6} алкил- Y_2R_9 ,

C_{1-12} хетероциклил- C_{1-6} алкил- $Y_2R_9Y_3R_{10}$, C_{3-12} карбоциклил- C_{1-6} алкил- Y_3R_{10} , C_{1-12} хетероциклил- C_{1-6} алкил- Y_3R_{10} , C_{1-12} хетероциклил- C_{1-10} алкил, C_{3-12} карбоциклил- C_{1-10} алкил, C_{1-10} алкил- C_{1-10} алкил- C_{1-12} хетероциклил, C_{1-10} алкил- C_{3-12} карбоциклил, C_{1-10} алкил, C_{2-10} алкенил, C_{2-10} алкинил, C_{3-12} карбоциклил или C_{1-12} хетероциклил, од кои секој е незадолжително заменет со еден или повеќе, исти или различни супституенти претставени со R_7 , а другиот е водород, халоген, хидрокси, меркапто, трифлуоро метил, amino, C_{1-4} алкил, C_{2-4} алкенил, C_{2-4} алкинил, C_{1-4} алкокси, C_{1-4} алкилтио, C_{1-6} алкил amino, C_{1-4} алкокси карбонил, цијано, $-CONH_2$ или нитро;

под услов дека кога R_5 или R_6 е фенил, C_{1-5} алкил или C_{2-3} алкенил, споменатиот R_5 или R_6 е заменет со еден или повеќе, исти или различни субституенти претставени со R_7 (освен три флуор кога R_5 или R_6 метил),

R_7 е халоген, хидрокси, меркапто, трифлуорометил, amino, C_{1-4} алкил, C_{1-6} хидрок-сиалкил, C_{1-4} алкокси, C_{1-4} алкилтио, C_{1-6} алкиламино, C_{1-4} алкоксикарбонил, C_{1-9} три-алкиламониум во врска со еден анјон, цијано, азидо, нитро, $-S(O)_2NH_2$, $-S(O)_2NR_a$, R_b , $-S(O)_2R$, $-COOH$, $-CONH_2$, $-NR_aC(O)R'$, $-CONHR'$ или $-CONRR'$, при што R и R' се исти или различни, од кои секој претставува водород или C_{1-3} алкил; R_a , R_b и R_c се истите или различни, од кои секој претставува водород, C_{1-4} алкил, C_{2-4} алкенил, C_{2-4} алкинил, C_{3-8} карбоциклил, C_{1-12} хетероциклил или арил, секој од C_{1-4} алкил, C_{2-4} алкенил, C_{2-4} алкинил, C_{3-8} карбоциклил, C_{1-12} хетероциклил или арил коишто се незадолжително заменети со еден или повеќе, исти или различни супституенти претставени со R_7 ;

Y_2 е $-O-$, $-S-$, $-S(O)-$, $-S(O)_2-$, $-NR_a-$, $-NR_aC(O)NR_b-$, $-NR_aC(O)-$, $-C(O)NR_a-$, $-C(O)NR_aO-$, $-C(O)-$, $-R_aC(O)O-$, $-NR_aS(O)_2-$, $-OC(O)-$, $-C(O)O-$, $-C(O)NR_aNR_bC(S)NR_c-$, $-C(O)NR_aNR_b-$, или $-S(O)_2NR_a-$;

R_9 е C_{1-10} алкил- C_{1-12} хетероциклил, C_{1-10} алкил- C_{3-12} карбоциклил, C_{1-10} алкил, C_{2-10} алкенил, C_{2-10} алкинил, C_{3-12} карбоциклил, C_{1-12} хетероциклил, C_{3-12} карбоциклил- C_{1-10} алкил, или C_{1-12} хетероциклил- C_{1-10} алкил, C_{3-6} карбоциклил- C_{1-6} алкенил, C_{3-6} карбоциклил- C_{2-6} алкинил, од кои секој е незадолжително заменет со еден или повеќе, исти или различни супституенти претставени со R_7 ,

под услов дека кога Y_2 е $-O-$, $-NR_a-$, $-S-$ или $-C(O)O-$, а R_9 е C_{1-6} алкил, споменатиот C_{1-12}



R_6 алкил е заменет со еден или повеќе, исти или различни супституенти претставени со R_7 ; Y_3 е $-O-$, $-S-$, $-S(O)-$, $-S(O)_2-$, $-NR_a-$, $-NR_aC(0)NR_b-$, $-NR_aC(0)-$, $-C(0)NR_a-$, $-C(0)NR_aO-$, $-C(O)-$, $-NR_aC(0)O-$, $-NR_aS(O)_2-$, $-OC(O)-$ или $-C(0)O-$;

R_{10} е C_{1-10} алкил- C_{1-12} хетероцикл, C_{1-10} алкил- C_{3-12} карбоцикл, C_{1-10} алкил, C_{2-10} алкенил, C_{2-10} алкинил, C_{3-12} карбоцикл или C_{1-12} хетероцикл, од кои секој е незадолжително заменет со еден или повеќе, исти или различни супституенти претставени со R_7 ;

или, кога еден од R_5 или R_6 е групата $-C(0)NR_aR_g$, R_a и R_g заедно со азотниот атом за кој што тие се прикачени формираат еден C_{1-12} хетероцикличен прстен кој што незадолжително содржи еден или повеќе дополнителни хетероатоми селектирани од групата којашто се состои од O, S и N, незадолжително заменети со еден или 20 повеќе супституенти претставени со R_7 ;

или фармацевтски прифатлива сол, солват или естер од тоа.

Има уште 37 патентни барања.


- (51) **A 61K 31/195,** (11) **903821**
A 61P 35/00 (13) **T1**
(21) 2010/294 (22) 28/10/2010
(45) 31/10/2011

- (30) 2004MI00230 12/02/2004 IT
(96) 08/02/2005 EP05707260.5
(97) 11/08/2010 EP1713461
(73) **Defiante farmaceutica, S.A.**
9000 082 Funchal, Madeira, PT
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

- (72) PELUSO, Gianfranco and
CALVANI, Menotti

- (54) **СОЕДИНЕНИЈА КОИ ИМААТ**
АНТИТУМОРСКА АКТИВНОСТ

- (57) 1. Употребата на соединенија со општа формула (I):



(I)

при што X⁺ е селектиран од групата којашто се состои од N⁺(R₁, R₂, R₃) и P⁺(R₁, R₂, R₃), при што R₁, R₂ и R₃, кои се исти или различни, се селектирани од групата којашто се состои од водород и C₁-C₉ прави или разгранети алкилни групи,

-CH=NH(NH₂), -NH₂, -OH; или два или повеќе R₁, R₂ и R₃, заедно со азотен атом со којшто

се тие поврзани, формираат заситен или незаситен, моноцикличен или бицикличен хетероцикличен систем: под услов ако барем еден од R₁, R₂ и R₃ не е водород;


Z е селектиран од

-OR₄,
-OCOOR₄,
-OCONHR₄,
-OCSNHR₄,
-OCSOR₄,
-NHR₄,
-NHCOOR₄,
-NHCSR₄,
-NHCOOR₄,
-NHCSOR₄,
-NHCONHR₄,
-NHCSNHR₄,
-NHSOR₄,
-NHSONHR₄,
-NHSO₂R₄,
-NHSO₂NHR₄,
-SR₄,

при што R₄ е една C₂-C₂₀ заситена или незаситена, права или разгранета алкилна група;

Y- е селектиран од групата која што се состои од -COO-, PO₃H-, -OPO₃H-, тетразолат-5-ил; соли, енантиомери и вински смеси од тоа, за подготовка на еден лек против тумори.

Има уште 7 патентни барања.






- (51) **A 61K 9/22, 31/722,** (11) **903823**
31/785, 33/08, (13) **T1**
A 61P 13/12, 3/12, 7/00 (22) 09/11/2010
(21) 2010/304 (45) 31/10/2011
(30) 2004ME00015 07/12/2004 IT
(96) 29/11/2005 EP05810997.6
(97) 15/09/2010 EP1827386
(73) **CM&D Pharma Limited**
Esher, Surrey KT10 9AD, GB
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Savica, Vincenzo
(54) **СОСТАВИ ЗА ОРАЛНА УПОТРЕБА ЗА**
АПСОРПЦИЈА НА ФОСФОРНИ СОЕДИ-
НЕНИЈА

- (57) 1. Состав за орална употреба со континуирано бавно испуштање којшто содржи агенс за врзување на фосфорно соединение и барем едно фармацевтски прифатливо средство и/или ексципиент, при што споменатиот агенс за врзување на фосфорно соединение е селектиран од групата којашто се состои од полимер за врзување на фосфор, фармацевтски прифатива сол на лантан, фармацевтски прифатива сол на магнезиум, фармацевтски прифатива сол на калциум, фармацевтски прифатива анјонска смола за размена на јони и полисахарид за врзување на фосфор, за употреба при третман на хиперфосфатемија за време на периоди на воздржување од храна, при што составот се задржува во устата додека го испушта агенсот за врзување на фосфорот.
Има уште 14 патентни барања.

- (51) **C 07K 16/18**,
A 61K 39/395, 47/48,
C 12N 5/20,
G 01N 33/574
- (11) **903824**
(13) **T1**
(22) 09/11/2010
(45) 31/10/2011
- (72) DE SANTIS, Rita and
ANASTASI, Anna Maria
- (54) **МОНОКЛОНАЛНО АНТИТЕЛО ПРОТИВ
ЧОВЕЧКИ ТЕНАСЦИН**
- (57) 1. Моноклонално антитело против човечки
тенасцин чии низи во варијабилниот регион
на лесниот и тешкиот синџир се НИЗА ИД
БР: 1 и НИЗА ИД БР: 2, за секој посебно,
и протеолитички фрагменти од тоа коишто
се врзуваат за еден антигенски епитоп во
рамките на повторување слично на EGF на
човечкиот тенасцин Ц.
Има уште 27 патентни барања.
- (21) 2010/305
(30) 20020359299P 26/02/2002 US
(96) 20/02/2003 EP03743010.5
(97) 08/09/2010 EP1478667
(73) **SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A.**
00144 Roma, IT
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје




(51) **C 07D 213/61**,
 A 61K 31/444,
 A 61P 29/00
 (21) 2010/306
 (30) 20000208017P 26/05/2000 US
 (96) 22/05/2001 EP01939267.9
 (97) 06/10/2010 EP1296951
 (73) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
Rahway, NJ 07065, US
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) CROCKER, Louis, S.;
 DAVIES, Ian, W.;
 OSIFCHIN, Richard, G. and
 KOTLIAR, Andrew

(54) **5-ХЛОРО-3-(4-МЕТАНСУЛФОНИЛФЕНИЛ)-
 6'-МЕТИЛ-[2,3'] БИПИРИДИНИЛ ВО ЧИСТО
 КРИСТАЛНА ФОРМА И ПРОЦЕС ЗА
 СИНТЕЗА**

(11) **903825**
 (13) **T1**
 (22) 12/11/2010
 (45) 31/10/2011


(57) 1. Една полиморфна форма на соединението со формула A:



A

којашто е означена како Форма V, која што **се карактеризира со тоа што** има позиција на врвот на еден образец за дифракција на прав со x-зраци, Cu K алфа, на 13.7 ангстроми.


Има уште 16 патентни барања.



- (51) **A 61M 15/00** (11) **903819**
(13) **T1**
(21) 2011/30 (22) 01/02/2011
(45) 31/10/2011
- (30) 0100275 09/05/2006 GR
(96) 09/05/2007 EP07733816.8
(97) 03/11/2010 EP2015812
(73) **Pentafragas, Dimitrios**
17 Elaionon Street,
190 09 Pikermi Attika, GR
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
- (72) Pentafragas, Dimitrios
- (54) **УРЕД ЗА ИНХАЛАЦИЈА НА СУВ ПРАШОК**
ЗА СИМУЛТАНА АДМИНИСТРАЦИЈА НА
ПОВЕЌЕ ОД ЕДЕН ЛЕК
- (57) 1 Комбинација на уред за инхалација на сув прашок и единечна доза на капсула кадешто уредот содржи усница (А), површина за прифаќање на лента (Б) и преграда за складирање на лента (Ц), кадешто површината за прифаќање на лентата содржи точка на приклучок (1), вдлабнатина (2) коишто ја прима капсулата (22) којашто содржи прашок, и водилки (4),

кадешто усницата (А) е подвижно соединета кон површината за прифаќање на лентата (Б) така што кога уредот ќе биде спремен за инхалација основата на усницата (А) ја допира лентата и целосно ја прекрива капсулата во којашто е содржан прашокот (22), и каде што единечната доза на капсула се состои од основна лента (20) и прекривна лента (24), каде што основната лента (20) содржи приклучен облик (21) и испакнување, каде што прекривната лента ја запечатува основната лента (20) така што истата може да биде одделена со истргнување од основната лента (20); **се карактеризира со тоашто** уредот е соодветен за симулатана администрација на два лека, со тоашто површината за прифаќање на лентата (Б) понатаму содржи второ вдлабнување (3) коешто ја прима втората капсула којашто содржи прашок (23), со тоашто основната (20) од лентата понатаму вклучува втора капсула (23) којашто содржи лек различен од оној во првата капсула (22) и со тоашто кога уредот е подготвен за инхалација основата на усницата (А) понатаму целосно ја прекрива втората капсула (23).

Има уште 9 патентни барања.



Слика 1

(51) **C 07K 14/52**(11) **903834**(54) **ДЕРИВАТИ НА ЦИТОКИН**

(21) 2011/37

(13) **T1**

(57) 1. Полипептид којшто содржи N-завршен дел и C-завршен дел, каде што споменатиот N-завршен дел содржи запишана секвенца QGP [P или L] и аминокиселинската секвенца од споменатиот C-завршен дел е барем 70% идентична со SEQ ID NO:1.

(22) 04/02/2011

Има уште 14 патентни барања.

(45) 31/10/2011

(30) 0014755 25/07/2006 GB

(96) 25/07/2007 EP07825334.1


(97) 01/12/2010 EP2076532

(73) **Mintaka Foundation for Medical Research**
Chemin des Aulx 14
1228 Plan-les-Ouates, CH

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **HARTLEY, Oliver**

Сл.1А



- (51) **A 61F 6/14** (11) **903838**
 (21) 2011/57 (13) **T1**
 (30) 20060019697 20/09/2006 EP (22) 23/02/2011
 (96) 20/09/2007 EP07818292.0 (45) 31/10/2011
 (97) 01/12/2010 EP2079413
 (73) **Karpati, Melinda-Kinga**
Industriestrasse 13B, 6300 Zug, CH
 (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
 1000 Скопје
 (72) Karpati, Melinda-Kinga
 (54) **ПОМАГАЛО ЗА ИНТРАУТЕРИНА**
КОНТРАЦЕПЦИЈА


- (57) 1. Помагало за интраутерина контрацепција кое се состои од тело носител (1) и активна метална легура (4),
се карактеризираа со тоа што
 активна метална легура е од формулата

$$\text{Zn}_x\text{Cu}_y\text{Mn}_z\text{Au}_k$$

 или

$$\text{Zn}_x\text{Cu}_y\text{Mn}_z\text{Ag}_k$$

 каде што:
 $x + y + z + k = 100\%$ од тежината,
 x се движи од околу 18 до 30% од тежината,
 z се движи од околу 0,5-3% од тежината,
 k се движи од околу 3 до 12% на тежината и
 y како рамнотежа.
 Има уште 8 патентни барања.



- (51) **A 61K 31/485, 9/22, 9/32** (11) **903820**
 (13) **T1**
 (21) 2011/80 (22) 16/03/2011
 (45) 31/10/2011
- (30) 840244 P 25/08/2006 US
 (96) 24/08/2007 EP09156838.6
 (97) 23/02/2011 EP2080514
 (73) **Purdue Pharma LP**
One Stamford Forum
201 Tresser Boulevard Stamford,
CT 06901, US
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) Mannion, Richard Owen;
 O'Donnell, Edward Patrick;
 McKenna, William Henry and
 Huang, Haiyong Hugh
- (54) **ОРАЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ ДОЗИРНИ**
ФОРМИ ОТПОРНИ НА МАНИПУЛИРАЊЕ
КОИ СОДРЖАТ ОПИОИДЕН АНАЛГЕТИК


(57) 1. Цврста орална фармацевтска дозирна форма со продолжено ослободување која содржи матрикс формулација со продолжено ослободување, матрикс формулацијата со продолжено ослободување содржи состав кој содржи барем:

(1) барем еден полиетилен оксид кој има, базирано на реолошки мерења, приближна молекуларна тежина од барем 1,000,000; и

(2) барем едно активно средство одбрано од опиоидни аналгетици каде што опиоидниот аналгетик е оксикодон хидрохлорид и дозирната форма содржи од 5 mg до 500 mg оксикодон хидрохлорид; и

каде што составот содржи барем околу 80 % (по wt) полиетилен оксид кој има, базирано на геолошки мерења, приближна молекуларна тежина од барем 1,000,000.

Има уште 24 патентни барања.



Нацрт 1


- (51) **A 61K 33/10,**
A 61P 13/04
(21) 2011/84
(30) 0285901P 23/04/2001 US
(96) 22/04/2002 EP02764336.0
(97) 02/03/2011 EP1389102
(73) **Shire International Licensing B.V.**
Strawinskylaan 847
1077 XX Amsterdam, NL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ABRAMS, Michael, J.;
BRIDGER, Gary, J.;
FRICKER, Simon, P. and
IDZAN, Stefan, R.

(11) **903828**
(13) **T1**
(22) 18/03/2011
(45) 31/10/2011

(54) **УПОТРЕБА НА ЛАНТАНИУМ КАРБОНАТ
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА БОЛЕСТА КАМЕН
ВО БУБРЕГ**

(57) 1. Употреба на лантаниум карбонат со формулата $[La]2[CO_3]3 \times nH_2O$, каде што n е 0-10, за производство на орален лек за лекување на состојба којашто се карактеризира со несакана апсорпција на оксалатот од гастроинтестинален тракт кај субјект, каде што лантаниум карбонатот е ефективен во врзување на оксалат во присуство на вишок фосфат додека лантаниум карбонатот поминува низ стомакот и тенките црева на субјектот за да ја инхибира апсорпцијата на оксалат од гастроинтестиналниот тракт.

Има уште 9 патентни барања.



Слика 1А

(51) В 65D 85/804

(11) 903835

(54) КАПСУЛА СО РЕДУЦИРАН ПРОТОК

(21) 2011/87

(13) Т1

(57) 1. Капсула која содржи состојки за подготвување пијалак, каде што наведените состојки се сместени во херметички затворена комора (3) која има долна страна (4) која е предвидена да го испушти пијалокот од комората под дејство на притисокот внатре во комората за состојки (3), при што долната страна е постојано отворена под дејство на зголемен притисок во комората, **назначена со тоа што** на капсулата е поставен вентил (15) кој има за цел селективно да го блокира каналот за проток во делот од долната страна на комората за состојки до местото за испуштање на пијалакот, кога притисокот во комората значително ќе се намали.

Има уште 10 патентни барања.

(30) 06011671 06/06/2006 EP


(96) 01/06/2007 EP07729783.6

(97) 09/03/2011 EP2029458

(73) **Nestec S.A.,**
Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, CH

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) Denisart, Jean-Luc;
DOLEAC, Frederic;
DENISART, Jean-Paul;
MANDRALIS, Zenon Ioannis and
BENELMOUFFOK, Abdelmalek




СЛИКА 1

- (51) **E 04B 1/80, 1/90** (11) **903833**
(13) **T1**
(21) 2011/88 (22) 21/03/2011
(45) 31/10/2011
- (30) 102004056335 22/11/2004 DE
(96) 21/11/2005 EP05807392.5
(97) 12/01/2011 EP1815077
(73) **Knauf Dammstoffe GmbH**
Industrieweg 1,
59329 Wadersloh-Liesborn, DE
- (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје
- (72) ZIMPFER, Harald;
SEEMANN, Andreas;
MUNDER, Kurt and TUMP, Michael
- (54) **ТЕРМОИЗОЛАЦИОНА ПЛОЧА**
- (57) 1. Термоизолациона плоча, особено за изолација на фасади, кровови, сидови и плафони на згради, составена од два дела (1, 2), при што еден дел од термоизолационата плоча го обезбедува главниот изолациски ефект додека другиот

дел на термоизолационата плоча има дополнителна заштитна функција, во која еден дел од термоизолационата плоча обезбедувајќи го главниот изолациски ефект внатрешниот дел (1) на термоизолационата плоча (6) обложувајќи ја површината да биде изолирана, додека другиот дел на термоизолационата плоча има дополнителна заштитна функција е надворешен обложувачки дел на термоизолационата плоча (6), каде што внатрешниот дел на термоизолационата плоча е изолациона плоча (1) направена од сив експандиран полистирен со дополнување на топлинско изолациони супстанции, особено инфрацрвени амортизери или рефлектори, и надворешниот дел на термоизолационата плоча е потенка изолациона плоча (2) направена од бел експандиран полистирен, што е значително ослободен од топлинско изолациони состојки, односно имајќи содржина до 0,5% од масата од него, и има помал изолационен капацитет од сивата внатрешна изолациона плоча (1).


Има уште 7 патентни барања.



- (51) **C 07D 211/22**, (11) **903832**
 A 61K 31/4465, (13) **T1**
 A 61P 25/00 (22) 23/03/2011
 (21) 2011/91 (45) 31/10/2011
 (30) 0380112 12/05/2006 EP and
 0486350 13/07/2006 US
 (96) 12/04/2007 EP07728049.3
 (97) 09/03/2011 EP2032534
 (73) **FAES FARMA, S.A.**
Rodriguez Arias, 20
48011 bilbao Vizcaya, ES
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје
 (72) ORJALES VENERO, Aurelio;
 CANAL MORI, Gonzalo;
 MOSQUERA PESTANA, Ramon;
 PUMAR DURAN, M Carmen;
 TOLEDO AVELLO, Antonio and
 BORDELL MARTIN, Maravillas

(54) **4-[(3-ФЛУОРОФЕНОКСИ)ФЕНИЛМЕТИЛ]
 ПИПЕРИДИН МЕТАНСУЛФОНАТ:
 УПОТРЕБИ, ПОСТАПКИ ЗА СИНТЕЗИ И
 ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ**

(57) 1.4-[(3-флуорофенокси)фенилметил]
 пиперидинска сол на метансулфонска
 киселина со формула I,



негови енантиомери или негови смеси или
 негов солват.

Има уште 13 патентни барања.

- (51) **C 07D 471/04**, (11) **903831**
A 61K 31/437, (13) **T1**
A 61P 25/16, 25/28, 35/00, (22) 24/03/2011
C 07D 471/12 (45) 31/10/2011

(21) 2011/92

(30) 724619P 07/10/2005 US

(96) 10/10/2006 EP09011369.7

(97) 12/01/2011 EP2133349

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited**

1-1, Doshomachi 4-chome Chuo-ku

Osaka-shi Osaka 541-0045, JP

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) Das, Sanjib;

Brown, Jason, W.;

Dong, Qing;

Gong, Xianchang;

Kaldor, Stephen, W.;

Liu, Yan;

Paraselli, Bheema, R.;


Scorah, Nicholas;

Stafford, Jeffrey, A. and

Wallace, Michael, B.

(54) **ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА**

(57) 1. Соединение со формулата (I):



или негова фармацевтски прифатлива сол,
солват или хидрат;

назначено со тоа што:

R_1 е $-Y_1-R_{12}$,

Y_1 и Y_3 се, независно еден од друг, отсутни
или се врска која обезбедува одделување со
1 или 2 атоми помеѓу R_{12} или R_{14} и прстенот за
кој се прикачени Y_1 или Y_3 , каде што атомите
на врската која го обезбедува наведеното
одделување се одбрани од групата која се
состои од јаглерод, кислород, азот и сулфур;

R_4 е одбран од групата која се состои
од водород, хало, нитро, цијано, тило,
окси, хидрокси, карбонилокси, алкокси,

карбонил, amino, (C_{1-5}) алкиламино, (C_{1-5})
алкил, хало (C_{1-5}) алкил, карбонил (C_{1-3}) алкил,
сулфонил (C_{1-3}) алкил, amino (C_{1-5}) алкил,
арил (C_{1-5}) алкил, хетероарил (C_{1-5}) алкил,
 (C_{3-6}) циклоалкил и хетеро (C_{3-6}) циклоалкил,
при што секој од наведените може да биде
несупституиран или супституиран со еден
или повеќе супституенти одбрани од групата
A;

R_5 е одбран од групата која се состои од
водород, хало и (C_{1-5}) алкил, кој може да биде
несупституиран или супституиран со еден
или повеќе супституенти одбрани од групата
A;

R_6 е одбран од групата која се состои од
водород, хало, amino, карбонил, алкокси и
 (C_{1-5}) алкил, при што секој од наведените може
да биде несупституиран или супституиран
со еден или повеќе супституенти одбрани од
групата A;

R_7 е одбран од групата која се состои од
водород, хало, хидрокси, алкокси, amino и
 (C_{1-5}) алкил, при што секој од наведените може
да биде несупституиран или супституиран
со еден или повеќе супституенти одбрани од
групата A;

R_{12} и R_{13} се, независно еден од друг, одбрани
од групата која се состои од водород, хало,
нитро, цијано, тило, окси, хидрокси, алкокси,
арилокси, хетероарилокси, карбонил, amino,
 (C_{1-10}) алкиламино, сулфонамид, имино,
сулфонил, сулфинил, (C_{1-10}) алкил, хало (C_{1-10})
алкил, карбонил (C_{1-3}) алкил, тиокарбонил (C_{1-3})
алкил, сулфонил (C_{1-3}) алкил, сулфинил (C_{1-3})
алкил, amino (C_{1-10}) алкил, имино (C_{1-3})
алкил, (C_{3-12}) циклоалкил (C_{1-5}) алкил,
хетеро (C_{3-12}) циклоалкил (C_{1-5}) алкил,
арил (C_{1-10}) алкил, хетероарил (C_{1-5})
алкил, (C_{9-12}) бициклоарил (C_{1-5}) алкил,
хетеро (C_{8-12}) бициклоарил (C_{1-5}) алкил, (C_{3-12})
циклоалкил, хетеро (C_{3-12}) циклоалкил, (C_{9-12})
бициклоалкил, хетеро (C_{3-12}) бициклоалкил,
арил, хетероарил, (C_{9-12}) бициклоарил и
хетеро (C_{4-12}) бициклоарил, при што секој од
наведените може да биде несупституиран
или супституиран со еден или повеќе
супституенти одбрани од групата A, или R_{12}
и R_{13} заедно формираат прстен;

R_{14} е одбран од групата која се состои од (C_{3-12})
циклоалкил, хетеро (C_{3-12}) циклоалкил, (C_{9-12})
бициклоалкил, хетеро (C_{3-12}) бициклоалкил,
арил, хетероарил, (C_{9-12}) бициклоарил и
хетеро (C_{4-12}) бициклоарил, при што секој од
наведените може да биде несупституиран
или супституиран со еден или повеќе
супституенти одбрани од групата A;



Групата А се состои од алдехидна, алициклична, алифатска, (C_{1-10}) алкилна, алкиленска, алкилиденска, амидна, amino, aminoалкилна, ароматска, арилна, бициклоалкилна, бициклоарилна, карбамоилна, карбоциклична, карбоксилна, карбонилна група, циклоалкилна, циклоалкиленска, естерна, хало, хетеробициклоалкилна, хетероциклоалкиленска, хетероарилна, хетеробициклоарилна, хетероциклоалкилна, оксо, хидрокси, иминокетонска, кетонска, нитро, оксаалкилна и оксоалкилна средина, при што секоја од наведените може да биде несупституирана или супституирана со супституент одбран од групата В; и

Групата В се состои од хало, нитро, цијано, тии, окси, хидрокси, карбонилокси, (C_{1-10}) алкокси, (C_{4-12}) арилокси, хетеро (C_{1-10})

арилокси, карбонил, оксикарбонил, аминокарбонил, amino, (C_{1-10}) алкиламино, сулфонамидо, имино, сулфонил, сулфинил, (C_{1-10}) алкил, хало (C_{1-10}) алкил, хидрокси (C_{1-10}) алкил, карбонил (C_{1-10}) алкил, тиокарбонил (C_{1-10}) алкил, сулфонил (C_{1-10}) алкил, сулфинил (C_{1-10}) алкил, (C_{1-10}) азаалкил, имино (C_{1-10}) алкил, (C_{3-12}) циклоалкил (C_{1-5}) алкил, хетеро (C_{3-12}) циклоалкил (C_{1-10}) алкил, арил (C_{1-10}) алкил, хетеро (C_{1-10}) арил (C_{1-5}) алкил, (C_{9-12}) бициклоарил (C_{1-5}) алкил, хетеро (C_{8-12}) бициклоарил (C_{1-5}) алкил, (C_{3-12}) циклоалкил, хетеро (C_{3-12}) циклоалкил, (C_{9-12}) бициклоалкил, хетеро (C_{3-12}) бициклоалкил, (C_{4-12}) арил, хетеро (C_{1-10}) арил, (C_{9-12}) бициклоарил и хетеро (C_{4-12}) бициклоарил.

Има уште 28 патентни барања.

- (51) **C 07D 487/04**, (11) **903830**
A 61K 31/33, 38/05, (13) **T1**
A 61P 31/14, (22) 25/03/2011
C 07D 245/04, (45) 31/10/2011
C 07K 5/06, 5/078

(21) 2011/93

- (30) 05107074 29/07/2005 EP;
05107417 11/08/2005 EP and
06101280 03/02/2006 EP

(96) 28/07/2006 EP06778071.8

(97) 05/01/2011 EP1912999

(73) **Tibotec Pharmaceuticals and**

MEDIVIR AB

**Eastgate Village Eastgate Little Island,
Co Cork, IE and**

Lunastigen 7 S-141 44 Huddinge, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard;

HU, Lili;

DE KOCK, Herman Augustinus;

VENDEVILLE, Sandrine Marie Helene;

TAHRI, Abdellahbe;

SURLERAUX, Dominique Louis Nestor
Ghislain;

SIMMEN, Kenneth Alan;

NILSSON, Karl Magnus,;

SAMUELSSON, Bengt Bertil,;

ROSENQUIST, Asa Annica Kristina,;

IVANOV, Vladimir,;


PELCMAN, Michael,;

BELFRAGE, Anna Karin Gertrud L., and

JOHANSSON, Per-Ola Mikael,

(54) **МАКРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА
ХЕПАТИТИС Ц ВИРУС**

(57) 1. Соединение кое ја има формулата



негов N-оксид, сол или стереоизомер,
назначено со тоа што
секоја испрекината линија (претставена со - -
- - -) претставува евентуална двојна врска;

X е N, CH и каде што X носи двојна врска е C;

R¹ е -OR⁷ -NH-SO₂R⁸;

R² е водород, и каде што X е C или CH, R₂
може исто така да е C₁₋₆ алкил;

R³ е водород, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкоксиC₁₋₆ алкил,
C₃₋₇ циклоалкил;

R⁴ е арил или Het;

n е 3, 4, 5, или 6;

R⁵ претставува хало, C₁₋₆ алкил, хидрокси,
C₁₋₆ алкокси, полихалоC₁₋₆ алкил, фенил, или
Het;

R⁶ претставува C₁₋₆ алкокси, или
диметиламино;

R⁷ е водород; арил; Het; C₃₋₇ циклоалкил
евентуално супституиран со C₁₋₆ алкил; или
C₁₋₆ алкил евентуално супституиран со C₃₋₇
циклоалкил, арил или со Het;

R⁸ е арил; Het; C₃₋₇ циклоалкил евентуално
супституиран со C₁₋₆ алкил; или C₁₋₆ алкил
евентуално супституиран со C₃₋₇ циклоалкил,
арил или со Het;

арил како група или дел од група е фенил
евентуално супституиран со еден, два
или три супституенти одбрани од хало,
хидрокси, нитро, циано, карбоксил, C₁₋₆
алкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ алкоксиC₁₋₆ алкил,
C₁₋₆ алкилкарбонил, amino, моно- или
ди-C₁₋₆ алкиламино, азидо, меркапто,
полихалоC₁₋₆ алкил, полихалоC₁₋₆ алкокси,
C₃₋₇ циклоалкил, пирролидинил, пиперидинил
пиперазинил, 4-C₁₋₆ алкил-пиперазинил,
4-C₁₋₆ алкилкарбонилпиперазинил, и
морфолинил; каде што морфолинил и
пиперидинил групите може евентуално да
се супституирани со еден или два C₁₋₆ алкил
радикали;


Het како група или дел од група е 5 или 6
член заситен, делумно незаситен или
целосно незаситен хетероцикличен
прстен кој содржи 1 до 4 хетероатоми
секој независно одбран од азот, кислород
и сулфур, наведениот хетероцикличен
прстен е евентуално кондензиран со
бензен прстен; и каде што наведениот Het
како целина е евентуално супституиран
со еден, два или три супституенти секој
независно одбран од групата составена од
хало, хидрокси, нитро, циано, карбоксил,
C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ алкоксиC₁₋₆
алкил, C₁₋₆ алкилкарбонил, amino, моно-
или ди-C₁₋₆ алкиламино, азидо, меркапто,
полихалоC₁₋₆ алкил, полихалоC₁₋₆ алкокси,
C₃₋₇ циклоалкил, пирролидинил, пиперидинил,
пиперазинил, 4-C₁₋₆ алкилпиперазинил,
4-C₁₋₆ алкилкарбонилпиперазинил, и
морфолинил; каде што морфолинил и
пиперидинил групите може евентуално да се
супституирани со еден или со два C₁₋₆ алкил
радикали.

Има уште 27 патентни барања.

- (51) **B 29B 11/08, 11/14,** (11) **903829**
B 29C 49/06, 49/22 (13) **T1**
 (21) 2011/94 (22) 29/03/2011
 (45) 31/10/2011
- (30) 0000162 25/03/2005 BE
 (96) 27/03/2006 EP06721546.7
 (97) 29/12/2010 EP1899128
 (73) **RESILUX**
Damstraat 4 B-9230 Wetteren, DE
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) DIERICKX, William
 (54) **УРЕД И ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА**
ПРЕДОБЛИК, ПРЕДОБЛИК ЗА ВОЗДУШНО
ЛЕЕЊЕ НА КОНТЕЈНЕР И ТАКВИОТ
КОНТЕЈНЕР
 (57) 1. Предоблик за производство на контејнери
 (90) се состои од дел во форма на грло (8),
 приосединет сиден дел (6) и долен дел (7)
 формирајќи ја основата на предобликот,
 споменатиот предоблик се состои од

примарен слој (1) насочен внатрешно во однос на предобликот и составен од примарен синтетички материјал (ПМ), терцијарен слој (3) на одредена оддалеченост од споменатиот примарен слој (1) којшто е насочен надворешно во однос на него, со тоа формирајќи го неговиот надворешен површински слој (3) составен од терцијарен синтетички материјал (ТМ), и секундарен слој (2) помеѓу примарните и терцијарните слоеви (1, 3) се карактеризира со тоашто споменатите слоеви ја создаваат повеќеслојна структура, споменатиот секундарен слој е поставен како централен слој составен од секундарен материјал (SM) и се состои од флуид којшто е течност, и со тоашто споменатиот секундарен слој (2) е граничен слој, којшто сочинува помалку од 5%, подобро до најмногу 1% од вкупната тежина, со тоа овозможувајќи му на секундарниот слој подеднакво да се аплицира при многу ниска количина на секундарен материјал (SM).

Има уште 35 патентни барања.



Слика 1



- (51) **A 61K 31/353,** (11) **903837**
A 61P 1/08, 29/00, 3/00, (13) **T1**
C 07D 311/80 (22) 14/04/2011
(21) 2011/110 (45) 31/10/2011
(30) 20040630556P 22/11/2004 US
(96) 18/11/2005 EP05807597.9
(97) 09/03/2011 EP1824475
(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle
1653 Luxembourg, LU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) GUTMAN, Arie, L.;
NISNEVICH, Gennady, A.;
RUKHMAN, Igor;
TISHIN, Boris;
ETINGER, Marina;
FEDOTEV, Irina;
PERTSIKOV, Boris and
KHANOLKAR, Ram
(54) **ПОСТАПКИ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ ТРАНС-**
(-)-ДЕЛТА Δ^9 -ТЕТРАГИДРОКАНАБИНОЛ
И ТРАНС-(+)-ДЕЛТА Δ^9 -ТЕТРАГИДРО-
КАНАБИНОЛ
(57) 1. Постапка за добивање
транс(-)- Δ^9 -тетрагидроканабинол состав,
која опфаќа:
овозможување на состав што содржи ($\pm$)- Δ^9 -тетрагидроканабинол и растворувач
за елутирање да се одделат на хирална
стабилна фаза за да се обезбеди транс(-)- Δ^9 -тетрагидроканабинол состав или

транс-(+)- Δ^9 -тетрагидроканабинол состав,
која опфаќа:

овозможување на состав што содржи
($\pm$)- Δ^9 -тетрагидроканабинол и растворувач
за елутирање да се одделат на хирална
стабилна фаза за да се обезбеди транс-(+)- Δ^9 -тетрагидроканабинол состав, или

каде што ($\pm$)- Δ^9 -тетрагидроканабинолот
е добиен од кристален ($\pm$)- Δ^9 -тетра-
гидроканабинол, и каде што кристалниот
($\pm$)- Δ^9 -тетрагидроканабинол е добиено со

овозможување транс(-)- Δ^9 -тетрагидроканабинол и транс-(+)- Δ^9 -тетрагидроканабинол да кристализираат
од прв состав што содржи транс(-)- Δ^9 -тетрагидроканабинол, транс-(+)- Δ^9 -тетрагидроканабинол, и не-поларен
органски растворувач за да се обезбеди
кристален ($\pm$)- Δ^9 -тетрагидроканабинол,
каде што првиот состав беше добиен од:

(а) формирање бифазен состав што содржи
(i) прва органска фаза, и (ii) алкохолно-
каустична фаза што ги содржи транс(-)- Δ^9 -тетрагидроканабинолот и/или транс-(+)- Δ^9 -тетрагидроканабинолот;

(б) одделување на транс(-)- Δ^9 -тетрагидроканабинолот и/или транс-(+)- Δ^9 -тетрагидроканабинолот од алкохолно-
каустичната фаза; и

(в) формирање прв состав што го содржи
транс-(+)- Δ^9 -тетрагидроканабинолот, транс-
(-)- Δ^9 -тетрагидроканабинолот, и не-поларен
органски растворувач.

Има уште 15 патентни барања.

- (51) **C 07D 405/14**, (11) **903836**
 A 61K 31/4196, 31/427, (13) **T1**
 A 61P 31/04, (22) 14/04/2011
 C 07C 229/26, (45) 31/10/2011
 C 07D 417/06

(21) 2011/111

(30) 20050676932P 03/05/2005 US

(96) 01/05/2006 EP06746245.7

(97) 30/03/2011 EP1877403

(73) **Eisai R&D Management Co., Ltd**
6-10, Koishikawa, 4-chome,
Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JP

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CHEN, Chung-Pin, H.;

GAO, Qi;

FAKES, Michael, G.;


PENDRI, Yadagiri, R.;

KIAU, Susanne and

VAKKALAGADDA, Blisse



(54) **МОНО-ЛИЗИНСКИ СОЛИ НА АЗОЛНИ СОЕДИНЕНИЈА**

(57) 1. Монолизинска сол на соединение со формула I или нејзин солват:




кадешто секој R и R¹ е водород или (C₁-C₆) алкил: и

A е избран од групата составена од:



и формула (I)



каде што во формула (i)

R³ претставува фенил група супституирана со еден или повеќе халогени атоми;


R⁴ претставува водород или CH₃;

R⁵ претставува водород или земено заедно со R⁴ претставува =CH₂ и

R⁶ претставува тиазолил, пиримидинил или триазолил кадешто секој прстен е опционално супституиран со една или повеќе групи избрани од групата составена од халоген, =O, CH=CH-, (C₆H₄)-OCH₂CF₂CHF₂ и фенил супституиран со една или повеќе групи избрани од групата составена од CN и OCH₂CF₂CHF₂ или фенил супституиран со една или повеќе групи избрани од групата составена од халоген и метилпиразолил.

Има уште 42 патентни барања.

Сл.1





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
C07C225/22	C07C225/22	903822 T1	A61K38/05	C07D487/04	903830 T1
C07C275/40	C07C225/22	903822 T1	A61K31/33	C07D487/04	903830 T1
A61K31/136	C07C225/22	903822 T1	A61P31/14	C07D487/04	903830 T1
A61P27/02	C07C225/22	903822 T1	C07K5/06	C07D487/04	903830 T1
A61P29/00	C07C225/22	903822 T1	B29B11/08	B29B11/08	903829 T1
A61P35/00	C07C225/22	903822 T1	B29B11/14	B29B11/08	903829 T1
A61K31/195	A61K31/195	903821 T1	B29C49/22	B29B11/08	903829 T1
A61P35/00	A61K31/195	903821 T1	B29C49/06	B29B11/08	903829 T1
A61K9/22	A61K9/22	903823 T1	A61K31/353	A61K31/353	903837 T1
A61K31/785	A61K9/22	903823 T1	C07D311/80	A61K31/353	903837 T1
A61K31/722	A61K9/22	903823 T1	A61P1/08	A61K31/353	903837 T1
A61K33/08	A61K9/22	903823 T1	A61P3/00	A61K31/353	903837 T1
A61P3/12	A61K9/22	903823 T1	A61P29/00	A61K31/353	903837 T1
A61P13/12	A61K9/22	903823 T1	C07D405/14	C07D405/14	903836 T1
A61P7/00	A61K9/22	903823 T1	C07D417/06	C07D405/14	903836 T1
C07K16/18	C07K16/18	903824 T1	C07C229/26	C07D405/14	903836 T1
A61K47/48	C07K16/18	903824 T1	A61K31/4196	C07D405/14	903836 T1
C12N5/20	C07K16/18	903824 T1	A61K31/427	C07D405/14	903836 T1
A61K39/395	C07K16/18	903824 T1	A61P31/04	C07D405/14	903836 T1
G01N33/574	C07K16/18	903824 T1			
C07D213/61	C07D213/61	903825 T1			
A61K31/444	C07D213/61	903825 T1			
A61P29/00	C07D213/61	903825 T1			
A61M15/00	A61M15/00	903819 T1			
C07K14/52	C07K14/52	903834 T1			
A61F6/14	A61F6/14	903838 T1			
A61K31/485	A61K31/485	903820 T1			
A61K9/22	A61K31/485	903820 T1			
A61K9/32	A61K31/485	903820 T1			
A61K33/10	A61K33/10	903828 T1			
A61P13/04	A61K33/10	903828 T1			
B65D85/804	B65D85/804	903835 T1			
E04B1/80	E04B1/80	903833 T1			
E04B1/90	E04B1/80	903833 T1			
C07D211/22	C07D211/22	903832 T1			
A61K31/4465	C07D211/22	903832 T1			
A61P25/00	C07D211/22	903832 T1			
C07D471/04	C07D471/04	903831 T1			
C07D471/12	C07D471/04	903831 T1			
A61K31/437	C07D471/04	903831 T1			
A61P25/16	C07D471/04	903831 T1			
A61P25/28	C07D471/04	903831 T1			
A61P35/00	C07D471/04	903831 T1			
C07D487/04	C07D487/04	903830 T1			
C07D245/04	C07D487/04	903830 T1			
C07K5/078	C07D487/04	903830 T1			



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) CM&D Pharma Limited (51) A 61K 9/22, 31/722, 31/785, 33/08, A 61P 13/12, 3/12, 7/00 (11,13) 903823 T1	(73) Nestec S.A., (51) B 65D 85/804 (11.13) 903835 T1
Defiante farmaceutica, S.A. A 61K 31/195, A 61P 35/00 903821 T1	Pentafragas, Dimitrios A 61M 15/00 903819 T1
Eisai R&D Management Co., Ltd C 07D 405/14, A 61K 31/4196, 31/427, A 61P 31/04, C 07C 229/26, C 07D 417/06 903836 T1	Purdue Pharma LP A 61K 31/485, 9/22, 9/32 903820 T1
EURO-CELTIQUE S.A. A 61K 31/353, A 61P 1/08, 29/00, 3/00, C 07D 311/80 903837 T1	RESILUX B 29B 11/08, 11/14, B 29C 49/06, 49/22 903829 T1
FAES FARMA,S.A. C 07D 211/22, A 61K 31/4465, A 61P 25/00 903832 T1	Shire International Licensing B.V. A 61K 33/10, A 61P 13/04 903828 T1
Karpati, Melinda-Kinga A 61F 6/14 903838 T1	SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. C 07K 16/18, A 61K 39/395, 47/48, C 12N 5/20, G 01N 33/574 903824 T1
Knauf Dammstoffe GmbH E 04B 1/80, 1/90 903833 T1	Takeda Pharmaceutical Company Limited C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 25/16, 25/28, 35/00, C 07D 471/12 903831 T1
LEO PHARMA A/S C 07C 225/22, A 61K 31/136, A 61P 27/02, 29/00, 35/00, C 07C 275/40 903822 T1	Tibotec Pharmaceuticals and MEDIVIR AB C 07D 487/04, A 61K 31/33, 38/05, A 61P 31/14, C 07D 245/04, C 07K 5/06, 5/078 903830 T1
Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 213/61, A 61K 31/444, A 61P 29/00 903825 T1	
Mintaka Foundation for Medical Research C 07K 14/52 903834 T1	



ПРОМЕНА

(11)	901917
(73)	NSAB, Filial af NeuroSearch Sweden AB, Sverige c/o NeuroSearch A/S Pederstrupvej 93, DK-2750 Ballerup, DK
(11)	902331
(73)	UCB Pharma GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE
(11)	902341
(73)	UCB Pharma GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE
(11)	903662
(73)	UCB Pharma GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE
(11)	902891
(73)	UCB Pharma GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE

(11)	903187
(73)	WYETH LLC Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US
(11)	903576
(73)	MSD CONSUMER CARE, INC. 3030 Jackson Avenue, Memphis, Tennessee 38151, US
(11)	903288
(73)	UCB Pharma GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE

ПРЕНОС

(11)	901877
(73)	Bayer HealthCare LLC 555 White Plains Road Tarrytown, New York 10591, US
(11)	901861
(73)	Bayer HealthCare LLC 555 White Plains Road Tarrytown, New York 10591, US
(11)	900986
(73)	Biovitrum AB (publ) SE-112 46 Stockholm, SE

(11)	901917
(73)	NSAB, Filial af NeuroSearch Sweden AB, Sverige c/o NeuroSearch A/S Pederstrupvej 93, DK-2750 Ballerup, DK
(11)	902158
(73)	Merck Serono SA Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(11)	902128
(73)	BONAVENTURA S.p.A. Via F.Parri 28 Luzzara (REGGIO EMILIA), IT



ПРЕСТАНОК

(11) 900037
(73) CIBA - GEIGI AG
Klybeckstrasse 141, 4002 Basel, CH

(11) 900055
(73) ASTA Medica Aktiengesellschaft
An der Pikardie 10, D-01277 Dresden, DE

(11) 901578
(73) CENTOCOR, INC.
200 GREAT VALLEY PARKWAY,
MALVERN, PENNSYLVANIA 19355, US

(11) 901367
(73) CENTOCOR, INC.
200 GREAT VALLEY PARKWAY,
MALVERN, PENNSYLVANIA 19355, US

(11) 901170
(73) Bristol-Myers Squibb Company
Princeton NJ 08543-4000, US

(11) 901473
(73) CENTOCOR, INC.
200 GREAT VALLEY PARKWAY, MALVERN,
PENNSYLVANIA 19355, US

ПРЕСТАНОК ПОРАДИ НЕПЛАЌАЊЕ

(11) 900117
(11) 900006
(11) 900043
(11) 900078
(11) 900339
(11) 900350
(11) 900201
(11) 900538
(11) 900576
(11) 900636
(11) 900606
(11) 900641
(11) 900648
(11) 900652
(11) 900624
(11) 900575
(11) 900582
(11) 900620
(11) 900583
(11) 900559
(11) 900560
(11) 900659
(11) 900584
(11) 900657
(11) 900656
(11) 900654
(11) 901036
(11) 900941

(11) 900962
(11) 900958
(11) 900944
(11) 900956
(11) 900931
(11) 900990
(11) 901016
(11) 900963
(11) 900971
(11) 900948
(11) 900975
(11) 900977
(11) 900978
(11) 901055
(11) 901043
(11) 900940
(11) 901042
(11) 900935
(11) 900899
(11) 900959
(11) 900950
(11) 900953
(11) 900942
(11) 900947
(11) 900989
(11) 900993
(11) 900951
(11) 901018



(11) 900976	(11) 901051
(11) 900973	(11) 901050
(11) 901013	(11) 901048
(11) 900985	(11) 901046
(11) 900902	(11) 901059
(11) 900984	(11) 901095
(11) 900981	(11) 901067
(11) 900999	(11) 901075
(11) 900980	(11) 901045
(11) 901061	(11) 901054
(11) 901034	(11) 901070
(11) 900938	(11) 901073
(11) 901001	(11) 901083
(11) 901040	(11) 901081
(11) 901033	(11) 901064
(11) 900932	(11) 901085
(11) 900939	(11) 901252
(11) 900991	(11) 901056
(11) 901000	(11) 901076
(11) 900934	(11) 901171
(11) 900996	(11) 901165
(11) 901005	(11) 901084
(11) 901003	(11) 901090
(11) 901006	(11) 901092
(11) 901052	(11) 901089
(11) 901053	(11) 901087
(11) 901039	(11) 901147
(11) 901091	(11) 901146
(11) 901060	(11) 901153
(11) 900992	(11) 901405
(11) 900930	(11) 901154
(11) 901009	(11) 901164
(11) 901007	(11) 901231
(11) 901010	(11) 901155
(11) 901014	(11) 901160
(11) 901012	(11) 901157
(11) 901024	(11) 901204
(11) 901026	(11) 901214
(11) 901019	(11) 901198
(11) 901021	(11) 901156
(11) 901022	(11) 901199
(11) 901023	(11) 901149
(11) 901027	(11) 901208
(11) 901035	(11) 901238
(11) 901028	(11) 901230
(11) 901029	(11) 901200
(11) 901049	(11) 901227



(11) 901167	(11) 901369
(11) 901215	(11) 901362
(11) 901236	(11) 901376
(11) 901222	(11) 901421
(11) 901220	(11) 901410
(11) 901206	(11) 901393
(11) 901251	(11) 901372
(11) 901223	(11) 901390
(11) 901246	(11) 901397
(11) 901272	(11) 901388
(11) 901207	(11) 901381
(11) 901250	(11) 901399
(11) 901201	(11) 901377
(11) 901261	(11) 901402
(11) 901219	(11) 901380
(11) 901229	(11) 901515
(11) 901232	(11) 901391
(11) 901244	(11) 901416
(11) 901233	(11) 901404
(11) 901297	(11) 901359
(11) 901314	(11) 901513
(11) 901210	(11) 901366
(11) 901298	(11) 901354
(11) 901247	(11) 901368
(11) 901249	(11) 901394
(11) 901241	(11) 901407
(11) 901202	(11) 901401
(11) 901363	(11) 901428
(11) 901242	(11) 901426
(11) 901278	(11) 901430
(11) 901239	(11) 901433
(11) 901256	(11) 901434
(11) 901279	(11) 901425
(11) 901364	(11) 901431
(11) 901293	(11) 901432
(11) 901299	(11) 901435
(11) 901276	(11) 901439
(11) 901280	(11) 901607
(11) 901255	(11) 901438
(11) 901379	(11) 901413
(11) 901260	(11) 901418
(11) 901294	(11) 901427
(11) 901295	(11) 901423
(11) 901417	(11) 901396
(11) 901332	(11) 901502
(11) 901370	(11) 901441
(11) 901352	(11) 901503



(11) 901504
 (11) 901608
 (11) 901501
 (11) 901509
 (11) 901510
 (11) 901511
 (11) 901609
 (11) 901507
 (11) 901606
 (11) 901506
 (11) 901603
 (11) 901611
 (11) 901612
 (11) 901610
 (11) 901601

ПРЕСТАНОК ПОРАДИ ИСТЕКУВАЊЕ

(11) 900552
 (73) УРУМОВ, Слободан
 ул. 'Коле Неделковски' бр.26,
 1000 Скопје, МК

(11) 900578
 (73) ПЕРОВИЌ, САВА and
 СТОЈАНОВСКИ, Крсте
 ул. Кадињачка бр. 21, 11000 Белград, YU
 and
 ул. Лазо Трповски, бр. 49, 6000 Охрид, МК

(11) 900580
 (73) ORANGE PERSONAL COMUNICATIONS
 SERVICES LIMITED
 St. James Court, Great Park Road,
 Almondsbury Park, Bradley Stoke,
 Bristol BS 12 4QJ, GB

(11) 900603
 (73) Glaxo Wellcome Inc
 c/o Glaxo Wellcome Inc, Five Moore Drive
 Research Triangle Park
 North Carolina 27709, US

(11) 900618
 (73) TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A
 Via Bertola 34 I-10122 Torino, IT

(11) 900621
 (73) GARFIELD INTERNATIONAL
 INVESTMENTS LIMITED
 4 Williams Cay, Road Town, Tortola, VG

(11) 900630
 (73) GLAXO WELLCOME Inc.
 Five Moore Drive Research Triangle Park
 North Carolina 27709, US

(11) 900645
 (73) ТАЛЕВ, Климент,
 Кеј „Маршал Тито“ бр. 6, 6000 Охрид, МК

(11) 900647
 (73) Glaxo Wellcome Inc
 c/o Glaxo Wellcome Inc,
 Five Moore Drive Research Triangle Park
 North Carolina 27709, US

(11) 900651
 (73) „СУДЕАЛ-С“
 Бул. „Јане Сандански“ бр.116-5-16, МК

(11) 900661
 (73) Претпријатие за производство, промет и
 услуги СЕФ д.о.о. Скопје,
 ул.Гоце Стојцески 3/4-16, 1000 Скопје, МК



-
- (11) **900664**
(73) **WARNER - LAMBERT COMPANY**
201 Tabor Road, Morris Plains,
New Jersey 07950, US
-
- (11) **900665**
(73) **GOLDEN LADY S.P.A.**
Via Cavallotti No.11, 60035 Jesi,Ancona, IT
-
- (11) **901218**
(73) **Messer France S.A.**
26, Freres Chausson
9260 ASNIERES(HAUTS-DE-SEINE), FR



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН




Во согласност со членот 154 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80):

- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесување
- (23) Датум на изложба, саем
- (45) Датум на објавување
- (28) Вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот
(дводимензионален/тродимензионален)
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) Назив на дизајнот
- (55) Прикази на индустрискиот дизајн
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (72) Податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) Податоци за подносителот на пријавата
- (74) Податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- (21) 20100030 (45) 31/10/2011
(22) 26/07/2010
- (28) 5 (пет) дизајни, тродимензионални
(30) 1195101 10/02/2010 ЕМ
(72) Mr Sven Bastiaen Schulz
(73) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
(51) **14-02**
(54) **БРЗ ПРЕМОСТУВАЧ**







(21) 20100031 (45) 31/10/2011
(22) 26/07/2010

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални
(30) 1198980 01/03/2010 ЕМ
(72) Mr Thomas Mamero
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 14-02, 14-03
(54) БРЗА ПОРТА







(21) 20110003 (45) 31/10/2011
(22) 09/02/2011

(28) 3 (три) дизајни, тродимензионални

(30) „RCD” 1229272 09/08/2010 EM









(72) Mr Jan Christian Delfs;
Mr Philipp Haselwander и
Mr Dominic Flik



(73) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) **13-02**

(54) **ПОЛНАЧ ЗА МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН**





(21) 20110006 (45) 31/10/2011
(22) 25/02/2011

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30) 29/370,728 26/08/2010 US

(72) SCHAEFFER, George W.,

(73) **ALOXXI INTERNATIONAL CORPORATION**

14144 Ventura Boulevard, No.110,

Sherman Oaks, California 91423, US


(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

ДООЕЛ Скопје

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) **09-01**

(54) **ШИШЕ**



(21) 20110007 (45) 31/10/2011
(22) 25/02/2011

(28) 18 (осумнаесет) дизајни, тродимензионални

(30) 20100502465 27/08/2010 RU

(72) Ivan Alekseevic Nekrasov;
Marina Aleksandrova Medvedeva;
Victor Ivanovic Ovsyannikov и
Svetlana Vjaceslavova Astapova

(73) **OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
„NEFTYANAYA KOMPANIYA „LUKOIL”**


**Sretensky Boulevard 11
RU-101000 MOSKVA, RU**

(74) ТП Тони Младеновски
ул. Илинденска 2/13 1400 Велес

(51) **02-02, 03**

(54) **ОБЛЕКА**













(21) 20110026 (45) 31/10/2011
(22) 04/05/2011

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Зоран Милошоски, Охрид
(73) **Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и
трговија СЛОВИН БИЛЈАНА ДООЕЛ
ул. "Железничка" бб, 6000 Охрид, МК**

(51) **09-01**
(54) **ШИШЕ**



(21) 20110027 (45) 31/10/2011
(22) 25/05/2011

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Чупаркоски Блаже, Кавадарци
(73) **КОЖУВЧАНКА ДОО**
ул. "Шишка" бр.37, 1430 Кавадарци, МК
(74) **БЕРИН Д.О.О Скопје**
ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) **09-01**
(54) **ШИШЕ**



- (21) 20110028 (45) 31/10/2011
(22) 25/05/2011
(28) 6 (шест) дизајни, дводимензионални
(72) Georgi Jordanov Georgiev and Anton Ivanov Tenev
(73) **PRESTIJ-96 OOD 98**
Nikola Gabrovski str.5000 Veliko Tarnovo, BG
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) **09-03**
(54) **НАЛЕПНИЦИ**



- (21) 20110030 (45) 31/10/2011
(22) 06/06/2011
- (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
- (72) Александар Патрикиски, Штип
- (73) **Друштво за производство, трговија и услуги
ЕАМ КОНФЕКЦИЈА ДОО Штип
ул.Брегалничка бр. 6-б. 2000 Штип, МК**
- (74) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
- (51) **09-03**
- (54) **АМБАЛАЖА ЗА ОБЛЕКА**





(21) 20110032 (45) 31/10/2011
(22) 26/05/2011

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Зоран Милошоски, Охрид
(73) **Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и
трговија СЛОВИН БИЛЈАНА ДООЕЛ
ул. "Железничка" бб, 6000 Охрид, МК**


(51) **09-01**
(54) **ШИШЕ**



(21) 20110035 (45) 31/10/2011
(22) 07/06/2011

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Бојан Илиевски, Скопје
(73) **Фармацевтска Хемиска
Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Бул. Александар Македонски 12,
1000 Скопје, МК**


(51) **09-01**
(54) **ТЕГЛА ЗА КРЕМ**



- (21) 20110038 (45) 31/10/2011
(22) 30/06/2011
- (28) 2 (два) дизајна, дводимензионален
- (72) Ивица Јовановиќ, Скопје
- (73) „ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС“ ДООЕЛ НЕГОТИНО
ул. „Индустриска“ б.б 1440 Неготино, МК
- (51) **09-03**
- (54) АМБАЛАЖА



- (21) 20110039 (45) 31/10/2011
(22) 30/06/2011
(28) 7 (седум), дизајна, дводимензионален
(72) Ивица Јовановиќ, Скопје
(73) „ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС“
ДООЕЛ НЕГОТИНО
ул.„Индустриска“ б.б 1440 Неготино, МК
(51) 09-03
(54) АМБАЛАЖА



- (21) 20110040 (45) 31/10/2011
(22) 30/06/2011
(28) 6 (шест), дизајна, дводимензионални
(72) Ивица Јовановиќ, Скопје
(73) „ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС“
ДООЕЛ НЕГОТИНО
ул. „Индустриска“ б.б. 1440 Неготино, МК
(51) 09-03
(54) АМБАЛАЖА



- (21) 20110042 (45) 31/10/2011
(22) 26/07/2011
- (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
- (30) 30023696.7 17/02/2011 CN
- (72) ZHANG, Xinghai and PENG, Zili
- (73) **Chongqing Sokon Industry Group Stock Co., Ltd.,
No. 61-1 Jinqiao Road,
Shapingba District, Chongqing, P.R.China, CN**
- (74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје
- (51) **12-08**
- (54) **АВТОМОБИЛ**







ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(51) 14-02	(21) МК/И/ 20100030	(51) 09-03	(21) МК/И/ 20110030
14-02	МК/И/ 20100031	09-01	МК/И/ 20110032
13-02	МК/И/ 20110003	09-01	МК/И/ 20110035
09-01	МК/И/ 20110006	09-03	МК/И/ 20110038
02-02	МК/И/ 20110007	09-03	МК/И/ 20110039
09-01	МК/И/ 20110026	09-03	МК/И/ 20110040
	МК/И/ 20110027	12-08	МК/И/ 20110042
09-03	МК/И/ 20110028		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(73) **ALOXXI INTERNATIONAL CORPORATION**
(21) МК/И/ 20110006

Chongqing Sokon Industry Group Stock Co., Ltd.,
МК/И/ 20110042

Deutsche Telekom AG
МК/И/ 20100030
МК/И/ 20100031
МК/И/ 20110003

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО „НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ
„ЛУКОЙЛ“**
МК/И/ 20110007

PRESTIJ-96 OOD 98
МК/И/ 20110028

**Друштво за производство, трговија и
услуги ЕАМ КОНФЕКЦИЈА ДОО Штип**
МК/И/ 20110030

(73) **ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС ДООЕЛ
НЕГОТИНО**

(21) МК/И/ 20110038
МК/И/ 20110039
МК/И/ 20110040

КОЖУВЧАНКА ДОО
МК/И/ 20110027

**Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица
за производство и трговија
СЛОВИН БИЛЈАНА ДООЕЛ**
МК/И/ 20110026
МК/И/ 20110032

**Фармацевтска Хемиска
Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД**
МК/И/ 20110035

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.








Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80)










- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data









- (11) **00652** (45) 31/10/2011
 (21) 20100009 (22) 29/03/2010
 (18) 29/03/2015










- (28) 3 (три), дизајни
 (30) 1167993 29/09/2009 ЕМ
 (72) Caroline Seifert
 Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE и
 Dominic Flik
 Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
 (73) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
 ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
 (51) **14-03**
 (54) **ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ**









- (11) **00653** (45) 31/10/2011
 (21) 20100011 (22) 01/04/2010
 (18) 01/04/2015
- (28) 5 (пет) дизајни
 (30) RCD 1174882 05/10/2009 EM
 (72) Caroline Seifert
 Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE и
 Dominic Flik
 Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
- (73) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
 ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
- (51) **14-03**
 (54) **КОНТРОЛНА КУТИЈА**










- | | |
|--|-----------------|
| (11) 00649 | (45) 31/10/2011 |
| (21) 20100038 | (22) 17/09/2010 |
| | (18) 17/09/2015 |
| (28) 1 (еден) дизајн | |
| (72) Erling Arnum Freudendahl
Havrevej 7, 4646 Galten | |
| (73) AVK Holding A/S
SONDERGADE 33, 8464 Galten, DK | |
| (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 | |
| (51) 23-01 | |
| (54) СПОЈУВАЧ ЗА ЦЕВКИ | |



(11) **00647** (45) 31/10/2011
 (21) 20100041 (22) 27/10/2010
 (18) 27/10/2015
 (28) 1 (еден) дизајн
 (72) Морина Фадил
 ул.Скупи 20 б.б, Скопје
 (73) **БАС Тути Фрути Дооел**
 ул.Скупи 20 б.б, 1000 Скопје, МК
 (51) **09-01**
 (54) **ШИШЕ**



(11) **00648** (45) 31/10/2011
 (21) 20100042 (22) 27/10/2010
 (18) 27/10/2015
 (28) 1 (еден) дизајн
 (72) Морина Фадил
 ул.Скупи 20 б.б, Скопје
 (73) **БАС Тути Фрути Дооел**
 ул.Скупи 20 б.б, 1000 Скопје, МК
 (51) **09-01**
 (54) **ШИШЕ**






- (11) **00650** (45) 31/10/2011
 (21) 20100043 (22) 17/11/2010
 (18) 17/11/2015
 (28) 1 (еден) дизајн
 (72) КОСТАДИНОВ, Димитар
 ул.Козле-9 бр.10, 1000 Скопје
 (73) Друштво за инженеринг, проектирање,
 монтажа, производство и трговија КОДИНГ
 ДООЕЛ Скопје
 ул."Шарпланинска" бб, 1000 Скопје, МК
 (74) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
 ул. Апостол Гусларот бр.3 1000 Скопје
 (51) **09-01**
 (54) **ШИШЕ**



- (11) **00651** (45) 31/10/2011
 (21) 20110008 (22) 02/03/2011
 (18) 02/03/2016
 (28) 1 (еден) дизајн
 (72) Шпандим Мисими
 с.Долно Палчиште, опш. Боговиње
 (73) Јасмин Садики
 с.Полатица, опш.Желино, МК
 (51) **25-01**
 (54) **ДИСТАНЦЕР**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот

(51) 14-03	(11) МК/И/ 2010/9	(51) 09-01	(11) МК/И/ 2010/42
14-03	МК/И/ 2010/11	09-01	МК/И/ 2010/43
23-01	МК/И/ 2010/38	25-01	МК/И/ 2011/8
09-01	МК/И/ 2010/41		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ

(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73) **AVK Holding A/S**
(11) 00649 (21) МК/И/ 2010/38

Deutsche Telekom AG
00652 МК/И/ 2010/9
00653 МК/И/ 2010/11

БАС Тути Фрути Дооел
00647 МК/И/ 2010/41
00648 МК/И/ 2010/42

(73) **Друштво за инженеринг, проектирање,
монтажа, производство и трговија
КОДИНГ ДООЕЛ Скопје**

(11) 00650 (21) МК/И/ 2010/43

Јасмин Садик
00651 МК/И/ 2011/8



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(210) **TM 2008/817** (220) 15/07/2008
(442) 31/10/2011

(731) **Петровиќ Ранко**
ул. Лесновска бр. 18 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

КРУШЕВО ЕТНО ГРАД

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 градежни конструкции; инсталациони услуги

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 41 образовни услуги; подготвување на настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2009/534** (220) 29/05/2009
(442) 31/10/2011

(731) **„БИЗНИС ХАУС“ ДООЕЛ Благој Експорт -**
Импорт - Ресен
ул. Јосиф Јосифовски бр. 45 Ресен, МК

(540)



(531) 01.01.05;25.01.05

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(210) **TM 2009/574** (220) 10/06/2009
(442) 31/10/2011

(731) **Петровиќ Ранко**
ул. Лесновска бр. 18 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

КРУШЕВО ГРАД МУЗЕЈ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациони услуги

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 41 образовни услуги; подготвување на настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2009/794** (220) 06/08/2009
(442) 31/10/2011

(731) **БИ-МЕК Центар за медицинска опрема**
ул. Димитрије Туцовиќ бр 22, Скопје, МК

(540)



(591) црвена и бела

(531) 03.11.01;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; продажба и сервисирање на медицински апарати

(210) **TM 2009/945** (220) 23/09/2009
(442) 31/10/2011

(731) **ГУДА-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз - Гостивар**
Друштво за производство, трговија и услуги
ул. Борис Кидрич бб, Гостивар, МК

(540)



(591) сина и светло сина

(531) 27.05.04;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуга и препродажба на безалкохолни пијалаци

(210) **TM 2010/788** (220) 07/07/2010
(442) 31/10/2011

(731) **ТА САФАРИ ДООЕЛ СТРУМИЦА**
ул.Благој Ј Мучето бр.2, 2400 Струмица, МК

(540)



(591) црна и жолто-портокалова

(531) 01.03.02;01.03.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 туристички аранжмани



(210) **TM 2010/957** (220) 18/08/2010
(442) 31/10/2011

(731) **Трговско друштво за работа со недвижности и услуги ТЦЦ Еуромед дооел експорт-импорт Скопје**
ул.Васил Главинов бр.12, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена, бела и црвено

(531) 26.05.16;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(210) **TM 2010/986** (220) 30/08/2010
(442) 31/10/2011

(731) **ЈТД МИКОМ-98**
ИЛИНДЕНСКА БР.80, КОЧАНИ, МК

(540)



(531) 03.13.01;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** хигиенски шамичиња (влажни шамичиња)

(210) **TM 2010/991** (220) 31/08/2010
(442) 31/10/2011

(731) **Корнеа Медика доо Скопје**
ул.Петар Поп Арсов бр.8/7, МК

(540)



(591) темно и светло сива и виолетова

(531) 02.09.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **44** медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; клинички услуги, услуги на очна клиника; спроведување на медицински и клинички испитувања; медицински и негователски услуги; услуги и нега; услуги на оптичари, вградување на спектакли и контакт леќи, вклучувајќи и вградување, тестирање на видот; клинички, медицински услуги, негуватели на болни лица

(210) **TM 2010/1078** (220) 24/09/2010
(442) 31/10/2011

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид**
ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК

(740) **АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, црна, кафена и портокалова

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** јаткасто овошје (бразилски ореви)

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; услуги при трговија на големо и мало и увоз-извоз со јаткасто овошје (бразилски ореви)

(210) **TM 2010/1094** (220) 01/10/2010
(442) 31/10/2011

(731) **Друштво за трговија, услуги и производство ЕУРО ТООЛС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**
ул.Јајце бр.55, Чаир, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, сива и црна

(531) 27.05.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **7** машини и машински алати, алатки /делови од машини/, алатни машини, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисијски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи, компресори, косачки, пили, пили (острила за пили), машина за перење автомобили, машина за лепење најлон

кл. **8** рачни алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети; алатки, алатки (рачно покривани алатки), вили /за сено/, големи ножици (остри на ножиците), големи ножици за поткастрување огради, големи ножици за сечење метал, градинарски ножеви, градинарски ножици, градинарство (прибор за обработување

на градините), градинарски ножици за гасеници, гребла /алатки/, длето, дрвени чекани, дрво (неелектрични алати за обработка на дрвото), држачи за пили, заковувачи /алати/, зидарски чекани, клешти, клучеви /алати/, ковачки клешти, ковачки чекани, косачи на трева /рачни алатки/, кујнска секира, ловечки ножеви, лопати, лопатки за боја, мали секири, набивачи (рачни уреди), ножеви, ножеви за калемење, ножици, обувки (калапи за обувки) /чевларски прибор/, одвртувачи, пили /алатки/, полукружна клешта, пробивни клешти, рамови на рачни пили, сврдла, секачи /алатки/, секира за сечење месо, секири, секирича за мраз, сечење по нацрти (пили за сечење по нацрт), сечила за ножици за лим, сечила на пили /делови на алат/, сечила /апарати за острење/, сечила /острила/ (уреди за острење сечила) /острила/, столарска клешта, чекани за дробење камења, чекани за острење, чекани /алатки/, чекани /големи/, чекански дупчалки. перфоратори /алатки/, шилци, шмиргли (точила со шмиргла)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, посредување при продажба, трговски дејности, увоз-извоз

(210) **TM 2010/1343** (220) 29/11/2010
(442) 31/10/2011

(731) **АКАДЕМИЈА АВАНГАРД ДООЕЛ експорт импорт Скопје**
ул. Мито Х. Василев Јасмин бр. 30 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, бела, сива и розева

(531) 27.05.21;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 водење на работење; управување со работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување на настава

кл. 44 хигиенска нега и нега на убавината на луѓето

(210) **TM 2010/1356** (220) 01/12/2010
(442) 31/10/2011

(731) **Друштво за графичка дејност СКЕНПОИНТ АД Скопје**
ул.Перо Наков бб, комплекс МЗТ, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, сива и бела

(531) 26.11.13;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; материјал за обука и настава (освен апарати), графичка подготовка за печатење

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работа; канцелариски работи

кл. 40 обработка на материјали

(210) **TM 2010/1365** (220) 02/12/2010
(442) 31/10/2011

(731) **ПОСТМОДЕРНА**

ул. Московска бр. 24/локал 1 Скопје - Карпош, МК

(540)



(591) светло сина, сина, темно сина, црна и бела

(531) 26.01.18;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 трговија со опрема за бањи, и тоа: санитарија (вц шолји, казанчиња, мијалници, бидеа); кади и туш кади; мебел за бањи; туш кабин; славини, еднорачни микс батерии; галантерија за бањи

(210) **TM 2010/1377** (220) 06/12/2010
(442) 31/10/2011

(731) **LABORATOIRE DE LA MER**

Avenue du General Patton ZAC de la Madeleine
35400 SAINT MALO, FR

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

PHYSIOMER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 кремове за надворешна апликација, конкретно за иритираност на надворешните сидови на носниците и околу устата

кл. 5 фармацевтски препарати; лекови; фармацевтски препарат заснован на морски производи, производи од природно или хемиско потекло; лекови засновани на морски производи; фармацевтски препарати, конкретно раствори за чистење на носните канали и синусите; фармацевтски препарати, конкретно раствор за одржување хигиена, отпушување, дезинфекција и навлажување на носните канали и синусите; фармацевтски препарати и лекови за одржување хигиена, отпушување, дезинфекција



и навлажнување на носните канали и синусите; средство за отпушување на носните канали; средство за дезинфекција на носните канали; средство за отпушување на синусите; средство за дезинфекција на синусите; капки за нос, капки за нос за патологии како што се настинки, ринитис, синуситис, рино-синуситис, ринофарингитис, капки против сува состојба на носот и симптоми на назална алергија (алергија, алергиски ринитис), капки за заштита, корекција (конкретно лекување), чистење, одржување на хигиената, отпушување, дезинфекција, навлажнување, рехидрација на носните канали и синусите, конкретно за настинка, ринофарингитис, синуситис, ринофарингитис, синуситис, рино-синуситис, алергиски и неалергиски ринитис и постоперативна нега; спреј за нос, хипертоничен спреј за отпушување на носот; хипертоничен морски серум; спреј од хипертоничен морски серум; спреј за нос за патологии како што се настинки, ринитис, синуситис, рино-синуситис, ринофарингитис; спреј против сува состојба на носот и симптоми на назална алергија (алергија, алергиски ринитис), спреј за заштита, корекција (конкретно лекување), чистење, одржување на хигиената, отпушување, дезинфекција, навлажнување, рехидрација на носните канали и синуси, конкретно за настинка, ринофарингитис, синуситис, риносинуситис, алергиски и неалергиски ринитис и постоперативна нега; гел/крем/емулзија за нос, гел за нос за патологии како што се настинка, ринитис, синуситис, рино-синуситис, ринофарингитис; гел /крем/ емулзија против сува состојба на носот и симптоми на назална алергија (алергија, алергиски ринитис); растворливи прашоци за одржување на хигиена, отпушување, дезинфекција и навлажнување на носните канали и синуси; растворливи прашоци за нос за патологии како што се настинки, ринитис, синуситис, рино-синуситис, ринофа-рингитис, растворливи прашоци против сува состојба на носот и симптоми на назална алергија (алергија, алергиски ринитис), растворливи прашоци за заштита, корекција (конкретно лекување), чистење, одржување на хигиена, отпушување, дезинфекција, на влажнување, рехидрација на носните канали и синуси, конкретно за настинка, ринофа рингитис, синуситис, рино-синуситис, алергиски и неалергиски ринитис и постоперативна нега

кл. 10 медицински апарат и инструменти за одржување хигиена, отпушување, дезинфекција и навлажнување на носните канали и синусите; медицински помагала за одржување на хигиената, дезинфекција, отпушување и навлажнување на носните канали и синусите

(210) **TM 2010/1389** (220) 09/12/2010
(442) 31/10/2011

(731) **I.W.S. Nominee Company Limited**
100 New Bridge Street, London EC4V 6JA, GB

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(531) 09.01.06;26.11.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електронски пегли

(210) **TM 2010/1404** (220) 13/12/2010
(442) 31/10/2011

(731) **Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО**
бул. „Србија“ бр. 35, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје

(540)

GRANDE BELO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино, алкохолни пијалаци

(210) **TM 2010/1406** (220) 13/12/2010
(442) 31/10/2011

(731) **Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО**
бул. „Србија“ бр. 35, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје

(540)

GRANDE CRVENO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино, алкохолни пијалаци

(210) **TM 2010/1449** (220) 22/12/2010
(442) 31/10/2011

(731) **SOLAE LLC**
4300 Duncan Avenue, St. Louis, Missouri 63110, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје



(540)

SOLAE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 лецитин за употреба во производството на прехранбени производи

кл. 5 соја протеин за употреба како хранлива состојка во прав и спремни-за-пиене пијалаци

кл. 29 состави што содржат соја и растителни протеини како состојки за прехранбени производи, млеко и млечни производи

кл. 30 лецитин и лецитински препарати вклучени во оваа класа

кл. 32 пијалаци на база на соја

(210) **TM 2010/1473**

(220) 27/12/2010

(442) 31/10/2011

(731) **Друштво за трговија и градежништво НГ-ИНЖИНИРИНГ дооел увоз-извоз Скопје**
бул.Трета Македонска бригада бр.29 локал бр.1, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, сина и црна

(531) 03.03.01;26.01.03;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

(210) **TM 2011/90**

(220) 10/02/2011

(442) 31/10/2011

(731) **СКОЛЕКС ДОО**

ул. Благоја Стефковски 66, 1130 Скопје, МК

(740) СКОЛЕКС ДОО

П.фак бр. 7, 1130 Скопје

(540)



(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 куќни и кујнски апарати, садопери и чешми

(210) **TM 2011/98**

(220) 11/02/2011

(442) 31/10/2011

(731) **ЕЛДЕМЕТРА ДООЕЛ Скопје**

Бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 22/2-3, Скопје - Аеродром, МК

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ

бул."Св.Климент Охридски" бр.66/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) златна и виолетова

(531) 26.04.16;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2011/106**

(220) 14/02/2011

(442) 31/10/2011

(731) **Друштво за производство и трговија Фор Лејди**
Милован Лазаревски ДООЕЛ

ул. Сава Ковачевич 117, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела и златна

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 хулахопки

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со хулахопки

(210) **TM 2011/152**

(220) 24/02/2011

(442) 31/10/2011

(731) **Netflix, Inc. a corporation of Delaware**

100 Winchester Circle, Los Gatos, California 95032, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје



(540)

NETFLIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, проверка (контрола), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски вендинг машини и механизми за апарати кои работат на жетони; каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; компјутерски хардвер, фирмвер и софтвер, компјутерски хардвер, фирмвер, софтвер, апарати, инструменти и материјали за снимање, пренос и прием на аудио, визуелни и аудио-визуелни содржини; компјутерски хардвер, фирмвер и софтвер за електронски и стриминг уреди; електронски уреди; стриминг уреди; далечински управувачи; аудио, визуелни и аудио-визуелни снимки и материјали добиени со симнување или стриминг од компјутери и комуникациски мрежи, вклучително и интернетот

кл. 35 рекламирање; водење на работа; управување на работа; канцелариски функции; услуги на продажба на мало и компјутеризирани он-лајн услуги за продажба на мало кои содржат претходно снимени видео и аудио, видео и аудио-визуелни снимки и содржини

кл. 38 комуникациски услуги; телекомуникациски услуги; услуги за телекомуникациски пристап; стриминг услуги преку компјутер, интернет и други комуникациски мрежи, вклучувајќи аудио, видео, и аудиовизуелен материјал; услуги за пренос на видео-на-барање('video-on-demand'); видео емитување; пренесување на глас, податоци, слики, сигнали, пораки или информации; комуникација преку компјутер; телекомуникациски врски до електронските комуникациски мрежи, услуги на емитување; обезбедување на он-лајн огласни табли за пренос на пораки

кл. 41 образование; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; обезбедување на он-лајн едукативни и забавни услуги; изнајмување на видео снимки, претходно снимени видеоленти, дигитални видео дискови, мултимедијални записи; изнајмување на видео снимки, претходно снимени видеоленти, дигитални видео дискови со помош на комуникациски мрежи; обезбедување на информации, прегледи и персонализирани препораки од областа на забава; обезбедување информации, прегледи и персонализирани препораки од областа на забава со помош на комуникациски мрежи

(210) **TM 2011/156**

(220) 25/02/2011

(442) 31/10/2011

(731) **Best Western International, Inc.**
6201 North 24th Parkway Phoenix, Arizona 85016, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(531) 24.01.05;24.09.03;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 хотелски услуги

(210) **TM 2011/157**

(220) 25/02/2011

(442) 31/10/2011

(731) **Best Western International, Inc.**
6201 North 24th Parkway Phoenix, Arizona 85016, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(531) 24.01.05;24.09.03;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 хотелски услуги

(210) **TM 2011/296**

(220) 28/03/2011

(442) 31/10/2011

(731) **Воислав Димитријевиќ**
бул. Јане Сандански бр.24-18, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) -

(531) 26.02.01;26.03.23;26.11.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 накит, бижерија, часовници, приврзѹци за часовници и слично

кл. 18 кожа и имитација на кожаи производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и заа сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 25 облека, обувки и капи

(210) TM 2011/306

(220) 01/04/2011

(442) 31/10/2011

(731) DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija, d.d.
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) -

(531) 27.05.01;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пива, минерални и сода води и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, вода, безалкохолни аперитиви; есенции за производство на пијалаци, безалкохолни коктейли, слад за пивска шира (malt wort), ароматизирани пијалаци на база на вода, овошје или овошни екстракти

кл. 33 алкохолни пијалаци, коктейли, аперитиви

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; дистрибуција на примероци, големопродажба и малопродажба на минерални води, сода води, безалкохолни газирани пијалаци, пијалаци од овошје, овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, вода, безалкохолни аперитиви; есенции за производство на пијалаци, безалкохолни коктейли, слад за пивска шира, ароматизирани пијалаци на база на вода, овошје или овошни екстракти, алкохолни пијалаци, коктейли, аперитиви

(210) TM 2011/307

(220) 01/04/2011

(442) 31/10/2011

(731) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.01.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за перење и белење и други супстанции за употреба при перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни, препарати за миење, чистење, светнување садови и кујнски прибор

(210) TM 2011/308

(220) 01/04/2011

(442) 31/10/2011

(731) Chiquita Brands, L.L.C.

250 East Fifth Street, Cincinnati, Ohio, 45202, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) сина, жолта и бела

(531) 02.03.01;05.07.25;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано, сушено, варено овошје и зеленчук

кл. 31 свежо овошје и зеленчук

(210) TM 2011/309

(220) 01/04/2011

(442) 31/10/2011

(731) Chiquita Brands, L.L.C.

250 East Fifth Street, Cincinnati, Ohio, 45202, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна и бела

(531) 02.03.01;05.07.25;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано, сушено, варено овошје и зеленчук

кл. 31 свежо овошје и зеленчук

(210) ТМ 2011/311

(220) 05/04/2011

(442) 31/10/2011

(731) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,**
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) портокалова, жолта, црвена, зелена, црна и бела

(531) 05.07.24;25.01.19;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пијалаци од овошје и овошни сокови

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со пијалаци од овошје и овошни сокови

(210) ТМ 2011/312

(220) 05/04/2011

(442) 31/10/2011

(731) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,**
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) портокалова, жолта, бела, кафена, зелена и црна

(531) 05.07.17;25.01.19;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пијалаци од овошје и овошни сокови

кл. 35 услуги при продажба големо и мало со пијалаци од овошје и овошни сокови

(210) ТМ 2011/313

(220) 05/04/2011

(442) 31/10/2011

(731) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,**
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) светло и темно сина, бела и зелена

(531) 02.01.16;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 35 услуги при продажба големо и мало со млеко и млечни производи

(210) ТМ 2011/317

(220) 06/04/2011

(442) 31/10/2011

(731) **SANOFI-AVENTIS**
174, avenue de France, 75013 Paris, FR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)

ДИЈАБЕТЕС - ЗАЕДНО ОДИМЕ ЧЕКОР ПОНАПРЕД

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третирање дијабетес

кл. 9 компјутерски софтвер за управување со датотеки во областа на дијабетес; софтвер кој може да се преземе од мрежа преку интернет, наменет за контрола и следење на нивото на гликоза во крвта; електронски извештаи и билтени кои може да се преземат од мрежа, во областа на дијабетес

кл. 10 медицински апарати и инструменти во областа на дијабетес; уреди за контрола на нивото на гликоза во крвта; пумпи за инсулин за медицинска употреба; инјектори за медицинска употреба

кл. 16 печатени материјали, конкретно циркуларни писма, билтени, весници, часописи, списанија, памфлети, брошури, книги, прирачници и постери во областа на дијабетес

кл. 41 едукативни услуги за пациенти и стручни лица во областа на дијабетес, конкретно, водење семинари, конференции, курсеви и работни семинари („работилници“); обезбедување веб страници кои нудат едукативни информации, „он-лајн“ списанија, конкретно, блогови на кои се објавени здравствени и фармацевтски информации во областа на дијабетес

кл. 42 фармацевтски и медицински истражувања; водење клинички истражувања (проби) во областа на дијабетес; создавање компјутерски софтвер

кл. 44 обезбедување медицински и фармацевтски информации и совети во областа на дијабетес; консултации во областа на дијабетес; програми за управување со болести во областа на дијабетес

(210) ТМ 2011/319

(220) 07/04/2011

(442) 31/10/2011

(731) **JOHNSON & JOHNSON (a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey)**

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ИНЦИВО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) ТМ 2011/321

(220) 07/04/2011

(442) 31/10/2011

(731) **Стевче Дечев**

ул. Белградска бр.28, 1400 Велес, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, зелена и виолетова

(531) 26.01.05;26.01.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) ТМ 2011/322

(220) 07/04/2011

(442) 31/10/2011

(731) **Трговско друштво за промет на големо и мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје**

ул.„Грамос“ бр.7а, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје

(540)

CITY VISION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 врвки за очила, кутии за очила. навлаки за очила, очила за сонце/очила против заслепување, очила за заштита од отсјај, очила /оптика/, рамки за очила, синцирчиња за очила, стакла за очила

(210) ТМ 2011/323

(220) 07/04/2011

(442) 31/10/2011

(731) **Трговско друштво за промет на големо и мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје**

ул.„Грамос“ бр.7а, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје



(540)

POZZA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 врвки за очила, дополнителни леќи /оптика/, контактни леќи, кутии за контактни леќи, корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, кутии за очила, навлаки за контактни леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/, оптичарски производи, оптички леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила за сонце/очила против заслепување, очила за заштита од отсјај, очила /оптика/, рамки за очила, рамови за очила, синџирчиња за очила, стакла за очила

(210) **TM 2011/324** (220) 07/04/2011
(442) 31/10/2011

(731) **Трговско друштво за промет на големо и мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје**
ул.„Грамос“ бр.7а, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

POLAR VIEW

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 врвки за очила, дополнителни леќи /оптика/, контактни леќи, кутии за контактни леќи, корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, кутии за очила, навлаки за контактни леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/, оптичарски производи, оптички леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила за сонце/очила против заслепување, очила за заштита од отсјај, очила /оптика/, рамки за очила, рамови за очила, синџирчиња за очила, стакла за очила

(210) **TM 2011/326** (220) 07/04/2011
(442) 31/10/2011

(731) **Трговско друштво за промет на големо и мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје**
ул.„Грамос“ бр.7а, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

RINTANO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 врвки за очила, дополнителни леќи

/оптика/, контактни леќи, кутии за контактни леќи, корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, кутии за очила, навлаки за контактни леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/, оптичарски производи, оптички леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила за сонце/очила против заслепување, очила за заштита од отсјај, очила /оптика/, рамки за очила, рамови за очила, синџирчиња за очила, стакла за очила

(210) **TM 2011/327** (220) 07/04/2011
(442) 31/10/2011

(731) **Трговско друштво за промет на големо и мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје**
ул.„Грамос“ бр.7а, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

MLOOK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 врвки за очила, дополнителни леќи /оптика/, контактни леќи, кутии за контактни леќи, корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, кутии за очила, навлаки за контактни леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/, оптичарски производи, оптички леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила за сонце/очила против заслепување, очила за заштита од отсјај, очила /оптика/, рамки за очила, рамови за очила, синџирчиња за очила, стакла за очила

(210) **TM 2011/330** (220) 08/04/2011
(442) 31/10/2011

(731) **MasterCard International Incorporated (A Delaware corporation)**
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2405, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(531) 01.05.04;01.05.12;26.01.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 услуги за осигурување; финансиски работи; монетарни работи; финансиски услуги; банкарски и кредитни услуги; обезбедување услуги за кредитни картички, дебитни картички, трошковни картички и претходно платени картички со наснимена вредност; услуги за банкарство, плаќање, кредити, задолженија, трошоци, исплата на готовина, пристап до влогови со наснимена вредност; услуги за плаќање сметки; услуги за кредитни картички, дебитни картички, трошковни картички, претходно платени картички и картички со наснимена вредност; услуги за верификација на чекови и уновчување на чекови; услуги за машини со автоматско одговарање; процесирање финансиски трансакции како он-лајн преку компјутерска датотека или преку телекомуникации така и на самото место на продажба; услуги за процесирање финансиски трансакции што ги вршат носителите на картички преку машини за автоматско одговарање; обезбедување податоци за салдо, влогови и повлекувања на парични средства кон носителите на картичките преку машини за автоматско одговарање; услуги за срамнување и авторизација; услуги за патничко осигурување; издавање и откупување патнички чекови и патнички ваучери; услуги за автентикација на плаќачот; верификација на финансиски информации; енкрипција и дескрипција на финансиски информации; одржување финансиски досиеа; услуги за електронски трансфер на средства и размена на валути; распространување на финансиски информации преку интернет и други компјутерски мрежи; услуги за плаќање од оддалечено место; услуги за електронски портмонеа со наснимени вредности; услуги за обезбедување електронски трансфер на средства и валути, услуги за електронско плаќање, услуги за претходно платени картички за телефонско јавување, услуги за исплата на готовина, и услуги за авторизација и срамнување на трансакциите; услуги за обезбедување задолженија и кредити со помош на радио фреквентни уреди за идентификација (транспондер); услуги за обезбедување задолженија и кредити со помош на комуникациски и телекомуникациски уреди; услуги за патничко осигурување; услуги за верификација на чекови; услуги за издавање и исплата на средства, при што сите се однесуваат на патнички чекови и патнички ваучери; обезбедување финансиски услуги за поддршка на малопродажните услуги што се обезбедуваат преку средства за мобилни телекомуникации, вклучително и услуги за плаќање преку безжични уреди; обезбедување финансиски услуги за поддршка на малопродажните услуги обезбедени он-лајн, преку мрежи или други електронски средства со употреба на електронски дигитализирани информации; услуги за вредносна размена, имено, сигурна размена на вредности, вклучително и електронска готовина, преку компјутерски мрежи достапни преку интелигентни картички; услуги за плаќање сметки кои се обезбедуваат преку вебсајт; он-лајн банкарство; финансиски услуги

што се обезбедуваат преку телефон и со помош на глобална компјутерска мрежа или интернет; обезбедување финансиски услуги со помош на глобална компјутерска мрежа или интернет; услуги за недвижности; услуги за недвижен имот; услуги за осигурување на недвижен имот; осигурување за сопственици на имот; услуги за осигурување што се однесуваат на имот; финансирање за недвижен имот; посредување за недвижен имот; проценување недвижен имот; услуги на агенции за недвижен имот; вреднување недвижен имот; администрација со недвижен имот; администрација со финансиски работи што се однесуваат на недвижен имот; обезбедување заеми за недвижен имот; финансиски услуги што се однесуваат на развојот на недвижниот имот; услуги за финансиско посредување за недвижен имот; финансиски услуги што се однесуваат на недвижен имот и згради; финансиски услуги за купување недвижен имот; организирање договори за заеми со гаранции за недвижен имот; организирање заедничка сопственост врз недвижен имот; обезбедување финансиски средства за купување недвижен имот; помагање во стекнување и интереси врз недвижниот имот; капитални инвестиции во недвижен имот; услуги за инвестиции во комерцијална сопственост; финансиски услуги што се однесуваат на стекнување имот; финансиски услуги што се однесуваат на продажба на имотот; финансиско вреднување на слободен имот; финансиско вреднување на имот кој е под закуп; организирање лизинг на недвижниот имот; организирање закуп на недвижен имот; лизинг на сопственост; лизинг на недвижен имот; изнајмување слободен имот; услуги за раководење со имот што се однесуваат на трансакции со недвижен имот; вреднување на имотот; менаџмент со досиеја за сопственост; менаџмент со сопственост; советодавни услуги што се однесуваат на сопственост врз недвижен имот; советодавни услуги што се однесуваат на вреднување на недвижниот имот; советодавни услуги што се однесуваат на корпоративен недвижен имот; услуги за компјутеризирани информации што се однесуваат на недвижен имот; консултативни услуги што се однесуваат на недвижен имот; обезбедување информации што се однесуваат на пазари на имоти; истражувања што се однесуваат на стекнување недвижен имот; истражувања што се однесуваат на лицитации на недвижен имот



- (210) **TM 2011/343** (220) 12/04/2011
(442) 31/10/2011
- (731) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

PROSPETIMEA NATURII

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **3** препарати за перење и белење и други супстанции за употреба при перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни, детергенти, препарати за декалцификација и отстранување каменец; сите горенаведени стоки со и без дезинфекциска компонента
кл. **5** дезинфекциски, антибактериски, стерилизирачки препарати за домашна употреба

- (210) **TM 2011/348** (220) 14/04/2011
(442) 31/10/2011
- (731) **BASF SE**
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein,
DE
- (740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје
- (540)

ТЕКТАНЕТ

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** препарати за уништување бактерии, фунгициди, хербициди пестициди
кл. **22** мрежи обложени со пестициди заради заштита на земјоделски, хортикултурни и шумски производи, гроздобер, жетва на плодови и семиња, мрежи обложени со пестициди заради заштита на паднати дрвја и обработено и необработено дрво

- (210) **TM 2011/349** (220) 14/04/2011
(442) 31/10/2011
- (731) **Amgen Inc. (State of Delaware)**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA
91320-1799, US
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

STROSTEO

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** фармацевтски препарати

- (210) **TM 2011/350** (220) 14/04/2011
(442) 31/10/2011
- (731) **Intervet International B.V.**
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
- (540)

PORCILIS

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** лекови и фармацевтски препарати за ветеринарна употреба



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата

(510)	(210)	(510)	(210)
кл. 1	TM 2010/1449	кл. 29	TM 2010/1078 TM 2010/1449
кл. 3	TM 2010/1377 TM 2011/0307 TM 2011/0343		TM 2011/0308 TM 2011/0309 TM 2011/0313
кл. 5	TM 2010/0986 TM 2010/1377 TM 2010/1449 TM 2011/0317 TM 2011/0319 TM 2011/0343 TM 2011/0348 TM 2011/0349 TM 2011/0350	кл. 30	TM 2010/1449
		кл. 31	TM 2011/0308 TM 2011/0309
		кл. 32	TM 2010/1449 TM 2011/0306 TM 2011/0311 TM 2011/0312
кл. 7	TM 2010/1094	кл. 33	TM 2010/1404 TM 2010/1406 TM 2011/0306
кл. 8	TM 2010/1094	кл. 35	TM 2009/0794 TM 2009/0945 TM 2010/1078 TM 2010/1094 TM 2010/1343 TM 2010/1356 TM 2010/1365 TM 2011/0106 TM 2011/0152 TM 2011/0306 TM 2011/0311 TM 2011/0312 TM 2011/0313 TM 2011/0321
кл. 9	TM 2010/1389 TM 2011/0152 TM 2011/0317 TM 2011/0322 TM 2011/0323 TM 2011/0324 TM 2011/0326 TM 2011/0327		
кл. 10	TM 2009/0794 TM 2010/1377 TM 2011/0317	кл. 36	TM 2010/1473 TM 2011/0330
кл. 14	TM 2011/0296	кл. 37	TM 2008/0817 TM 2009/0574 TM 2010/1473
кл. 16	TM 2010/1356 TM 2011/0317	кл. 38	TM 2011/0152
кл. 18	TM 2011/0296	кл. 39	TM 2008/0817 TM 2009/0574 TM 2010/0788
кл. 21	TM 2011/0090		
кл. 22	TM 2011/0348		
кл. 25	TM 2011/0106 TM 2011/0296		



(510)	(210)
кл. 40	TM 2010/1356
кл. 41	TM 2008/0817 TM 2009/0574 TM 2010/1343 TM 2011/0098 TM 2011/0152 TM 2011/0317 TM 2011/0321
кл. 42	TM 2011/0317
кл. 43	TM 2009/0534 TM 2010/0957 TM 2011/0156 TM 2011/0157 TM 2011/0321
кл. 44	TM 2010/0991 TM 2010/1343 TM 2011/0317

**ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ**

(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на пријавата

(731) **Amgen Inc. (State of Delaware)**
(210) МК/Т/ 2011/349

BASF SE
МК/Т/ 2011/348

Best Western International, Inc.
МК/Т/ 2011/156
МК/Т/ 2011/157

Chiquita Brands, L.L.C.
МК/Т/ 2011/308
МК/Т/ 2011/309

DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija, d.d.
МК/Т/ 2011/306

I.W.S. Nominee Company Limited
МК/Т/ 2010/1389

Intervet International B.V.
МК/Т/ 2011/350

JOHNSON & JOHNSON
(a corporation organized and existing under
the laws of the State of New Jersey)
МК/Т/ 2011/319

LABORATOIRE DE LA MER
МК/Т/ 2010/1377

MasterCard International Incorporated
(A Delaware corporation)
МК/Т/ 2011/330

Netflix, Inc. a corporation of Delaware
МК/Т/ 2011/152

SANOFI- AVENTIS
МК/Т/ 2011/317

SOLAE LLC
МК/Т/ 2010/1449

АКАДЕМИЈА АВАНГАРД ДООЕЛ
експорт импорт Скопје
МК/Т/ 2010/1343

БИЗНИС ХАУС ДООЕЛ Благој
Експорт - Импорт - Ресен
МК/Т/ 2009/534

БИ-МЕК Центар за медицинска опрема
МК/Т/ 2009/794

(731) **Воислав Димитријевиќ**
(210) МК/Т/ 2011/296

ГУДА-КОМ Дооел увоз-извоз - Гостивар
Друштво за производство, трговија и
услуги
МК/Т/ 2009/945

Друштво за графичка дејност
СКЕНПОИНТ АД Скопје
МК/Т/ 2010/1356

Друштво за производство и трговија
Фор Лејди Милован Лазаревски ДООЕЛ
МК/Т/ 2011/106

Друштво за трговија и градежништво
НГ-ИНЖИНИРИНГ дооел увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2010/1473

Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО
МК/Т/ 2010/1404
МК/Т/ 2010/1406

Друштво за трговија, услуги и
производство ЕУРО ТООЛС ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
МК/Т/ 2010/1094

ЕЛДЕМЕТРА ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2011/98

Заштитно друштво за производство,
трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА
Охрид
МК/Т/ 2010/1078

Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
МК/Т/ 2011/311
МК/Т/ 2011/312
МК/Т/ 2011/313

ЈТД МИКОМ-98
МК/Т/ 2010/986

Корнеа Медика доо Скопје
МК/Т/ 2010/991

Петровиќ Ранко
МК/Т/ 2008/817
МК/Т/ 2009/574



(731) **ПОСТМОДЕРНА**
(210) МК/Т/ 2010/1365

СКОЛЕКС ДОО
МК/Т/ 2011/90

Стевче Дечев
МК/Т/ 2011/321

The Procter & Gamble Company
МК/Т/ 2011/307
МК/Т/ 2011/343

ТА САФАРИ ДООЕЛ СТРУМИЦА
МК/Т/ 2010/788

**Трговско друштво за промет на големо и
мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје**
МК/Т/ 2011/322
МК/Т/ 2011/323
МК/Т/ 2011/324
МК/Т/ 2011/326
МК/Т/ 2011/327

**Трговско друштво за работа со недвижности
и услуги ТЦЦ Еуромед дооел
експорт-импорт Скопје**
МК/Т/ 2010/957

ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(111) **18580** (151) 15/09/2011
 (210) ТМ 2008/157 (220) 15/02/2008
 (181) 15/02/2018
 (450) 31/10/2011

(732) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
 (740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ
 ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

PAYSPOT

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **9** научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти како и апарати и инструменти за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), за помош (спасување) и за обука; апарати и инструменти за управување, преспојување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрична струја; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слика или податоци; магнетски носачи на податоци, автомати и механизми за автоматски уреди кои се покренуваат со претходно уфрлување на кованици; опрема и компјутери за обработка на податоци; уреди за сметање, опрема и компјутери за обработка на податоци; снимени и неснимени носачи на податоци (вклучени во класата 9); компјутерски програми (сочувани), електронски снимени податоци (кои можат да се преземат, даунлодираат); електронски публикации (можат да се превземат, даунлодираат)

кл. **16** печатарски производи; фотографии; канцелариски прибор (освен мебел); материјали за учење и инструкции (освен апарати)

кл. **35** огласување; деловно управување; водење комерцијални работи; прибирање, систематизација, компилација и економска анализа на податоци и информации во компјутерски бази на податоци; услуги на мало (исто така по пат на интернет и други комуникациски мрежи) во врска со стоки од класите 9 и 16

кл. **36** осигурување; финансиски работи; парични работи; услуги на управување со недвижности

кл. **37** изградба; услуги на поставување; услуги на поправки на компјутерска и телекомуникациска опрема

кл. **38** телекомуникации; новински агенции; изнајмување на телекомуникациска опрема; информации за телекомуникации

кл. **42** научни и технолошки услуги и истражување и дизајнирање врзано за исто; индустриска анализа и услуги на исггражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; одржување на софтвер; технички консултации; услуга на сочувување електронски податоци; изнајмување опрема за обработка

податоци; дизајнирање веб (web) страници за други

кл. **45** лиценцирање на право на индустриска сопственост

(111) **18581** (151) 21/09/2011
 (210) ТМ 2008/357 (220) 07/04/2008
 (181) 07/04/2018
 (450) 31/10/2011

(732) **GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI**
Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, CN

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **7** компресори (машини); компресори за фрижидери; воздушни кондензатори; преси; машини за лиење (обликување); електроиндустриска опрема; машински алати; електрични мотори; калемни жици (делови на електромотори); вентили (делови на машини); машински филтери: филтери (делови на машини или мотори); филтери за чистење освежувачи (разладувачи) на воздухот (за мотори); машини за лиење пластика; преносници-конвеери (машини); ремени за машини; машини за обмотување; машини за пакување; електрични миксери за употреба во домаќинството; машини за перење; машини за цедење за пералници (сушалници); машини за сушење; машини за распрашување бои; пиштоли за прскање бои; машини за печатење; електрични машини и апарати за чистење; електрични уреди за цртање завеси; машини за пеглање; машини за шиене; механички уреди за велосипедската индустријата; машини за рушење; машини за боење; машини за обликување и пресвлекување; правосмукалка; куќен апарат за правење сок од овошје; електромеханичка машина за подготвување напивки, пијалоци; пренослива електрична бушилица (со исклучок на јаглени борери); електромагнетни спојници, освен за возила за движење по земја; споници за затнување (делови на машини); машини за правење јогурт; машини за леб; електрични мотори, освен за движење по земја; машини за правење метал; машини за распрашување, запрашување; машини за уништување; електрични машини за мелење/ уништување за куќна употреба; електрични кујнски машини

кл. 9 кондензатори; магнетски дискови; системи за обработка на податоци; радиоапарати; магнетофони; озвучување; звучници; апарати за забава прилагодени за употреба за екстерно прикажување за екраните или мониторите; апарати за забава прилагодени за употреба, само со ТВ приемници; дисплеи во боја со широк екран; електролизатори; електрични отпорници; интегрални кола; компјутери; системи за обработка на податоци; компјутерски програми, снимени; телефонски апарати; далечинска контрола на сигналот; антени; фото камери; грамофони; детектори за исправноста на парите вклучително и металните пари; електрични аларм свона; електрична рамна пегла; изолирана бакарна жица; емајлирана жица; главни електроматеријали за жици и кабли; електрични жици; електрични кабли; апарати за игри за употреба прилагодени за прикажување на надворешни екрани или монитори; кетриц за видео игри; инструменти за проценка, премерување; фотокопири (фотографски, електростатички, термички), утикачи, штекери и други електрични конектори за поврзување; магнетни дискови; појачала; електрично пенкало (како дел за визуелно покажување), компјутерски софтвери, снимени; фонографски записи; батерии за осветлување; магнетни жици; електрични сензори за температура; покажувачи на температура; електрични собирачи (таканаречени кластери) на жици

кл. 11 клима уреди; вентилатори и инсталации и апарати за климатизација; сите видови уреди за греење; електрични топлотни радијатори; топлотни акумулатори и акумулациони печки; електрични уреди за сушење алишта; електрични вентилатори; електрични сушачи на воздухот за куќна употреба; пречистувачи на воздухот; електрични уреди и апарати за готвење; аспиратори за кујнска употреба; греачи за вода (кетлери) на гас; греачи за вода (кетлери) на струја; електромагнетни печки; електричен шпорет; електрични автомати и слични уреди за вода за пиење; електрични чајници (кетлери); навлажнувачи на воздухот; електрични садови и уреди за готвење под притисок, клима уреди за возила; вентилатори како делови на клима инсталација; филтери за клима уреди; греачи за возила; стерилизатори на воздухот; електрични фенови за коса; кондензатори; стерилизатори; орманчиња за стерилизација на садови; изменувачи на топлината (не како делови на машина); издувни вентилатори; греачи за вода на соларна енергија; електрични челични садови; греачи за купатила, гасни горилници; освежувачи на воздухот; фрижидери; микробранови печки (апарати за готвење); инсталации за прочистување на вода; уреди и машини за перење садови; апарати за варење јајца; електрични уреди за правење јогурт; апарати за парење на лицето (сауни); тостери за леб; електрични машини за кафе; електрични апарати за перење нозе; пекарски печки; електрични уреди за бавно подготвување храна

кл. 16 хартија; хартија за копирање; хигиенска

хартија; држачи за хартија; хартиени или картонски рекламни табли; тетратки; весници; слики, хартија за пакување; апарати за укоричување (канцелариска опрема); канцелариски реквизити, освен мебел подготвено кинеско мастило; печати; инструменти за пишување; лепило за хартија за куќна употреба; инструменти за цртање и материјали за цртање; електрични и механички машини за пишување; материјали за подучување, освен апарати; архитектонски модели; венчиња

кл. 35 услуги за огласување за други а особено подготовка и поставување на огласот во различни медиуми (од весници, радио до интернет и останати можни места за огласување); извозно-увозни агенции; промоција на продажба на електрични уреди за други преку различни средства (од награди за собирање бодови при купување до дистрибуција на печатен материјал до распределба на поклони со цел одржување продажни погодности, како на пример да се купи еден а да се добијат четири или било кои други можности) и раководење со директна продажба за други; систематизација на податоци во компјутерските бази на податоци; подготовка и координација на понуди за сметка на други во постапките на тендерот; професионални советодавни услуги во трговијата; професионални деловни консултации; деловни и советодавни услуги во врска со менаџментот; маркетиншки анализи за други; консалтинг во областа на менаџментот со човечки ресурси; услуги во врска со сметководство; помош во комерцијалниот или индустрискиот менаџмент; услуги на ревизија и таканаречен „одитинг“

кл. 37 инсталација на апарати за клима уреди и нивна поправка; тапацирање; услуги на инсталација на грејни апарати и поправка; инсталирање машини, одржување и поправка; инсталација и поправка на електрични уреди и апарати; услуги на инсталирање и поправање на разладна опрема; инсталација на компјутерски хардвер како и одржување и поправка; инсталација на канцелариски машини и опрема, како и одржување и поправка; услуги во врска со отстранување на ризикот поврзан за електронска опрема; услуги на чистење облека

- | | |
|---|------------------|
| (111) 18653 | (151) 21/09/2011 |
| (210) TM 2008/360 | (220) 04/04/2008 |
| | (181) 04/04/2018 |
| | (450) 31/10/2011 |
| (732) Друштво за производство, инженеринг, трговија и услуги СИМТ експорт импорт д о о Скопје | |
| ул. Хелсинки бр. 27 Скопје, МК | |
| (540) | |





(591) црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, геодетски, фоторгавски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетоним регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) 18652 (151) 21/09/2011
(210) ТМ 2008/528 (220) 15/05/2008
(181) 15/05/2018
(450) 31/10/2011

(732) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)

PARFUMELLE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции за перење; препарати за нега, третман и разубавување на материјали; препарати за чистење, полирање и стружење; фумигациони препарати да бидат емитувани во воздух, атмосфера или на материјали во форма на чад, пареа или гас

(111) 18563 (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2008/1023 (220) 11/08/2008
(181) 11/08/2018
(450) 31/10/2011

(732) **Друштво за трговија, промет и услуги БИ ПИНК**
ДООЕЛ Скопје
ул. Наум Наумовски Борче бр.73, Скопје, МК

(540)



(591) бела, црна, светло розова и темно розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книгоvezнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 26 тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 40 обработка на материјали

(111) 18565 (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2008/1031 (220) 12/08/2008
(181) 12/08/2018
(450) 31/10/2011

(732) **SISTEC HOLDING AD**
51, James Baucher Blvd. 1505 Sofia, BG

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ICARD

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 научни апарати и инструменти вклучително апарати за телекомуникации, сигнализирање, контрола (инспекција), и настава; магнетски носачи на податоци, акустични дискови; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка

на податоци и компјутери, компјутери, сервери и софтвер за телекомуникации, полупроводници, микропроцесори, интегрални кола, компјутер за микро-програмирање, софтвер, компјутерски мемории; компјутерска периферија, единици за обработка на податоци, и нивните делови; електронски апарати и опрема за далечински поврзување до компјутерска мрежа и/или телекомуникациите

кл. 36 услуги на осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот, финансиски анализи, банкарски услуги, верификација на чекови, верификација на кредитни картички, работа со компензација или менувачници, финансиски консултации, услуги за кредитни картички, услуги за банкарски картички, услуги за дебитни картички, компјутерски услуги за финансиски трансакции он-лајн и на продажното место

кл. 38 телекомуникациски услуги, пристап до компјутерски мрежи вклучително банкарство на продажно место и автоматски дистрибутивни мрежи на готовина

(111) 18558 (151) 15/09/2011

(210) ТМ 2008/1051 (220) 13/08/2008

(181) 13/08/2018

(450) 31/10/2011

(732) Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје

ул.Босна и Херцеговина бб, Скопје, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, сива, црна, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти, апарати за мобилна и фиксна телекомуникација, апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слики или податоци

кл. 38 телекомуникација, изнајмување опрема за телекомуникации

кл. 42 услуги во трговија на големо и мало со апарати за мобилна и фиксна телекомуникација, опрема за проектирање и планирања за телекомуникации

(111) 18582 (151) 15/09/2011

(210) ТМ 2008/1052 (220) 13/08/2008

(181) 13/08/2018

(450) 31/10/2011

(732) Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје

ул.Босна и Херцеговина бб, Скопје, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, сива, црна и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти, апарати за мобилна и фиксна телекомуникација, апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слики или податоци

кл. 38 телекомуникација, изнајмување опрема за телекомуникации

кл. 42 услуги во трговија на големо и мало со апарати за мобилна и фиксна телекомуникација, опрема за проектирање и планирања за телекомуникации

(111) 18586 (151) 15/09/2011

(210) ТМ 2009/511 (220) 22/05/2009

(181) 22/05/2019

(450) 31/10/2011

(732) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно сина, бела, црвена, светло и темно кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 шеќер



- (111) **18553** (151) 11/08/2011
 (210) TM 2009/516 (220) 26/05/2009
 (181) 26/05/2019
 (450) 31/10/2011
 (732) **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,
 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
 60611, US**
 (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
 Скопје
 (540)

HUGH M. HEFNER

- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **16** списанија; месечни списанија; фотографски и печатени работи; печатени работи; печатени публикации; часописи; периодични изданија; печатени периодични изданија; весници; книги; куповни картички; прирачници наснимени на ЦД ROM; печатени компјутерски програми; разгледници; фотографии; фотографски производи; карти за играње; нотни тетратки; музика отпечатена во нотни тетратки или нотни книги; музика во печатена форма; честитки; картички за свечени покани (vow cards); налепници-ознаки; пластични налепници-ознаки; пластични налепници, налепници за нанесување слики врз некоја подлога; налепници за нанесување слики со притискање направени од синтетика; кеси за отпад; кеси за смет; кеси за отпад и смет направени од хартија или од пластика; канцелариски материјал; артикли на канцелариски материјал; адресари и телефонски именици; тетратки; списанија, фолии; календари; роковници; комплети со меморандуми; дневници; пликоа; предмети од хартија за канцелариска употреба; подлоги за подредување и броење пари; немагнетни картички за идентификација; прибор кој се поставува на работна маса; алатки за цртање и пишување; секакви материјали и инструменти за пишување (моливи, технички моливи, хемиски пенкала, пенкала); кутии за моливи; инструменти за пишување; притиснувачи за хартија; комплети и прибор кои се поставуваат на работна маса (метални инструменти за пишување, отворачи за писма, притиснувачи за хартија, држачи за моливи и кожни подлошки за работна маса); пенкала, хемиски пенкала и друг прибор, апарати, уреди и предмети за пишување; пенкала од благороден метал; комплети од благороден метал кои се поставуваат на работна маса; канцелариски предмети вклучително и прибор кој се поставува на работна маса, од благороден метал; хартиени крпчиња; хартиени предмети кои спаѓаат во класа 16; подлошки за чаши за пиво; подлошки за коктели од хартија или картон; крпчиња за коктели; премази за валутни банкноти; рекламен материјал за управување и закупување угостителски и слични објекти, канцеларии резервации за хотели и спортски настани, фирми за рекламирање, агенции и студија за звучно

снимање; рекламен материјал за управување, изнајмување и закупување хотели, ресторани и кафулиња и слични дејности, агенции хотелски резервации за спортски настани, рекламни фирми, агенции кои нудат изведба, модели и манекени и за студија за звучно снимање; материјал за маркетинг; производи од хартија; материјали за уметници и скулптори; хартија; картон и производи направени од овие материјали, кои не спаѓаат во други класи; книговезен материјал; лепила за канцелариски или домашни потреби; материјали за уметници; четкички за сликање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел), упатствен и наставен материјал (освен апарати); пластични материјали за пакување (коишто не спаѓаат во другите класи); печатарски букви; печатарски подлоги; вклучително и неелектрични канцелариски машини (кои спаѓаат во оваа класа); упатствен материјал кој се состои од печатени материјали или во вид на игри; производи од хартија или картон; кеси и торби направени од синтетички материјали; носачи на звук на база на хартија, производи од хартија и картон; канцелариски реквизити; печатарски производи, знаци, букви, печатарски подлоги и предмети кои имаат уметничка вредност; притиснувачи за хартија, отворачи за писма, инструменти за пишување, при што сите овие производи се направени од нескапоцени метали и нивни легури; подлошки за ситни пари; корици за книги; кутии за прибор за пишување; папки кои се затвораат со помош на механизам за затворање во вид на прстен (т.н. прстенести врски); џебни секретарки

кл. **34** пепелници; тутун за цвакање; тутун, пури, кутии за пури; табакери (доза за пури); режачи за пури; држачи за пури (муштика); запалки за пури; запалки за луле; пакувања за цигари (доза за цигари); табакери за цигари; држачи за цигари (муштика); запалки за цигари; хартија за цигари; цигари; држач за пакување за цигари и за запалка; држачи за пури; држачи за цигари; контејнери за одржување на влагата на цигарите; кутии за кибритни стапчиња; кибритни стапчиња; држачи за кибрити; бездимен тутун; лулиња за пушење, прибор за пушачи; лулиња за тутун; прибор за лулиња; стативи за лулиња; кеси за тутун; лулиња за тутун; контејнери за тутун; туби за пакување на пури „Etui/Tube“; контејнери за одржување на влагата пури; навлажнувачи за пури; контејнери за одржување на влагата на пури кои се поставуваат на маса; контејнери за одржување на влагата на пури во услови на патување; режачи за пури; направи за пробивање пури; ножички за пури; запалки на плин; апсорпциона хартија за лулиња за тутун; филтри за цигари; држачи за запалки за цигари; држачи за запалки за пури; држачи за пури и за запалки; туби за цигари; хартија за цигари; машини за виткање цигари; хартија за виткање цигари; мали цигари; штипки за прикачување на запалките за цигари и за пури, за објекти; прибор за полирање; прибор за чистење лулиња; урни за пушење; филтри за тутун; тегли за тутун; замена за тутун; лимени кутии за тутун

кл. **41** образование, обезбедување обука,

забава, имено организирање и реализација на концерти; организирање и реализација на забави (прослави) во нокни клубови; организирање и реализација на забавни настани во нокни клубови; организирање и реализација на специјални настани; организирање резервации на билети за шоу претстави и други забавни настани; услуги за аудио и видео наснимување; резервирање на сали за забава; кабареа; реализација на програми за кабелска телевизија; казина; услуги за фоајеа (сали) за пушачи; кинематографски студија; кино театри; реализација и обезбедување објекти за специјални настани од видот на натпревари и турнири во разни игри карактеристични за казино; реализација на забавни изложби; услуги за објавување по пат на дигитално видео, аудио и мултимедиски средства; давање насоки за изработка на радио или телевизиски програми; дистрибуција на кино-филмови; дистрибуција на радио програми за други; дистрибуција на телевизиски програми преку системи на кабелска телевизија; забава од областа на телевизиски програми во живо; забава од областа на визуелна и аудио изведба, како и музички, вариететски, новински и хумористични шоу претстави; информации за забава; услуги за забава, имено, обезбедување на „онлајн“ компјутерски игри; услуги за забава, имено, реализирање на забави; услуги за забава, имено, обезбедување на музички изведби, музички видео содржини, соодветни филмски клипови, фотографии и други мултимедиски материјали соодветни за прикажување преку веб сајтови; услуги за забава, имено, обезбедување „on-line“ ревији; услуги за забава, имено, обезбедување на фотографски, аудио, видео и прозни презентации соодветни за прикажување преку веб сајтови; услуги за забава, имено, звуци за дојава, претходно наснимена музика, видео и графички содржини кои не може да се преземат од мрежа, а кои се презентираат со помош на уреди за мрбилна комуникација преку глобална компјутерска мрежа и безжични мрежи; услуги за забава од областа на телевизиски програми засновани на шоу претстави во живо; услуги за забава, имено, емитување преку уред - лично помагало; услуги за забава, имено, емитување преку веб сајтови; услуги за забава од областа на хумористични шоу претстави; филмска продукција; услуги за коцкање; публикација на часописи; продукција на кино-филмови; услуги за забава со помош на мултимедиски средства, од областа на наснимување, производство и постпродукциски услуги во областа на музиката, видео содржините и филмот; нокни клубови; електронска „on-line“ публикација на книги и билтени; „on-line“ публикација на часописи; управување со работата на дискотеки; организирање на турнири во голф; организирање на спортски натпревари; организирање на настани од областа на танцувањето; организирање на шоу претстави од областа на модата; услуги за фотографија; производство и дистрибуција на телевизиски шоу претстави и филмови; производство и дистрибуција на радио програми; производство на програми за кабелска телевизија; производство на ДВД, видео ленти и телевизиски програми; производство на звучни и музички

видео снимки; обезбедување на простории за билијард; обезбедување на објекти за казино; обезбедување сали за танцување; обезбедување на објекти за голф; обезбедување уплатства со информации за покер; обезбедување на игри со карти „on-line“; обезбедување на игри на покер „on-line“; обезбедување „on-line“ публикација од областа на забавата; обезбедување на салони за „rachinko“; обезбедување на базени за капење; обезбедување услуги за „theme park“ (забавен парк со одредени содржини за забава); обезбедување на филмови и телевизиски програми кои не може да се преземат од мрежа, преку услуги за „видео по избор“; публикација на часописи; публикација на книги, ревији; публикација на електронски часописи; изработка на радио програми; телевизиска продукција; изработка на телевизиски програми; распоред на телевизиските програми; продукција на телевизиски шоу програми, како и програми за спортски и културни настани

(111) 18597	(151) 02/09/2011
(210) TM 2009/565	(220) 09/06/2009
	(181) 09/06/2019
	(450) 31/10/2011

(732) Друштво за трговија, производство и услуги
ДАГЛАС КОМЕРЦ Игор и други ДОО увоз-износ
ул. Првوماјска бр.4 Скопје, МК

(540)



(591) сина, бела, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 хигиенска влошки за еднократна употреба

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на хигиенски влошки

(111) 18587	(151) 15/09/2011
(210) TM 2009/844	(220) 24/08/2009
	(181) 24/08/2019
	(450) 31/10/2011

(732) Naturpharma Bulgaria EOOD
Sofia 1164, Janko Sofiiski Vojvoda 21, en. A, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)

HYALUR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и хигиенски



препарати; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; биолошки препарати за медицинска употреба; диететски намирници за медицинска употреба; диететски напивки за медицинска употреба; капсули за фармацевтска употреба; медицински препарати за слабеење; дополнителни адитиви за медицинска употреба; адитиви за храна за медицинска употреба; препарати за диететска храна за медицинска употреба; медицински чаеви и диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба кл. 30 кафе, чај, шеќер, ориз, саго, замена за кафе; брашно, и производи од брашно и производи од жита; леб; колач; производи од тесто и слатки; сладолед; мед; природни засладувачи; меласа; квасец; прашок за печење; киселина; сосови (како мирудии); екстракти за немедицинска употреба; билки; мирудии; додатоци за храна од билки; диететска храна за немедицинска употреба

(111) **18589** (151) 09/09/2011
(210) ТМ 2009/1034 (220) 27/10/2009
(181) 27/10/2019
(450) 31/10/2011

(732) **Intervet International B.V.**
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

POSATEX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови и фармацевтски препарати за ветеринарна употреба

(111) **18591** (151) 09/09/2011
(210) ТМ 2009/1114 (220) 12/11/2009
(181) 12/11/2019
(450) 31/10/2011

(732) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y. 10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

MAX WHITE ONE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за орална нега, имено, пасти за заби, дентални гелови, дентални средства за плакнење, дентални пени, гелови за белење на забите, пасти за белење на забите, освежувачи за здивот и средства за плакнење уста, што не се за медицинска употреба
кл. 21 четки за заби, конци за чистење заби

(111) **18658** (151) 20/09/2011
(210) ТМ 2009/1189 (220) 02/12/2009
(181) 02/12/2019
(450) 31/10/2011

(732) **Друштво за комуникациски**
менаџмент ПРИСТОП МК ДОО Скопје
ул. 50-та Дивизија бр. 24а Скопје, МК

(540)

PRISTOP MK

PRISTOP MK

(591) црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

(111) **18588** (151) 01/09/2011
(210) ТМ 2009/1223 (220) 09/12/2009
(181) 09/12/2019
(450) 31/10/2011

(300) 200970749 12/06/2009 SI
(732) **Sandford Invest & Trade**
1100 H Street N.W Suite 840, Washington D.C.
20005 U.S., US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црна, од светло и темно црвена, портокалова, жолта и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(111) **18610** (151) 06/09/2011
(210) ТМ 2009/1268 (220) 23/12/2009
(181) 23/12/2019
(450) 31/10/2011

(732) **Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd., a corporation organized and existing under the laws of Israel**
8 Hanechoshet St., 69710 Tel Aviv, IL

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје



(540)

CIRCADIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 лекови за CNS нарушувања, нарушување на спиење и функционални нарушувања на биолошкиот часовник

(111) 18670

(151) 23/09/2011

(210) ТМ 2010/41

(220) 22/01/2010

(181) 22/01/2020

(450) 31/10/2011

(732) Друштво за промет и услуги АГРИМАТИКО ДООЕЛ Скопје

ул.29-ти Ноември бр.4г-2, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, зелена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; вештачки ѓубриња; гноење на земјата (хемиски производи за гноење на земјата); градинарство; градинарство (хемиски производи за градинарство) со исклучок на фунгициди, хербициди, инсектициди и средства против штетници; земјоделство (ѓубриња за употреба во земјоделството); земја за обработка; земја црница; земја црница (хумус); земјоделство (хемиски производи за земјоделството) со исклучок на фунгициди, хербициди, инсектициди и средства против штетници; растенија (препарати за регулирање на растот на растенијата); семе (средства за заштита на семето)

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, семиња, билки; 'ркулци (ботаника); семе; хумусни прекривки

кл. 44 услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството; трговија со семе и со семенски производи; ѓубриво и останати хемиски производи за земјоделството (воздушно или друг вид на нанесување ѓубриво и останати хемиски производи за земјоделството)

(111) 18583

(151) 09/09/2011

(210) ТМ 2010/94

(220) 05/02/2010

(181) 05/02/2020

(450) 31/10/2011

(732) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation

345 Park Avenue, New York, New York 10154, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

NULOJIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) 18598

(151) 02/09/2011

(210) ТМ 2010/125

(220) 09/02/2010

(181) 09/02/2020

(450) 31/10/2011

(732) BASF Agro B.V. Arnhem(NL)

Zweigniederlassung

Waedenswil, Moosacherstrasse 2, Au, CH

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

ул."Орце Николов" 155б, 1000, Скопје

(540)

MASAI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување бактерии, фунгициди, хербициди, пестициди

(111) 18579

(151) 09/09/2011

(210) ТМ 2010/335

(220) 19/03/2010

(181) 19/03/2020

(450) 31/10/2011

(300) 206857 15/01/2010 GR

(732) SIDENOR STEEL PRODUCTS MANUFACTURING COMPANY S.A.A.

Mesogeion Avenue2-4, Athens Tower, Building B, 115 27, Athens, GR

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ

бул."Св.Климент Охридски" бр.66/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) темно зелена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 галванизирани двојно плетена хексагонална мрежа во форма на ткаена мрежа во ролни и кошеви (габиони)



(111) **18623** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/473 (220) 19/04/2010
(181) 19/04/2020
(450) 31/10/2011

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

EPRI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи

(111) **18554** (151) 11/08/2011
(210) ТМ 2010/504 (220) 26/04/2010
(181) 26/04/2020
(450) 31/10/2011

(732) **KT & G Corporation,**
100 Pyong chon-dong, Daedeog-gu, Daejeon, KR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ВОНЕМ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; тутун за
шмркање; хартија за цигари и пури; лулиња за
тутун; филтери за цигари; табакери-кутии за
цигари (не од скапоцени, благородни метали);
кесиња за тутун; запалки за цигари (не од
скапоцени, благородни метали); кибрити; чистачи
за лулиња за тутун, пепелници (не од скапоцени,
благородни метали) за пушачи; сечачи за пури

(111) **18555** (151) 11/08/2011
(210) ТМ 2010/519 (220) 29/04/2010
(181) 29/04/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Друштво за градежништво, инженеринг**
и консалтинг ЕКОПРОЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ
Константин ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.„Трифун Пановски“ бр. 5/2-5, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска и
Цветановска
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)



(591) маринско сина и светло зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги; проектирачки и консалтинг
услуги од областа на градежништвото

(111) **18557** (151) 09/09/2011
(210) ТМ 2010/626 (220) 20/05/2010
(181) 20/05/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Кловн Лили ДОО - Скопје**
ул. Пушкинова 6 3/7, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, жолта, портокалова, зелена, розова и
бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности; услуги
на клубови (забава и образование); известување
(известување за забави); планирање забави;
театарски изведби

(111) **18556** (151) 09/09/2011
(210) ТМ 2010/627 (220) 20/05/2010
(181) 20/05/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Кловн Лили ДОО - Скопје**
ул. Пушкинова 6 3/7, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, жолта, портокалова, зелена, сина и
виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности; услуги
на клубови (забава и образование); известување
(известување за забави); планирање забави;
театарски изведби

(111) **18578** (151) 09/09/2011
(210) ТМ 2010/628 (220) 18/05/2010
(181) 18/05/2020
(450) 31/10/2011

(732) **МЕТРО ДОО увоз-извоз Штип**
ул. „Железничка” бб, 2000 Штип, МК
(540)



(591) зелена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** транспортни услуги, пакување и
складирање стоки

(111) **18577** (151) 09/09/2011
(210) ТМ 2010/629 (220) 21/05/2010
(181) 21/05/2020
(450) 31/10/2011

(732) **МЕТРО-ПРЕМИЕР ДООЕЛ увоз-извоз Штип**
ул. „Железничка” бб, 2000 Штип, МК
(540)



(591) зелена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **25** облека, машки и женски кошули

кл. **35** услуги за продавање на големо и мало
машки и женски кошули

(111) **18612** (151) 06/09/2011
(210) ТМ 2010/670 (220) 02/06/2010
(181) 02/06/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Bianchi Caffè LTD**
Hipodruma bl.146, Sofia, BG

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.„Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)

CAFFI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(111) **18657** (151) 14/09/2011
(210) ТМ 2010/687 (220) 04/06/2010
(181) 04/06/2020
(450) 31/10/2011

(732) **MARS INCORPORATED**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)

MALTESERS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **30** кафе и замена за кафе; чај, какао, чоколада
за пиење (чоколада за пиење); шеќер, ориз,
тапиока, саго; брашно и препарати направени
од житарици; леб, бисквити, торти, слатки,
чоколада и слатки; сладолед, мраз, овошни
сладоледи; мед, меласа; сол, сенф; оцет, сосови;
песто; сосови како мирудии; тревки, мирудии;
продукти подготвени за консумирање составени
првенствено од гореспоменатите производи

(111) **18676** (151) 23/09/2011
(210) ТМ 2010/689 (220) 04/06/2010
(181) 04/06/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Sundek, LLC**
3950 Executive Park Blvd., SE Southport, North
Carolina 28461, US

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ**
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

SUNDEK

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **25** облека, вклучително костуми за капење
за мажи и момчиња, костуми за капење за жени
и девојчиња, кошули, маици, џемпери, тренерки,
дуксерки (маици со качулка), фармерки, обувки,
шапки, капи и штитници (визири) на капи



(111) **18661** (151) 22/09/2011
 (210) ТМ 2010/691 (220) 08/06/2010
 (181) 08/06/2020
 (450) 31/10/2011

(732) **Друштво за домашна и меѓународна шпедиција, трговија и услуги СЕТРА ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.Сердарот 71, 1000 Скопје, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, рекламирање, ширење рекламен материјал, компјутеризирана работа со датотеки, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, изнајмување на рекламен простор, објавување на текстови, трговија на големо и мало, увоз-извоз

кл. **38** телекомуникации, собирање и прибирање вести и информации, управување и изнајмување опрема за телекомуникации, собирање и прибирање податоци, особено пренос на податоци во комуникација, податоци и компјутерски мрежи, изнаоѓање пристап на податоци во комуникација и компјутерски мрежи

кл. **42** научни и технолошки услуги и истражувања, проектирање компјутерски софтвер, ажурирање компјутерски софтвер, изнајмување пристап на компјутерските бази на податоци, изнајмување компјутерски софтвер, одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други, истражување и развој (за други), обнова на компјутерски податоци, одржување компјутерски софтвер, обезбедување оп-Нпс публикации и списанија, изнајмување пристап на компјутер заради обработка на податоците, услуги на компјутерско програмирање; услуги на база на податоци особено изнајмување време за пристап на бази на податоци и за управување со база на податоци; услуги на изнајмување врзани за опрема за процесуирање на податоци и компјутери; услуги на проектирање, конструкција и планирање врзани за опрема за телекомуникации во технички цели, индустриски анализи и истражувачки услуги
 кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци

(111) **18675** (151) 23/09/2011
 (210) ТМ 2010/697 (220) 10/06/2010
 (181) 10/06/2020
 (450) 31/10/2011

(732) **BONOMELLI S.R.L.**

Via Mattei, 6, 40069 Zola Predosa BO, IT

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

CANNAMELA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, емрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **18666** (151) 23/09/2011
 (210) ТМ 2010/698 (220) 10/06/2010
 (181) 10/06/2020
 (450) 31/10/2011

(732) **AGRIUM INC.**

13131 Lake Fraser Drive S.E. Calgary, Alberta T2J 7E8, CA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **1** ѓубре



(111) **18665** (151) 23/09/2011
(210) ТМ 2010/699 (220) 10/06/2010
(181) 10/06/2020
(450) 31/10/2011

(732) **AGRIUM INC.**
13131 Lake Fraser Drive S.E. Calgary, Alberta T2J 7E8, CA

(740) ПЕТОШЕВИЌДООДРУШТВОЗАОСТВАРУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

ESN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 гѹбре

(111) **18674** (151) 23/09/2011
(210) ТМ 2010/707 (220) 14/06/2010
(181) 14/06/2020
(450) 31/10/2011

(732) **WALMARK, a.s.**
Oldrichovice c.44 739 61 Trinec, CZ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)

МАРСОВЦИ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и парафармацевтски
производи, витамини и минерали и елементи во
трагови, прехранбени и диететски препарати и
лекови, лековити сирупи, лековити екстракти од
растенија и комбинирани витамини, минерали и
препарати од лековити екстракти од растенија,
додатоци за храна со додадени витамини
или минерали или елементи во трагови,
препарати збогатени со витамини, витамини
и мултивитамински препарати, минерали и
милтиминерални препарати, чаеви од растенија,
лековити билки, слатки или пасти или таблети
или желатински капсули или капсули или гуми за
цвакање кои содржат лековити состојки, диететски
производи адаптирани за медицинска употреба,
диететски минерални води и напивки адаптирани
за медицинска употреба, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба, хранливи
додатоци за медицинска употреба, протеински
подготовки или прехранбени производи за
медицинска употреба, балзами и креми и масти
за медицинска употреба, хемиски производи за
медицинска употреба, лековити масла, масла за

медицинска употреба, маснотии за медицинска
употреба, лековити соли, тинктури за медицинска
употреба, екстракти од растенија или сирупи,
прехранбени производи збогатени со витамини и
минерали во форма на концентрати, концентрати
од протеини како нутритивни додатоци на храна,
маснотии за фармацевтска употреба, лековити
додатоци за исхрана, нутритивни или диететски
препарати за медицинска употреба достапни како
дневни додатоци на храна во форма на инстант
храна или одделни смеси, составени главно
од млеко во прав или животински протеини или
зеленчукови протеини, исто со додатоци од
витамини или минерали или елементи во трагови
или шеќер

кл. 29 додатоци за исхрана за не-медицинска
употреба (вклучени во оваа класа) и кои содржат
животински супстанции, протеини за човечка
конзумација, протеински производи и препарати
за употреба во исхраната, нутритивни препарати
за спортисти и спортистки или за индивидуалци
со високо енергетска потрошувачка, желатин,
желатински производи и препарати за употреба
во исхраната, масти за јадење, масла за јадење,
екстракти од алги за нутритивна употреба,
нутритивни препарати достапни како дневни
додатоци на храната, составени главно од
млеко во прав или животински протеини или
зеленчукови протеини, исто со додатоци од
витамини или минерали или елементи во трагови
или шеќер; млеко, млечни производи, јогурт,
конзервирано овошје или зеленчук, парчиња од
овошје или зеленчук, варено овошје или зеленчук
или конзервирано овошје или кисели краставички,
густи супи, бистри супи, бујони

кл. 30 додатоци во храната за не-медицинска
употреба (вклучени во оваа класа) и кои содржат
супстанции базирани на растенија, шеќерни
слатки, гуми за цвакање, слатки, сладоледи,
пекарски производи, слаткарски производи,
какао, кафе чај, чоколада, напитоци врз база
на чоколада, напитоци направени со чај, какао
или кафе, прехранбени производи врз база на
житарици, тестенини, мусли, мед, лепило од
пчели (прополис) за човечка конзумација

(111) **18664** (151) 22/09/2011
(210) ТМ 2010/710 (220) 15/06/2010
(181) 15/06/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd.**
No. 176 Dongliu Road, Baohe District, Hefei City,
Anhui Province, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)





(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** автомобили, моторни автобуси; спортски коли, камиони; електрични возила, камиони со вилушки за подигање (дигалки); комби (возила); шасија за возила, коли со тркала, автобуси

(111) **18673**

(151) 23/09/2011

(210) ТМ 2010/716

(220) 17/06/2010

(181) 17/06/2020

(450) 31/10/2011

(732) **Burger King Corporation****5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ИЗАЗТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

BURGER KING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; хамбургери; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина; сирење; помфрит; чипс од компири; луспи од компири; филети од риба; храна подготвена од риба; млеко, милкшејк, млечни пијалаци; туршија; кисели краставички; кромид; готова храна и состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти базирани на млеко

кл. **30** сендвичи; топли сендвичи; хамбургер сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба; леб; производи полнети со леб; полнети земички и сендвичи; бургери вклучени во класата 30; сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии; сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус на чоколада; мусеви; сорбет; десерти базирани на млечни производи; десерт штангли; десерт пудинзи; суфле десерти; засладени желатин десерти со вкус; сладолед и производи од сладолед; разладени и смрзнати слатки и десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на концентрирани сосови

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се вклучени во другите класи; живи животни; свежи овошја и зеленчуци; семиња, природни растенија и цвеќиња; храна за животни; слад

кл. **32** пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **43** услуги за храна и пијалаци; привремено сместување; услуги во кафулиња и кафетерии; услуги за подготовка храна и пијалаци; услуги за храна и пијалаци „за носење“ (take away);

ресторански услуги; услуги за ресторани за брза храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги за ресторани за самопослужување; снек барови; услуги за ресторани и барови што вклучуваат киосци и ресторани „за носење“ (take away); обезбедување подготвени оброци; подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот

(111) **18672**

(151) 23/09/2011

(210) ТМ 2010/717

(220) 17/06/2010

(181) 17/06/2020

(450) 31/10/2011

(732) **Burger King Corporation****5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; хамбургери; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина; сирење; помфрит; чипс од компири; луспи од компири; филети од риба; храна подготвена од риба; млеко, милкшејк, млечни пијалаци; туршија; кисели краставички; кромид; готова храна и состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти базирани на млеко

кл. **30** сендвичи; топли сендвичи; хамбургер сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба; леб; производи полнети со леб; полнети земички и сендвичи; бургери вклучени во класата 30; сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии; сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус на чоколадо; мусеви; сорбет; десерти базирани на млечни производи; десерт штангли; десерт пудинзи; суфле десерти; засладени желатин десерти со вкус; сладолед и производи од сладолед; разладени и смрзнати слатки и десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на концентрирани сосови

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се вклучени во другите класи; живи животни; свежи овошја и зеленчуци; семиња, природни растенија и цвеќиња; храна за животни; слад

кл. **32** пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и



овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 43 услуги за храна и пијалаци; привремено сместување; услуги во кафулиња и кафетерии; услуги за подготовка храна и пијалаци; услуги за храна и пијалаци „за носење“ (take away); ресторански услуги; услуги за ресторани за брза храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги за ресторани за самопослужување; снек барови; услуги за ресторани и барови што вклучуваат киосци и ресторани „за носење“ (take away); обезбедување подготвени оброци; подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот

(111) 18667 (151) 23/09/2011
(210) TM 2010/719 (220) 17/06/2010
(181) 17/06/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Burger King Corporation**

5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

БК

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; хамбургери; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина; сирење; помфрит; чипс од компири; луспи од компири; филети од риба; храна подготвена од риба; млеко, милкшејк, млечни пијалаци; туршија; кисели краставички; кромид; готова храна и состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти базирани на млеко

кл. 30 сендвичи; топли сендвичи; хамбургер сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба; леб; производи полнети со леб; полнети земички и сендвичи; бургери вклучени во класата 30; сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии; сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус на чоколада; мусеви; сорбет; десерти базирани на млечни производи; десерт штангли; десерт пудинзи; суфле десерти; засладени желатин десерти; сладолед и производи од сладолед; разладени и смрзнати слатки и десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на концентрирани сосови

кл. 43 услуги за храна и пијалаци; привремено сместување; услуги во кафулиња и кафетерии; услуги за подготовка храна и пијалаци; услуги за храна и пијалаци „за носење“ (take away); ресторански услуги; услуги за ресторани за брза храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги за ресторани за самопослужување; снек барови;

услуги за ресторани и барови што вклучуваат киосци и ресторани „за носење“ (take away); обезбедување подготвени оброци; подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот

(111) 18668 (151) 23/09/2011
(210) TM 2010/719 (220) 17/06/2010
(181) 17/06/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Burger King Corporation**

5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

WHOPPER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; хамбургери; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина; сирење; помфрит; чипс од компири; луспи од компири; филети од риба; храна подготвена од риба; млеко, милкшејк, млечни пијалаци; туршија; кисели краставички; кромид; готова храна и состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти базирани на млеко

кл. 30 сендвичи; топли сендвичи; хамбургер сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба; леб; производи полнети со леб; полнети земички и сендвичи; бургери вклучени во класата 30; сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии; сенф; кечап; мајонез, сосови за салати

кл. 43 услуги за храна и пијалаци; привремено сместување; услуги во кафулиња и кафетерии; услуги за подготовка храна и пијалаци; услуги за храна и пијалаци „за носење“ (take away); ресторански услуги; услуги за ресторани за брза храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги за ресторани за самопослужување; снек барови; услуги за ресторани и барови што вклучуваат киосци и ресторани „за носење“ (take away); обезбедување подготвени оброци; подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот

(111) 18669 (151) 23/09/2011
(210) TM 2010/720 (220) 17/06/2010
(181) 17/06/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Burger King Corporation**

5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје



(540)

HAVE IT YOUR WAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; хамбургери; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина; сирење; помфрит; чипс од компири; луспи од компири; филети од риба; храна подготвена од риба; млеко, милкшејк, млечни пијалаци; туршија; кисели краставички; кромид; готова храна и состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти базирани на млеко

кл. 30 сендвичи; топли сендвичи; хамбургер сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба; леб; производи полнети со леб; полнети земички и сендвичи; бургери вклучени во класата 30; сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии; сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски десерти; бисквити што содржат состојки со вкус на чоколада; мусеви; сорбет; десерти базирани на млечни производи; десерт штангли; десерт пудинзи; суфле десерти; засладени желатин десерти; сладолед и производи од сладолед; разладени и смрзнати слатки и десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на концентрирани сосови

кл. 43 услуги за храна и пијалаци; привремено сместување; услуги во кафулиња и кафетерии; услуги за подготовка на храна и пијалаци; услуги за храна и пијалаци „за носење“ (take away); ресторански услуги; услуги за ресторани за брза храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги за ресторани за самопослужување; снек барови; услуги за ресторани и барови што вклучуваат киосци и ресторани „за носење“ (take away); обезбедување подготвени оброци; подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот

(111) **18624** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/734 (220) 22/06/2010
(181) 22/06/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Colgate-Palmolive Company**
(A Delaware Corporation)
300 Park Avenue, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
ул. Орце Николов 68, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, бела и темно зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 паста за заби; средство за плакнење устата

(111) **18625** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/735 (220) 22/06/2010
(181) 22/06/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Colgate-Palmolive Company**
(A Delaware Corporation)
300 Park Avenue, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
ул. Орце Николов 68, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, бела и темно зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 паста за заби; средство за плакнење уста

(111) **18626** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/736 (220) 22/06/2010
(181) 22/06/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Colgate-Palmolive Company**
(A Delaware Corporation)
300 Park Avenue, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
ул. Орце Николов 68, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, бела и темно зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 паста за заби; средство за плакнење уста

(111) **18671** (151) 23/09/2011
(210) ТМ 2010/757 (220) 30/06/2010
(181) 30/06/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Друштво за воздушна пловидба МАТ ЕРВЕЈС**
ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Главинов бр. 3, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
ул. "Владимир Комаров бр. 1а/4-20, 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)



(591) црна, портокалова, црвена, виолетова, светло сина, темно сина, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; кожа од

животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. 25 облека, чевли и капи

кл. 39 транспортни услуги; пакување и скалдирање стока; организирање патувања

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(111) 18595 (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/777 (220) 05/07/2010
(181) 05/07/2020
(450) 31/10/2011

(732) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)

DOXA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) 18659 (151) 22/09/2011
(210) ТМ 2010/804 (220) 12/07/2010
(181) 12/07/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Transatlantic Holdings, Inc.**
80 Pine Street, New York, NY 10005, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CALPE INSURANCE COMPANY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување, реосигурување и услуги за управување со осигурувања

(111) 18662 (151) 22/09/2011
(210) ТМ 2010/827 (220) 15/07/2010
(181) 15/07/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги**
БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје
ул.„Ленинова“ бр.53/2, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно зелена, портокалова и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 крема за раце

(111) 18663 (151) 22/09/2011
(210) ТМ 2010/828 (220) 16/07/2010
(181) 16/07/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Титиева Ирина**
бул.Партизански Одредибр. 62/2-6, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа, обезбедување на мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќај помеѓу преносници на интернет сообраќајот, услуги на електронски пораки, електронска пошта, комуникации по пат на сметачки терминали, пораки (пренос на пораш), сметач {пренос на пораки и слики со сметач}, влез во компјутерска мрежа (изнајмување влез во компјутерска мрежа), комуникација со помош на компјутерски терминали, пренесување слики и пораки со помош на компјутери, услуги со електронски огласни табли (телекомуникациски услуги), пошта (електронска пошта), испраќање пораки, обезбедување пристап до дати на податоци, пренесување слики и пораки (пренесување слики и пораки со помош на компјутери), овозможување пристап до светската информатичка мрежа

кл. 40 обработка на материјали; офсет печатење, обработка на хартија, печатење на примероци, трајно пресување на текстил, услуги за составување фотографии, фотографско печатење, обработка на хартија, печатење на примероци

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности;



производство на филмови на видео ленти, видеоленти (изнајмување видеоленти), видео ленти (производство на филмови на видео ленти), обезбедување електронски онлајн публикации кои неможат да се копираат, производство (производство на филмови на видео ленти), сценски декор (изнајмување сценски декор) фотографија, сценски декор (изнајмување сценски декор за приредби), планирање забави, микрофилмување (снимање микрофилмови), прикажување филмови, изложби (организирање изложби) за културни и образовни цели, клубови, модни агенции за уметници

(111) **18609** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/835 (220) 19/07/2010
(181) 19/07/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Друштво за советување и едукација на когнитивна и бихејвиор психотерапија ЕКВИЛИБРИУМ ДООЕЛ Скопје**
ул. Димитрие Туцовиќ бр.39, Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

ТЕРАПЕВТСКИ ЦЕНТАР ЕКВИЛИБРИУМ-РАЗУМ И ВИЗИЈА

(551) индивидуална
(510, 511)


кл. **44** медицински услуги вклучително когнитивна-бихејвиор психотерапија, фармакотерапија, виртуелна реалност терапија, тренинг на комуникациски вештини, психолошки тренинг на спортисти, психофизички баланс

(111) **18611** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/836 (220) 19/07/2010
(181) 19/07/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Друштво за советување и едукација на когнитивна и бихејвиор психотерапија ЕКВИЛИБРИУМ ДООЕЛ Скопје**
ул. Димитрие Туцовиќ бр.39, Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, сива и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **44** медицински услуги вклучително когнитивна-бихејвиор психотерапија, фармакотерапија, виртуелна реалност терапија, тренинг на комуникациски вештини, психолошки тренинг на спортисти, психофизички баланс

(111) **18656** (151) 14/09/2011
(210) ТМ 2010/838 (220) 19/07/2010
(181) 19/07/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Unilever N.V.**
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

MOTIONSENSE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **3** сапуни; парфимерија, етерични масла, козметики; колонски води, тоалетни води, парфимирани спрејови за тело; масла, креми и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за бричење, лосиони за пред и после бричење; талк-пудра; препарати за капење и туширање; лосиони за коса; пасти за заби; немедицински препарати за миене на устата; дезодоранси; антиперспиранти за лична употреба; немедицински тоалетни препарати

(111) **18606** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/840 (220) 19/07/2010
(181) 19/07/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје**
ул. „Ленинова“ бр.53/2, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно црвена, жолта, зелена, светло и темно сина, виолетова и црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **3** средство за миене садови

(111) **18592** (151) 09/09/2011
(210) ТМ 2010/852 (220) 20/07/2010
(181) 20/07/2020
(450) 31/10/2011

(732) **РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје**
III Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)



(591) темно сина, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** трансформатори, дистрибутивни маслени трансформатори, индустриски и дистрибутивни трафостаници, дистрибуциони ормари, СН и НН склопни блокови, склопови, командни табли, командни плочи /електрична струја/, приклучни и мерно-разводни метални ормари за разни намени, стартери за мотори

(111) **18561** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/922 (220) 10/08/2010
(181) 10/08/2020
(450) 31/10/2011

(732) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола**
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) бела, сина, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и подно греење, греачи од кантал и други видови греачи по порачка, апарати за домаќинството и индустријата; производство на калорифери-тајфуни

кл. **17** производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите типови машини за перење, диктони за сите видови електрични

греачи, мембрани, гумирање на валаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. **21** четки за домаќинството; четки за индустријата; четки и валаци со различни големини; четки за дрвна индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за ситевидови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и запои; четкички за сува и влажна околина

кл. **35** услуги при продажба на мало и големо со: сите видови греачи за домаќинство и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни, ресторани и хотели; четкички за домаќинството; четки за индустријата; четки и валаци со различни големини; четки за дрвна индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и запои; четкички за сува и влажна околина; магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на електрични греачи, мембрани, гумирање на валаци и гумени производи за индустриска употреба.

кл. **37** поправки, инсталационски услуги

(111) **18560** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/924 (220) 10/08/2010
(181) 10/08/2020
(450) 31/10/2011

(732) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола**
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) црна, бела

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. **11** производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, греачи за печки за пица, буреци, гиро, патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и подно греење, греачи од кантал и други видови греачи по порачка, апарати за домаќинството и индустријата; производство на калорифери-тајфуни

кл. **17** производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите типови машини за перење, диктони за сите видови електрични греачи, мембрани, гумирање на валаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. **21** четки за домаќинството; четки за индустријата; четки и валаци со различни големини; четки за дрвна индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење ојаци и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за ситевидови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и запоки; четкички за сува и влажна околина

кл. **35** услуги при продажба на мало и големо со: сите видови греачи за домаќинството и индустријата VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни, ресторани и хотели; четкички за домаќинството; четки за индустријата; четки и валци со различни големини; четки за дрвната индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење ојаци и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и запоки; четкички за сува и влажна околина; магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на електрични греачи, мембрани, гумирање на валаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. **37** поправки; инсталациски услуги

(111) 18559	(151) 15/09/2011
(210) TM 2010/925	(220) 10/08/2010
	(181) 10/08/2020
	(450) 31/10/2011

(732) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола**
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) сина, жолта, црвена, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(111) 18575	(151) 15/09/2011
--------------------	------------------

(210) TM 2010/927	(220) 10/08/2010
-------------------	------------------

(181) 10/08/2020

(450) 31/10/2011

(732) **Nine West Development Corporation**
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

ENZO ANGIOLINI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд, чадори за сонце и стапови за одење; камшици, појаси и сарачки производи; женски чанти

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **35** услуги на продавници со трговија на мало

(111) 18573	(151) 15/09/2011
--------------------	------------------

(210) TM 2010/928	(220) 10/08/2010
-------------------	------------------

(181) 10/08/2020

(450) 31/10/2011

(732) **Nine West Development Corporation**
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

CIRCA JOAN & DAVID

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд, чадори за сонце и стапови за одење; камшици, појаси и сарачки производи; женски чанти

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 услуги на продавници со трговија на мало

(111) 18576 (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/930 (220) 10/08/2010
(181) 10/08/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Nine West Development Corporation**
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

EASY SPIRIT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд, чадори за сонце и стапови за одење; камшици, појаси и сарачки производи; женски чанти

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 услуги на продавници со трговија на мало

(111) 18574 (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/931 (220) 10/08/2010
(181) 10/08/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Nine West Development Corporation**
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

BANDOLINO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд,

чадори за сонце и стапови за одење; камшици, сарачки производи; женски чанти

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 услуги на продавници со трговија на мало

(111) 18568 (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/938 (220) 12/08/2010
(181) 12/08/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Niche Generics Limited**
Hitchin, Herts, SG4 0TW, GB

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
ул."Даме Груев" 3/2-11, 1000, Скопје

(540)

BISOCOR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) 18570 (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/939 (220) 12/08/2010
(181) 12/08/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Niche Generics Limited**
Hitchin, Herts, SG4 0TW, GB

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
ул."Даме Груев" 3/2-11, 1000, Скопје

(540)

MOBIGLAN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) 18562 (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/941 (220) 12/08/2010
(181) 12/08/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Друштво за поризводство, трговија и услуги**
ЏУЛИЈА БЕЛЛА ДООЕЛ Скопје
ул.Булевар Партизански одреди бр.41-Б, 1000
Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ДЕЛЕГЕ Калеска и Цветановска
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна, сива и бела



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** облека, чевли и капи

(111) **18593** (151) 15/09/2011

(210) ТМ 2010/948 (220) 13/08/2010

(181) 13/08/2020

(450) 31/10/2011

(732) **EFG Bank European Financial Group SA****24 Quai du Seujet, Case Postal 1211, Geneva 2, CH**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** софтвери компјутерски програми, електронски публикации, ЦД РОМ-ови, компјутерски бази на податоци, ленти и дискови, се во врска со услугите во банкарството, финансиите, инвестициите и осигурувањето; компјутерски софтвер за услужување на клиентите во финансиската индустрија; компјутерски софтвер кој им овозможува на клиентите пристап до сметките во финансиските институции и информации во врска со таквите сметки и за овозможување плаќање и други трансакции од и на таквите сметки; банкомати, апарати што работат на парички, регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери и делови и прибор за се напред наведено; картички што содржат електронски чипови; кодирани картички; кодирани и магнетски потрошувачки картички; кредитни картички; платежни картички; кодирани и магнетни картички за употреба при електронски трансфер на пари и при финансиски трансакции

кл. **16** чековни книшки, патни чекови, банкарски чекови и печатени чекови

кл. **35** обезбедување економски информации и економски предвидувања; обезбедување статистички информации од економски и финансиски прашања за деловни цели; советување, консултантски услуги и обезбедување информации во врска со организацијата на раководење со вработените; деловни и економски информациски услуги што се обезбедуваат „on-line“ од компјутерска база на податоци или од интернет; и консултантски услуги во економските работи и во врска со сето напред наведено

кл. **36** банкарски услуги; финансиски услуги; обезбедување готовина; управување со

финансии; финансиска анализа и советодавни услуги; обезбедување финансиски информации; посредување; капитални вложувања; финансиски услуги на корпорациите; осигурување; услуги на штедење и вложување; давање кредити и позајмици; управување со кредитите; управување со инвестициите и советодавни услуги; управување со задолжувања и фондови; услуги на сеф и депозити; организирање, управување и контрола на банкарски и финансиски работи; консултантски услуги за банкарски, финансиски и инвестициони работи; советување во даночните и финансиските работи; информативни услуги во врска со банкарството, финансиите, инвестициите, данокот и осигурувањето што се обезбедуваат „on-line“ од компјутерските бази на податоци или од интернет; услуги на извршување банкарски работи од дома; и услуги на извршување банкарски работи преку интернет

кл. **38** телекомуникациски услуги; услуги на пристап и поврзување на интернет; овозможување пристап на финансиските информации, услуги и трансакции; пренесување финансиски информации на далечина; пренос на налог (и негово прифаќање или одбивање) во електронска форма, примање и пренос на налог или пратка на исплата во име на инвеститор во електронска форма со цел трансакција во однос на финансиски работи, услуги на продукција, аутентификација и препознавање, кои сите се обезбедуваат по пат на интернет со употреба на електронски потписи или други податоци во врска со нивните корисници и верифицирање на нивниот идентитет, услуги во врска со web страници; електронски пренос на податоци, слики и документи по пат на компјутерски терминал и други мрежни системи; комуникација на податоци и гласовна комуникација; e-mail услуги; факс, телекс, телефонски и телеграмски услуги; прием, внесување и пренос на податоци и информации по пат на сите електронски, телеграфски или телекомуникациони апарати или по пат на компјутери, кабли, оптички влакна, радио, e-mail, телевизија, факс хипер фреквенција, ласери или сателити; електронско складирање и земање податоци и документи; обезбедување време за пристап на интернет и на други електронски мрежни системи и бази на податоци; примање складирање пренос, умрежување и прибавување информации од бази на податоци; телекомуникациски услуги на портал; услуги за разгледување на web страници; електронски телекомуникациони услуги; пренос по факс; пренос на пораки или слики по пат на компјутерска мрежа; изнајмување и лизинг на телекомуникациски уреди; услуги на e-mail; работа со програмите за пребарување; пренос и прием на слики и информативни податоци-конференциски услуги по пат на интернет; консултантски услуги во врска со електронска мрежа (интернет, мобилни телефони и интерактивна телевизија)-советодавни услуги во врска со електронски трансакции што се вршат по пат на интернет помеѓу трети лица; мобилни телекомуникациски услуги и снабдување со опрема и системи за мобилни телефони, советодавни услуги во врска со сето горенаведено

кл. 41 образование и обука во банкарски, финансиски економски и инвестициони услуги; објавување текстови што се однесуваат на банкарски финансиски, економски и инвестициони работи; организирање конференции семинари, симпозиуми и состаноци за банкарски, финансиски, економски и инвестициони работи; и обезбедување информации, во врска со наведеното „on-line“ од компјутерска база на податоци или по пат на интернет

кл. 42 обезбедување компјутерски совети што се однесуваат на софтвер и бази на податоци кои овозможуваат пристап на банкарските, инвестиционите и сродни услуги сродни услуги

кл. 45 правни услуги во врска со банкарски, финансиски, економски и инвестициони работи

(111) 18564 (151) 15/09/2011

(210) ТМ 2010/953 (220) 17/08/2010

(181) 17/08/2020

(450) 31/10/2011

(732) Адвокат Александар Михајлоски and Адвокат Марта Поповска

ул.Црвена Вода бр.7/3, 1000 Скопје, МК

(740) Марта Поповска

ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 45 правни услуги, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) 18566 (151) 15/09/2011

(210) ТМ 2010/954 (220) 17/08/2010

(181) 17/08/2020

(450) 31/10/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН ЕНЕРЏИ ДОО Охрид ул.Дејан Војвода бр.83, МК

(740) Марта Поповска

ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(591) бела, црвена и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машини спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца;

кл. 11 апарати за осветлување, апарати за греење-автоматски камини на дрвени палети, автоматски котли на дрвени палети, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работидрговија на големо и мало со апарати за греење-автоматски камини и котли на дрвени палети

(111) 18651 (151) 15/09/2011

(210) ТМ 2010/960 (220) 18/08/2010

(181) 18/08/2020

(450) 31/10/2011

(732) Општина Штип

Васил Главинов б.б., 2000 Штип, МК

(540)



(591) темно црвена, жолта, кафена и светло жолта

(551) сертификатна

(510, 511)

кл. 30 производи од брашно - пастрмајлии

кл. 43 услуги за подготвување храна - пастрмајлии

(111) 18655 (151) 21/09/2011

(210) ТМ 2010/962 (220) 19/08/2010

(181) 19/08/2020

(450) 31/10/2011

(732) Reed Elsevier Properties Inc.

1105 North Market Street Suite 501 Wilmington, Delaware 19801, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 42 обезбедување „on-line“ вести и информации во врска со забавната индустрија; електронски публикации во врска со забавната индустрија; билтен што се испраќа по електронска пошта во врска со забавната индустрија

(111) 18654

(151) 21/09/2011

(210) TM 2010/963

(220) 20/08/2010

(181) 20/08/2020

(450) 31/10/2011

(732) Hyundai Motor Company

231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

HUNDAI ICONTACT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 патнички автомобили; камиони; комбиња (возила); автобуси; автомобили на брза помош; делови и додатоци за автомобили; преносен уред приклучен за внатрешноста на автомобилот кој овозможува комуникација со надворешни извори додека е во функција; приклучни автомобилски уреди за пренос на информации; самонадгледувачки уред што може да се приклучи за автомобилски прегледи

(111) 18569

(151) 15/09/2011

(210) TM 2010/972

(220) 24/08/2010

(181) 24/08/2020

(450) 31/10/2011

(732) Друштво за телекомуникациски услуги ВОРЛД ТЕЛЕКОНЕКТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје ул. Љубљанска б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

WTI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) 18567

(151) 15/09/2011

(210) TM 2010/976

(220) 24/08/2010

(181) 24/08/2020

(450) 31/10/2011

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООДРУШТВОЗАОСТВАРУВАЊЕИ ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

HYBRID SYNERGY DRIVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивните структурни делови, мотори за сувоземни возила, исклучувајќи ги управувачките системи со синџири и ремења

(111) 18572

(151) 15/09/2011

(210) TM 2010/981

(220) 26/08/2010

(181) 26/08/2020

(450) 31/10/2011

(732) Supermax International PVT Ltd

Malhotra House, 4th Floor Opp GPO, Fort Mumbai 400 001, IN

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООДРУШТВОЗАОСТВАРУВАЊЕИ ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

SMX3

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 бричеви; жилети за бричеви; кутии за бричеви; инструменти за бричење; касти и кертриџи кои содржат жилети за бричење; делови и опрема за гореспоменати производи

(111) 18571

(151) 15/09/2011

(210) TM 2010/982

(220) 26/08/2010

(181) 26/08/2020

(450) 31/10/2011

(732) Supermax International PVT Ltd

Malhotra House, 4th Floor Opp GPO, Fort Mumbai 400 001, IN

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООДРУШТВОЗАОСТВАРУВАЊЕИ ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје



(540)

SYRINE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 бричеви; жилети за бричеви; кутии за бричеви; инструменти за бричење; касети и кертрици кои содржат жилети за бричење; делови и опрема за гореспоменати производи

(111) **18649** (151) 12/09/2011
(210) ТМ 2010/1003 (220) 02/09/2010
(181) 02/09/2020
(450) 31/10/2011

(732) **CORPORATION HABANOS, S.A.**
Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22, Miramar,
Playa, Ciudad de La Habana, CU

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)

BEHIKE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, сечен тутун за лулиња; артикли за пушачи, вклучително пепелници, секачи за пури, кутии за кибрити, кутии за пури; кибрити

(111) **18613** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/1006 (220) 03/09/2010
(181) 03/09/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey**
corporation,
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)

JENZYL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **18645** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/1008 (220) 06/09/2010
(181) 06/09/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Best Western International, Inc.**
6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016-2023, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 хотелски услуги

(111) **18646** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/1009 (220) 06/09/2010
(181) 06/09/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Best Western International, Inc.**
6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016-
2023, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BEST WESTERN PLUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 хотелски услуги

(111) **18644** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/1024 (220) 13/09/2010
(181) 13/09/2020
(450) 31/10/2011

(732) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TRICOMFORT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 оптички апарати и инструменти; контактни леќи

(111) **18648** (151) 12/09/2011
(210) ТМ 2010/1028 (220) 07/09/2010
(181) 07/09/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Hyundai Motor Company**
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR



(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

BLUELINK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 услуги на електронска трансмисија на информации и податоци за моторни возила; услуги на трансмисија на информации по пат на национални и интернационални мрежи; услуги на трансмисија на информации на оптички телекомуникациски мрежи; трансмисија на вести; услуги на изнајмување инсталации за комуникација на податоци; услуги изнајмување телекомуникациска опрема; трансмисија и прием (трансмисија) информации за база на податоци по пат телекомуникациски мрежи; услуги на итна служба по пат на телекомуникациска мрежа; комуникација на податоци; безжична комуникација; „VAN“ (value added network) комуникации; сателитска трансмисија; информирање во врска со телекомуникации; комуникација по пат на компјутерски терминал; трансмисија на слика; овозможување на пристап на корисникот до глобалната компјутерска мрежа; овозможување телекомуникациски врски до глобалната компјутерска мрежа; интернетско емитување

(111) 18647 (151) 12/09/2011
(210) TM 2010/1029 (220) 07/09/2010
(181) 07/09/2020
(450) 31/10/2011

(732) Hyundai Motor Company
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

BLUELINK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за видео трансмисија; интеркомуникациски апарати; апарати за далечинско управување; апарати за безжична трансмисија на акустични информации; трансмисионски сетови (телекомуникации); комуникациски апарати за возила; телекомуникациски трансмитери; апарати за трансмисија на комуникации; микрофони (за телекомуникациски апарати); преносиви комуникациски апарати; електронски свона за предупредување; трансмитери на електронски сигнали; апарати за трансмисија на податоци; радио апарати за возила; приемници за сателити;

телевизори за автомобили; навигациски апарати за возила (компјутери на инструмент табли); сателитски навигациски апарати; компјутери; снимени компјутерски оперативни програми; снимени компјутерски програми; компјутерски програми (софтвер кој може да се превземе, даунлодира); апарати за обработка на податоци; компјутерски софтвер за безжична достава на содржини; компјутерски програм за енкрипција; софтвер за обработка на слика, графика и текст; компјутерски програми за исправање на слика, звук и видео; оперативни системски програми; комуникациски компјутери; претходно наснимени електронски медиуми не музички (освен компјутерски софтвер)

(111) 18614 (151) 15/09/2011
(210) TM 2010/1035 (220) 15/09/2010
(181) 15/09/2020
(450) 31/10/2011

(732) PwC Business Trust a Delaware business trust
300 Madison Avenue, New York, NY 10017, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр. 15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; совети и консултации со работи поврзани со заштита на животната средина; анализа на податоци, полиси и процеси, и обезбедување совети за бизнис менаџмент и асистенција за да се осигура усогласување на законите и регулативите за јавни набавки; консултации од областа на кражба на податоци и кражба на идентитет; консалтинг и правни услуги од областа на законите, регулативите и барањата за приватност и безбедност; консултантски услуги од областа на пребарување и следење на странски и домашни владини регулативни барања, за добивање дозвола и регулаторна усогласеност; консултации за интелектуална сопственост; услуги за поддршка во судски постапки; услуги при решавање спорови; услуги на адвокатски помошници; обезбедување онлајн интерактивна база на податоци која содржи правни информации; обезбедување на информации во врска со правни работи; обезбедување „on-line“ информации и вести од областа на правото; обезбедување информации за правата од интелектуална и индустриска сопственост; консултантски услуги за регулаторна усогласеност; преглед на стандарди и практики за да се обезбеди усогласеност со владините закони, регулативи и правила; безбедносни

услуги, имено, обезбедување на безбедносни проценки за физички локации, информациони системи, и работни средини; услуги за експертско вештачење; услуги за проценка на ризикот за безбедноста на стоки, лица, установи и простории; превенција од криминал и измами; арбитражни услуги; обезбедување „on-line“, печатена и електронска форма на информации, советодавни и консултантски услуги во врска со сите наведени услуги во оваа класа

- (111) **18660** (151) 22/09/2011
(210) TM 2010/1036 (220) 15/09/2010
(181) 15/09/2020
(450) 31/10/2011
- (732) **PwC Business Trust a Delaware business trust**
300 Madison Avenue, New York, NY 10017, US
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)



- (591) црна, повеќе нијанси на црвена, кафена, портокалова, светло и темно портокалова, розова, жолта и беж
- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **45** правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; совети и консултации со работи поврзани со заштита на животната средина; анализа на податоци, полиси и процеси, и обезбедување совети за бизнис менаџмент и асистенција за да се осигура усогласување на законите и регулативите за јавни набавки; консултации од областа на кражба на податоци и кражба на идентитет; консалтинг и правни услуги од областа на законите, регулативите и барањата за приватност и безбедност; консултантски услуги од областа на пребарување и следење на странски и домашни владини регулативни барања, за добивање дозвола и регулаторна усогласеност; консултации за интелектуална сопственост; услуги за поддршка во судски постапки; услуги при решавање спорови; услуги на адвокатски помошници; обезбедување онлајн интерактивна база на податоци која содржи правни информации; обезбедување на информации во врска со правни работи; обезбедување „on-line“ информации и вести од областа на правото; обезбедување информации за правата од интелектуална и индустриска сопственост; консултантски услуги за регулаторна усогласеност; преглед на стандарди и практики за да се обезбеди усогласеност со владините закони, регулативи и правила; безбедносни услуги, имено, безбедносни проценки за физички локации, информациони

системи, и работни средини; услуги за експертско вештачење; услуги за проценка на ризикот за безбедноста на стоки, лица, установи и простории; превенција од криминал и измами; арбитражни услуги; обезбедување „on-line“, печатена и електронска форма на информации, советодавни и консултантски услуги во врска со сите наведени услуги во оваа класа

- (111) **18650** (151) 12/09/2011
(210) TM 2010/1040 (220) 16/09/2010
(181) 16/09/2020
(450) 31/10/2011
- (732) **BASF SE**
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE
- (740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје
- (540)

КОМПЛИНЕТ

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. **5** препарати за уништување бактерии, фунгициди, хербициди, пестициди
- кл. **22** мрежи обложени со пестициди заради заштита на земјоделски, хортикултурни и шумски производи, гроздобер, жетва на плодови и семиња, мрежи обложени со пестициди заради заштита на паднати дрвја и обработено и необработено дрво

- (111) **18585** (151) 09/09/2011
(210) TM 2010/1041 (220) 16/09/2010
(181) 16/09/2020
(450) 31/10/2011
- (732) **BASF SE**
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE
- (740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје
- (540)

COMPLINET

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. **5** препарати за уништување бактерии, фунгициди, хербициди, пестициди
- кл. **22** мрежи обложени со пестициди заради заштита на земјоделски, хортикултурни и шумски производи, гроздобер, жетва на плодови и семиња, мрежи обложени со пестициди заради заштита на паднати дрвја и обработено и необработено дрво



(111) **18629** (151) 07/09/2011
 (210) ТМ 2010/1050 (220) 17/09/2010
 (181) 17/09/2020
 (450) 31/10/2011

(732) **Emirates Telecommunications Corporation (ETISALAT),
 Etisalat Tower, P.O. Box 3838, Abu Dhabi, AE**

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **38** телекомуникациски услуги; целуларни, мобилни, сателитски и телефонски комуникациски услуги; комуникација преку компјутерски терминали; комуникации преку влакнести оптички мрежи; податочни комуникациски услуги; дигитални комуникациски услуги; услуги на електронска размена на податоци; услуги на електронска пошта; електронски пренос на податоци, слики и документи; обезбедување пристап до он-лајн компјутерски услуги; интернет услуги; услуги на далечински пристап до податоци; услуги на мрежа со додатна вредност (VAN); обезбедување врски со безжична локална мрежа (LAN)

(111) **18628** (151) 07/09/2011
 (210) ТМ 2010/1051 (220) 17/09/2010
 (181) 17/09/2020
 (450) 31/10/2011

(732) **Emirates Telecommunications Corporation (ETISALAT),
 Etisalat Tower, P.O. Box 3838, Abu Dhabi, AE**

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
 Скопје

(540)

ETISALAT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **38** телекомуникациски услуги; целуларни, мобилни, сателитски и телефонски комуникациски услуги; комуникација преку компјутерски терминали; комуникации преку влакнести оптички мрежи; податочни комуникациски

услуги; дигитални комуникациски услуги; услуги на електронска размена на податоци; услуги на електронска пошта; електронски пренос на податоци, слики и документи; обезбедување пристап до он-лајн компјутерски услуги; интернет услуги; услуги на далечински пристап до податоци; услуги на мрежа со додатна вредност (VAN); обезбедување врски со безжична локална мрежа (LAN)

(111) **18607** (151) 06/09/2011
 (210) ТМ 2010/1062 (220) 21/09/2010
 (181) 21/09/2020
 (450) 31/10/2011

(732) **TEVA Pharmaceuticals Europe B.V.
 Computerweg 10, 3542DR Utrecht, NL**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ

ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски препарати за лекување болести на дишните патишта

(111) **18608** (151) 06/09/2011
 (210) ТМ 2010/1063 (220) 21/09/2010
 (181) 21/09/2020
 (450) 31/10/2011

(732) **Chongqing Senci Import and Export Trading Co., Ltd.
 NO. 200, Northern Tongxin Road, Tong Jiaxi Town, Beibei District, Chongqing, CN**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **7** дизел мотори освен за сувоземни возила; бензински мотори освен за копнени возила; алтернатори; динамо машини; генератори на електрична енергија; земјоделски машини; косачки за трева [машини]; пумпи [машини]; апарати за перење; чистење (машини и апарати за) [електрични]; машини за перење под висок притисок; пригушувачи на автомобилски мотори; мотокултиватори; дренажни машини; центрифигални пумпи



- (111) **18584** (151) 09/09/2011
(210) ТМ 2010/1084 (220) 27/09/2010
(181) 27/09/2020
(450) 31/10/2011
- (732) „**UNI-PHARMAKLEONTSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A.**” trading as „**UNI-PHARMA S.A.**”
14th km, Nat. Road 1 GR-145 64 Kifissia, GR
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. “Ленинова” бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

APOTEL

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

- (111) **18594** (151) 09/09/2011
(210) ТМ 2010/1091 (220) 29/09/2010
(181) 29/09/2020
(450) 31/10/2011
- (732) **ФИТОФАРМ**
ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, МК
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. “Ленинова” бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

OSTEPOR

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагизување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

- (111) **18631** (151) 07/09/2011
(210) ТМ 2010/1100 (220) 04/10/2010
(181) 04/10/2020
(450) 31/10/2011
- (732) **LA POINTIQUE INT’L LTD.**
1030 Industry Drive, Tukwila, WA 98188, US
- (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски помагала, материјали за шиене; воздушни душеци и креветски перници со мемори пена за медицински цели; воздушни перници и перници со мемори пена за медицински цели; бастуни за медицински цели; компресивна трикотажа; ортопедски перничина за пети, ортопедски влошки за табани, влошки за нозе, завои за нозе; перници за седишта за медицински цели; помагала за дигање инвалиди; лифтови за инвалиди; ортопедски обувки; топли и ладни терапевтски облоги кои хемиски се активираат; аеросолни распрснувачи за медицинска употреба, лакови за поддржување чизми или чевли, завои за анатомски зглобови; кебиња за медицински цели; протези за екстремитети и зглобови за медицинска употреба; протези, чувари, заштитници и поддржувачи за медицинска употреба за глуждови, раце, грб, гради, лакти, лице, стапала, дланки, глава, колена, нозе, потколеници, рамења, колкови, половина и зглобови; компресивни завои; еластични завои; влошки за греење за медицински цели; медицински пакети со мраз; чувари за уста за медицинска употреба; неопренски и еластични поддржувачи за медицинска употреба за глуждови, грб, лакти, стапала, тетиви, колена, бедра, потколеници, половина и зглобови, немедикаментозни облоги; ортопедски појаси; ортопедски протези, ортопедски ѓонови; ортопедски завои за поддршка; ортопедски потпирачи, ортопедски влошки за поддршка за медицинска употреба, влошки за глуждови, раце, грб, гради, лакти, дланки, глава, колена, потколеници, рамења, колкови, половина и зглобови

кл. 28 спортска опрема, имено, еластични и неопренски поддржувачи за глуждови, листот на ногата, лакти, тетиви, колена, потколеници, колкови, половина и зглобови; атлетски заштитници, имено, штитници за глуждови, раце, стапала, колена и лакти, нозе, потколеници, колкови, половина и зглобови; атлетски ленти

- (111) **18630** (151) 07/09/2011
(210) ТМ 2010/1101 (220) 04/10/2010
(181) 04/10/2020
(450) 31/10/2011

- (732) **OPPO MEDICAL INC.**
1030 Industry Drive, Tukwila, WA 98188, US
- (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **10** хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски помагала, материјали за шиене; воздушни душеци и креветски перници со мемори пена за медицински цели; воздушни перници и перници со мемори пена за медицински цели; бастуни за медицински цели; компресивна трикотажа; ортопедски перничина за пети, ортопедски влошки за табани, влошки за нозе, завои за нозе; перници за седишта за медицински цели; помагала за дигање инвалиди; лифтови за инвалиди; ортопедски обувки; топли и ладни терапевтски облоги кои хемиски се активираат; аеросолни распрснувачи за медицинска употреба, лакови за поддржување чизми или чевли, завои за анатомски зглобови; кебиња за медицински цели; протези за екстремитети и зглобови за медицинска употреба; протези, чувари, заштитници и поддржувачи за медицинска употреба за глуждови, раце, грб, гради, лакти, лице, стапала, дланки, глава, колена, нозе, потколеници, рамења, колкови, половина и зглобови; компресивни завои; еластични завои; влошки за греење за медицински цели; медицински пакети со мраз; чувари за уста за медицинска употреба; неопренски и еластични поддржувачи за медицинска употреба за глуждови, грб, лакти, стапала, тетиви, колена, колкови, потколеници, половина и зглобови, немедикаментозни облоги; ортопедски појаси; ортопедски протези, ортопедски гонови; ортопедски завои за поддршка; ортопедски потпирачи, ортопедски влошки за поддршка за медицинска употреба, влошки за глуждови, раце, грб, гради, лакти, дланки, глава, колена, потколеници, рамења, колкови, половина и зглобови

кл. **28** спортска опрема, имено, еластични и неопренски поддржувачи за глуждови, листот на ногата, лакти, тетиви, колена, потколеници, колкови, половина и зглобови; атлетски заштитници, имено, штитници за глуждови, раце, стапала, колена и лакти, нозе, потколеници, колкови, половина и зглобови; атлетски ленти

(111) 18596	(151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/1121	(220) 08/10/2010
	(181) 08/10/2020
	(450) 31/10/2011

(732) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,**
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) бела, темно и светло зелена, црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** млечен производ (изварка)

кл. **35** огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало увоз-извоз
со млечен производ (изварка)

(111) 18599	(151) 15/09/2010
(210) ТМ 2010/1122	(220) 08/10/2010
	(181) 08/10/2020
	(450) 31/10/2011

(732) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,**
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) бела, темно и светло сина, жолта и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** млечен производ (кравји кашкавал)

кл. **35** огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало увоз-извоз
со млечен производ (кравји кашкавал)

(111) 18600	(151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/1123	(220) 08/10/2010
	(181) 08/10/2020
	(450) 31/10/2011

(732) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,**
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) бела, сина, жолтаа, црвена и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечен производ (јогурт со потекло од битолскиот регион)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со млечен производ (јогурт со потекло од битолскиот регион)

(111) 18601 (151) 15/09/2011

(210) ТМ 2010/1124 (220) 08/10/2010

(181) 08/10/2020

(450) 31/10/2011

(732) **Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) бела, темно и светло зелена, жолта и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечен производ (овчи кашкавал со потекло од Кајмачкалан)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со млечен производ (овчи кашкавал со потекло од Кајмачкалан)

(111) 18602 (151) 15/09/2011

(210) ТМ 2010/1125 (220) 08/10/2010

(181) 08/10/2020

(450) 31/10/2011

(732) **Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) бела, сина, жолта, црвена и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечен производ (ајдамер)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со млечен производ (ајдамер)

(111) 18603 (151) 15/09/2011

(210) ТМ 2010/1126 (220) 08/10/2010

(181) 08/10/2020

(450) 31/10/2011

(732) **Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) бела, сина, жолта, црвена и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечен производ (мешан кашкавал со потекло од битолскиот регион)

кл. 35 огласување, водење на работењем управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со млечен производ, (мешан кашкавал со потекло од битолскиот регион)



- (111) **18604** (151) 15/09/2011
 (210) ТМ 2010/1127 (220) 08/10/2010
 (181) 08/10/2020
 (450) 31/10/2011
- (732) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК**
- (740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
- (540)



- (591) бела, светло и темно сина, жолта и зелена
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **29** млечен производ (кравјо кисело млеко со потекло од битолскиот регион)
- кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со млечен производ, (кравјо кисело млеко со потекло од битолскиот регион)

- (111) **18605** (151) 15/09/2011
 (210) ТМ 2010/1128 (220) 08/10/2010
 (181) 08/10/2020
 (450) 31/10/2011
- (732) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК**
- (740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
- (540)



- (591) бела, сина, жолта, кафена и зелена
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **29** млечен производ (кравјо сирење)
- кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со млечен производ (кравјо кисело млеко)

- (111) **18627** (151) 15/09/2011
 (210) ТМ 2010/1131 (220) 08/10/2010
 (181) 08/10/2020
 (450) 31/10/2011
- (732) **The North Face Apparel Corp.
 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US**
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје
- (540)

THE NORTH FACE

- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **18** кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи, имено ранци, торби и патни торби
- кл. **20** мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика, имено вреќи за спиење
- кл. **22** јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји, имено шатори
- кл. **25** облека, обувки и капи
- кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, имено он-лајн продавници за продажба и препродажба

- (111) **18632** (151) 15/09/2011
 (210) ТМ 2010/1132 (220) 08/10/2010
 (181) 08/10/2020
 (450) 31/10/2011
- (732) **The North Face Apparel Corp.
 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US**
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје
- (540)



- (551) индивидуална



(510, 511)

кл. **18** кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи, имено ранци, торби и патни торби

кл. **20** мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, имено вреќи за спиење

кл. **22** јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји, имено шатори

кл. **25** облека, обувки и капи

(111) **18633** (151) 15/09/2011

(210) TM 2010/1135 (220) 08/10/2010

(181) 08/10/2020

(450) 31/10/2011

(732) **The North Face Apparel Corp.****3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи, имено ранци, торби и патни торби

кл. **20** мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, имено вреќи за спиење

кл. **22** јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји, имено шатори

кл. **25** облека, обувки и капи

(111) **18634**

(151) 15/09/2011

(210) TM 2010/1136

(220) 08/10/2010

(181) 08/10/2020

(450) 31/10/2011

(732) **The North Face Apparel Corp.****3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

NEVER STOP EXPLORING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи, имено ранци, торби и патни торби

кл. **20** мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, имено вреќи за спиење

кл. **22** јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји, имено шатори

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, имено он-лајн продавници за продажба и препро

(111) **18635**

(151) 15/09/2011

(210) TM 2010/1137

(220) 08/10/2010

(181) 08/10/2020

(450) 31/10/2011

(732) **The North Face Apparel Corp.****3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)





(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **18** кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи, имено ранци, торби и патни торби

кл. **20** мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, имено вреќи за спиење

кл. **22** јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји, имено шатори

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, имено он-лајн продавници за продажба и препродажба

(111) **18636** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/1138 (220) 08/10/2010
(181) 08/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) **The North Face Apparel Corp.**
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **18** кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи, имено ранци, торби и патни торби

кл. **20** мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, имено вреќи за спиење

кл. **22** јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични

материји), сурови текстилни влакнести материји, имено шатори

кл. **25** облека, обувки и капи


кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, имено он-лајн продавници за продажба и препродажба

(111) **18615** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/1139 (220) 12/10/2010
(181) 12/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) „ГЛОРИ - ГБ“ ДООЕЛ Скопје
ул. „Грамос“ бр.7а, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, црна и розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** врвки за очила, дополнителни леќи /оптика/, инспекциски огледала за работа, инструменти со зголемувачи, контактни леќи, кутии за контактни леќи, корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, кутии за микроскопски стакленца, кутии за очила, лаборатории (специјален лабораториски мебел), мерни инструменти, навлаки за контактни леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/, окулари, оптичарски производи, оптички леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила против заслепување, очила за заштита од отсјај, очила /оптика/, прецизно мерење (апарати за прецизно мерење), прибор за мерење, рамки за очила, рамови за очила, синџирчиња за очила, стакла за очила, флуоресцентни екрани /заштитници/

кл. **35** водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање изложби) во комерцијални и рекламни цели, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламни агенции, рекламни огласи (ширење рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /тракати, проспекти, печатени примероци/, увоз-извоз, увоз и дистрибуција на очила за сонце и оптички рамки, трговски дејности, уредување излози



- (111) **18616** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/1140 (220) 12/10/2010
(181) 12/10/2020
(450) 31/10/2011
- (732) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**
ул. „Васил Аџиларски“ бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје
- (540)

Vip Student Info

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **42** услуги на хостирање на web-страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информативни мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web-страници, web-центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

- (111) **18617** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/1144 (220) 13/10/2010
(181) 13/10/2020
(450) 31/10/2011
- (732) **Друштво за трговија, производство и услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирил Тодороски**
ул. Круме Волнароски бр.10, 7 500 Прилеп, МК



- (740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



- (591) црна, бела, кафена, црвена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, услуги при продажба на
големо и мало и увоз-извоз со кафе

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(111) 18618 (151) 15/09/2011

(210) ТМ 2010/1146 (220) 13/10/2010

(181) 13/10/2020

(450) 31/10/2011

(732) **SMC Corporation**
4-14-1 Sotokanada, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 метални вентили [не се делови од уреди],
имено, рамни пропустливи вентили за флуиди (азот,
воздух, инертни гасови), вентили со дијафрагма за
флуиди (азот, воздух, инертни гасови), воздушни
вентили, релејни вентили, мулти-контролни
вентили, вентили кои се користат при временско
доцнење (успорување), прстенасти вентили,
рачни вентили, мулти-функционални вентили,
вентили за ослободување на притисок, вентили
за разладување, парни вентили, агонни вентили,
вакуумски вентили, отворени вентили, отворени
пропустливи вентили дренажни вентили и вентили
со отвори; метални цилиндри за компресиран
воздух, гас и течност [продадени празни], метални
млазници; прилагодници и водови од метал за
компресирана пневматска и хидраулична опрема;
резервоари за воздух од метал; метални плочки
со имиња; метални фитинзи; 3-вентилни водови

од метал за цевководи; дренажни вентили,
коишто се продаваат како единици за опрема за
подготовка на воздухот

кл. 11 разладувачки, безтоплински и мембрански
сушачи на воздух, разменуваачи на топлина [не се
делови од уреди] имено, комори за догорување
ладени со воздух, комори за догорување
ладени со вода; гореспомненатите производи
за комерцијална и/или индустриска употреба;
маслен ладилник разладуван со вода како делови
и продаден како единица за хидраулична опрема;
вреќести филтри

кл. 17 неметални цевки; најлонски цевки;
полиуретански цевки; антистатички цевки
[неметални], полиолефински цевки; неметални
прилагодувачи за цевки; флуороресин
прилагодувачи коишто претставуваат неметални
цевки

(111) 18619 (151) 15/09/2011

(210) ТМ 2010/1146 (220) 13/10/2010

(181) 13/10/2020

(450) 31/10/2011

(732) **SMC Corporation**
4-14-1 Sotokanada, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 воздушни вентили (машински делови),
механички вентили, прстенасти вентили
(машински делови), рачни вентили (машински
делови), мулти-функционални вентили (машински
делови), придушувачи, апарати за издувување
(машински делови), системи за сервиска
трансмисија (машински делови), не електрични
спојувачи (машински делови) кои се продаваат
во комбинација со пневматска и хидраулична
опрема; цилиндри со компресиран воздух коишто
претставуваат уреди за пневматска контрола;
безосовински цилиндри (машински делови),
воздушни алати за фаќање, контролери на
брзината (механички) за машини, механизми и
мотори, вентили за ослободување на остатоци од
притисок (делови на машини), вентили за проверка
(машински делови), издувни вентили (машински
делови), сигурносен вентил за контрола на
брзината (машински делови), вентили за заштеда
на воздух (машински делови), шок абсорбери
(машински делови), пловни зглобови (машински
делови), ротациони стартери; филтри за воздух,
сепаратори на влага, лубриканти, регулатори за
филтри (машински делови), вакуумски регулатори

(машински делови), презизни регулатори (машински делови), електро пневматски и хидраулични регулатори (машински делови), електронски вакуумски регулатори (машински делови), регулатори засилувачи (машински делови), електро пневматски и хидраулични пропорционални контролни вентили (машински делови), сепаратори за влага кај маслото, водни сепаратори, вакуумски единици, вакуумски исфрлувачи, вентили исфрлувачи (машински делови), дренажни сепаратори коишто се продаваат во комбинација со вакуумска опрема, инсталации за контрола на проток (механички), опрема за контрола на притисок; прочистувачи за издувни гасови, филтри за прочистување на гас коишто се продаваат во комбинација со пневматска опрема за чисти соби, работни пумпи (машински делови), пневматски стартери, хидраулични цилиндри, хидраулични филтри, делови на филтри (машински делови), филтри во вид на мембрана (делови на машини), филтри за алкалесценција на водата за прочистување на растворувачи коишто се продаваат во комбинација со пневматска и хидраулична опрема, регулатори за филтри, електро пневматски позиционери (машински делови), пневматскопневматско позиционери, позиционери за вентил (машински делови), позиционери за цилиндар (машински делови), дуални позиционери (машински делови), електро-пневматски позиционери (машински делови), вентили на заклучување коишто се продаваат како единица за пневматска опрема за инструменти, флуоросмолни работни пумпи (машински делови), стартери за употреба кај метални вентили - прекинувачи, сепаратори на влага кај маслото, водни сепаратори, филтри за отстранување на непријатен мирис (машински делови); механички вентили, мултифункционални регулатори (делови од механизми и машини), хидраулични механички и пневматски контролери вклучително и повеќеканални контролери

(111) **18620** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/1147 (220) 13/10/2010
(181) 13/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) **SMC Corporation**
4-14-1 Sotokanada, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 соленоидни вентили (електромагнетни вентили) вклучително и соленоидни прекинувачи

(електромагнетни прекинувачи) за колектори на вода, масло, воздух, висок притисок, гас, вакуум, пара и прав; релејни вентили (електрични); работни вентили за контрола на флуид (електричен), ладилни вентили (електрични), вентили за електро-пневматска пропорционална контрола (електрични), регулатори вклучително и регулатори со повратна проточна функција (електрични), регулатори за филтер (електрични), регулатори за сепарација на пара (електрични), микро регулатори за сепарација на пара (електрични), минијатурни регулатори (електрични), мултифункционален регулатор, прецизни регулатори со директен погон (електрични), вакуумски регулатори (електрични), електро-пневматски регулатори (електрични), електронски вакуумски регулатори (електрични), регулатори засилувачи (електрични), мерни инструменти за притисок за чисти соби, мерни инструменти за притисок за чисти регулатори, мерни инструменти за притисок со прекинувач, сензори вклучително високо прецизни дигитални пресостати, дигитални пресостати со заштита од прав, сензори за притисок, сензори за воздушен притисок, диференцијален сензор за притисок, дигитален пресостати вклучително воздушно контролирани електронски пресостати, компактни пресостати, прекинувачи со потврда за електрична адсорпција, пневматски пресостатит, пресостати за општа употреба, вакуумски прекинувачи со тип на електрична дијафрагма, прекинувачи на електричен проток за воздух, проточни прекинувачи за вода, електрични стартери, електрични инсталации и контролни апаратури вклучувајќи температура, проток, контролери за притисок на воздух, масло, вода, гас и пара; електрични контролери за температура, хемиски термо контролери, автоматски прекинувачи кои се продаваат во комбинација со стартери; се што е вклучено во класата 9; гореспоментите стоки за комерцијална и/или индустриска употреба

(111) **18637** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/1148 (220) 13/10/2010
(181) 13/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)



(591) бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 парфемски производи; козметички производи; тоалетни производи



кл. 5 лекови за хумана медицина, диететски производи; фармацевтски производи; медицински производи

кл. 35 огласување и рекламирање

(111) **18638** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/1149 (220) 13/10/2010
(181) 13/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)



(591) бела, црвена светло и темно жолта, светло и темно сина, светло и темно зелена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфемски производи; козметички производи; тоалетни производи

кл. 5 лекови за хумана медицина, диететски производи; фармацевтски производи; медицински производи

кл. 35 огласување и рекламирање

(111) **18639** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/1150 (220) 13/10/2010
(181) 13/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно црвена, светло и темно сина, светло и темно зелена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфемски производи; козметички производи; тоалетни производи

кл. 5 лекови за хумана медицина, диететски производи; фармацевтски производи; медицински производи

кл. 35 огласување и рекламирање

(111) **18640** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/1151 (220) 13/10/2010
(181) 13/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)



(591) бела, црвена, светло и темно сина, светло и темно портокалова, светло и темно зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфемски производи; козметички производи; тоалетни производи

кл. 5 лекови за хумана медицина, диететски производи; фармацевтски производи; медицински производи

кл. 35 огласување и рекламирање

(111) **18641** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/1152 (220) 13/10/2010
(181) 13/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)



(591) бела, црна и розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфемски производи; козметички производи; тоалетни производи

кл. 5 лекови за хумана медицина, диететски производи; фармацевтски производи; медицински производи

кл. 35 огласување и рекламирање

(111) **18642** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/1153 (220) 13/10/2010
(181) 13/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)



(591) бела, црна, светло и темно розова, сина и виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфемски производи; козметички производи; тоалетни производи

кл. 5 лекови за хумана медицина, диететски производи; фармацевтски производи; медицински производи

кл. 35 огласување и рекламирање

(111) 18643 (151) 15/09/2011

(210) ТМ 2010/1157 (220) 14/10/2010

(181) 14/10/2020

(450) 31/10/2011

(300) 10/3 735 092 03/05/2010 FR

(732) EDENRED and EDENRED

166-180 Boulevard Gabriel Per, 92240 Malakoff, FR

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

EDENRED

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 магнетски кодирани, оптички или со интегрирано коло картички (смарт картички), со или без контакт (радиофреквенциски, инфра-црвени или други), за еднократна употреба или со полнење, употреблив при-пејд или пост-пејд, кој може да содржи едно или повеќе електронски портфолија, важи за сите видови апликации и особено физичка контрола на пристап, контрола на пристапот до компјутерските системи, контрола на лојалните картички, софтвер за обработка комерцијален налог (купување); софтвер за обработка на податоци, софтвер за креирање база на податоци, управување, ажурирање и употреба, софтвер за обезбедување пристап до услуги на електронски пораки, софтвер за обезбедување пристап до компјутер или мрежа за пренос на податоци, особено светска комуникациска мрежа (како на пример интернет) или мрежа за приватен или ограничен пристап (на пример, интранет); компјутерски сервери, компјутерски, телематски и телефонски приклучоци, особено за светски комуникациски мрежи (како на пример интернет) или мрежи за приватен или ограничен пристап (како на пример интранет); компјутерски периферни уреди, вклучително компјутерски екрани, модеми;

конектори за комуникациски мрежи, особено компјутер на телефон; апарати за пренесување и примање комуникации, интерактивни компјутерски уреди, компјутерски мрежи, особено локални компјутерски мрежи, имено опрема за обработка на податоци, компјутерски софтвер (снимен); електронски изданија што може да се префрлаат (downloadable)

кл. 16 печатени материјали, вклучително магазини, весници, проспекти, прирачници (водич), брошури, токени, картички, карти, купони, канцелариски материјал и канцелариски реквизити (освен мебел)

кл.35 менаџмент (сметководство, администрација), анализа, обработка на дематеријализирана и сигурна трговска информација која се однесува на областите од хотелиерството, ресторани (храна), трговија, бизнис и финансии; администрација на комерцијални нарачки (купување); управување со бизнисот, трговска администрација; услуги на трговската администрација за придобивање стоки или услуги со помош на електронски картички, купони, ваучери или токени; совети, консултации, информации, експертиза во организирање и управување со бизнисот, услуги за бизнис информации во врска со ширење и користење на при-пејд картички, гифт картички и други ваучери за плаќање; управување со сметките на клиентот вклучително информации поврзани со при-пејд картички, гифт картички и други ваучери за плаќање; административни совети за организација за шеми на штедење внатре во компанијата; студии и истражувања на пазарот; бизнис истражувања; економски предвидувања; собирање (особено компилација) и систематизација на податоци во централни датотеки, особено во компјутерска база на податоци; книговодство и проследување на фактури; пишување и влез на административна и комерцијална кореспонденција, подготвување и проверка на извештајот на сметките, изготвување на даночни, сметководствени декларации и документи од претпријатието; сметководствени анализи, особено анализи на производствени и трговски трошоци; статистички информации и истражувања, рекламирање, вклучувајќи рекламирање во електронските и компјутерските медиуми, дистрибуција на примероци и проспекти вклучително преку електронски и компјутерски комуникациски мрежи; изнајмување на рекламен простор, вклучително и електронски и компјутерски медиуми; организација на градењето на дејствија за комерцијална лојалноста на клиентите; услуги за унапредување на продажбата; изнајмување и дистрибуција на рекламен материјал (памфлети, проспекти, мостри и печатени материјали) [рекламирање преку директна пошта], реклама и ажурирање на рекламен материјал, вклучувајќи и преку електронски и компјутерски комуникациски мрежи; односи со јавност; организација на изложби и саеми за комерцијални или рекламни цели, вклучително и преку електронски и компјутерски медиуми; селекција и регрутација на кадри за други, вклучително и преку електронски и компјутерски комуникациски мрежи; бизнис



проценки; аранжман на комерцијални контакти (совети и потрага по партнери во бизнис сферата; административна и комерцијална организација на односи) помеѓу професионалните купувачи и продавачи на нова и половна опрема или помеѓу клиентите и давателот на услуги; совети, анализи и експертиза во проценка на административните средства потребни за управување со трговски налози (купување), обезбедување на храна, прехранбени производи и домашни услуги; регрутирање и менаџирање на агенција и привремено вработените; студии, истражување и консултации кои се однесуваат на проценка и подобрување на работните услови на вработените (ревизија на бизнис организација)

кл. **36** издавање, компензација, надоместот на ваучери, билети, купони, картички, при-пејд или дебитна-кредитни картички или некој друг начин на плаќање особено преку компјутерска мрежа, овозможувајќи организација на плаќање за набавката на храна и прехранбени производи и кој било друг производ или услуга; услуги на кредитна картичка и лојална картичка; управување со финансиските предности кои се однесуваат на употребата на лојалната картичка, услуги на лојалната картичка (освен за пропагандни цели) дозволувајќи им на овие предности да бидат капитализирани; осигурителни, финансиски и монетарни прашања, совети, консултации, информации и експертиза во финансиската сфера, факторинг, управување со готовински тек (за другите), наплата на долгови, електронски трансфер на средства, финансиски услуги за придобивање стоки или услуги преку електронски картички, купони, ваучери или токени; управување со куќа апартман и со недвижности; изнајмувањето станови и недвижности; заеднички фондови и капитални инвестиции; управување со заеднички фондови, уредување и управување со портфолија на финансиски камати, финансиски операции што се однесуваат на поставување и управување шеми штеди-додека-заработуваш (save-as-you-earn); совети за поставувањето и управувањето со шемите за штедење внатре во компанијата

кл. **43** хотелски, ресторантски услуги (храна); угостителство (храна и пијалоци) и услуги за домашно готвење; услуги за резервација во хотел и пансион, информациски услуги во хотели и ресторантски простори (храна); градинки, дневни градинки, детски јасли

(111) **18621** (151) 15/09/2011
(210) ТМ 2010/1158 (220) 14/10/2010
(181) 14/10/2020
(450) 31/10/2011

(732) **Трговско Радиодифузно Друштво ТВ АЛФА ДООЕЛ Скопје**
Качанички пат бб, Визбегово, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сива и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи и канцелариски работи

кл. **38** телекомуникации

кл. **41** образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(111) **18622** (151) 15/09/2011

(210) ТМ 2010/1159 (220) 14/10/2010

(181) 14/10/2020

(450) 31/10/2011

(732) **Трговско Радиодифузно Друштво ТВ АЛФА ДООЕЛ Скопје**

Качанички пат бб, Визбегово, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

ALFA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи и канцелариски работи

кл. **38** телекомуникации

кл. **41** образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(111) **18590** (151) 09/09/2011

(210) ТМ 2010/1184 (220) 22/10/2010

(181) 22/10/2020

(450) 31/10/2011

(732) **BERLIN-CHEMIE AG**

Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

OLBER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски производи, диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба

**ПРЕГЛЕДИ****ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ****(510)** код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)**(111)** регистарски број на документот

(510) кл. 1	(111) 18665 18666 18670	(510) кл. 6	(111) 18579 18618	(510) кл. 17	(111) 18560 18561 18618
кл. 3	18591 18594 18606 18624 18625 18626 18637 18638 18639 18640 18641 18642 18652 18656 18662	кл. 7	18566 18581 18608 18619	кл. 18	18573 18574 18575 18576 18627 18632 18633 18634 18635 18636 18671
кл. 5	18568 18570 18583 18584 18585 18587 18589 18590 18594 18595 18597 18598 18607 18610 18613 18623 18637 18638 18639 18640 18641 18642 18650 18674	кл. 8	18571 18572	кл. 20	18627 18632 18633 18634 18635 18636
		кл. 9	18558 18565 18580 18581 18582 18592 18593 18615 18620 18643 18644 18647 18653 18661	кл. 21	18560 18561 18591
		кл. 10	18630 18631	кл. 22	18585 18627 18632 18633 18634 18635 18636 18650
		кл. 11	18560 18561 18566 18581 18618		
		кл. 12	18567 18654 18664	кл. 24	18562
		кл. 16	18553 18563 18580 18581 18593 18643	кл. 25	18562 18573 18574 18575 18576 18577 18627 18632



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	18633	кл. 35	18559	кл. 38	18558
	18634		18560		18565
	18635		18561		18569
	18636		18563		18580
	18671		18564		18582
	18676		18566		18593
			18573		18616
кл. 26	18563		18574		18621
			18575		18622
кл. 28	18630		18576		18628
	18631		18577		18629
			18580		18648
кл. 29	18596		18581		18653
	18599		18593		18661
	18600		18596		18663
	18601		18597		
	18602		18599	кл. 39	18578
	18603		18600		18653
	18604		18601		18671
	18605		18602		
	18612		18603	кл. 40	18563
	18667		18604		18663
	18668		18605		
	18669		18615	кл. 41	18553
	18672		18616		18556
	18673		18617		18557
	18674		18621		18559
	18675		18622		18593
			18627		18621
кл. 30	18586		18634		18622
	18587		18635		18653
	18612		18636		18663
	18617		18637		18671
	18651		18638		
	18657		18639	кл. 42	18558
	18667		18640		18569
	18668		18641		18580
	18669		18642		18582
	18672		18643		18593
	18673		18653		18616
	18674		18658		18653
	18675		18661		18655
					18661
кл. 31	18670	кл. 36	18565	кл. 43	18617
	18672		18580		18643
	18673		18593		18645
			18643		18646
кл. 32	18672		18659		18651
	18673				18661
	18675	кл. 37	18555		18667
			18560		18668
кл. 33	18588		18561		18669
			18580		18672
кл. 34	18553		18581		18673
	18554		18653		
	18649				



(510)	(111)
кл. 44	18609
	18611
	18670
кл. 45	18564
	18580
	18593
	18614
	18660



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговски марка
 (111) регистарски број на документот
 (210) број на пријавата

(732) **AGRIUM INC.**
 (111) 18666 (210) MK/T/ 2010/698
 18665 MK/T/ 2010/699

Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd.
 18664 MK/T/ 2010/710

BASF Agro B.V. Arnhem(NL)
 18598 MK/T/ 2010/125

BASF SE
 18650 MK/T/ 2010/1040
 18585 MK/T/ 2010/1041

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
 18595 MK/T/ 2010/777

BERLIN-CHEMIE AG
 18590 MK/T/ 2010/1184

Best Western International, Inc.
 18645 MK/T/ 2010/1008
 18646 MK/T/ 2010/1009

Bianchi Caffè LTD
 18612 MK/T/ 2010/670

BONOMELLI S.R.L.
 18675 MK/T/ 2010/697

**Bristol-Myers Squibb Company,
 a Delaware Corporation**
 18583 MK/T/ 2010/94

Burger King Corporation
 18673 MK/T/ 2010/716
 18672 MK/T/ 2010/717
 18667 MK/T/ 2010/718
 18668 MK/T/ 2010/719
 18669 MK/T/ 2010/720

**Chongqing Senci Import and
 Export Trading Co., Ltd.**
 18608 MK/T/ 2010/1063

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
 18591 MK/T/ 2009/1114

**Colgate-Palmolive Company
 (A Delaware Corporation)**
 18624 MK/T/ 2010/734
 18625 MK/T/ 2010/735
 18626 MK/T/ 2010/736

(732) **CORPORATION HABANOS, S.A.**
 (210) 18649 (210) MK/T/ 2010/1003

Deutsche Telekom AG
 18580 MK/T/ 2008/157

EDENRED and EDENRED
 18643 MK/T/ 2010/1157

EFG Bank European Financial Group SA
 18593 MK/T/ 2010/948

**Emirates Telecommunications Corporation
 (ETISALAT),**
 18629 MK/T/ 2010/1050
 18628 MK/T/ 2010/1051

**GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC.
 OF ZHUHAI**
 18581 MK/T/ 2008/357

Hyundai Motor Company
 18654 MK/T/ 2010/963
 18648 MK/T/ 2010/1028
 18647 MK/T/ 2010/1029

Intervet International B.V.
 18589 MK/T/ 2009/1034

JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
 18637 MK/T/ 2010/1148
 18638 MK/T/ 2010/1149
 18639 MK/T/ 2010/1150
 18640 MK/T/ 2010/1151
 18641 MK/T/ 2010/1152
 18642 MK/T/ 2010/1153

KT & G Corporation,
 18554 MK/T/ 2010/504

LA POINTIQUE INT'L LTD.
 18631 MK/T/ 2010/1100

MARS INCORPORATED
 18657 MK/T/ 2010/687

**Merck Sharp & Dohme Corp.
 a New Jersey corporation,**
 18613 MK/T/ 2010/1006

Natur1pharma Bulgaria EOOD
 18587 MK/T/ 2009/844



(732) **Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd.,
a corporation organized and existing
under the laws of Israel**
(111) 18610 (210) MK/T/ 2009/1268

Niche Generics Limited

18568 MK/T/ 2010/938
18570 MK/T/ 2010/939

Nine West Development Corporation

18575 MK/T/ 2010/927
18573 MK/T/ 2010/928
18576 MK/T/ 2010/930
18574 MK/T/ 2010/931

NOVARTIS AG

18644 MK/T/ 2010/1024

OPPO MEDICAL INC.

18630 MK/T/ 2010/1101

**PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL,
INC.,**

18553 MK/T/ 2009/516

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

18623 MK/T/ 2010/473

**PwC Business Trust
a Delaware business trust**

18614 MK/T/ 2010/1035
18660 MK/T/ 2010/1036

Reed Elsevier Properties Inc.

18655 MK/T/ 2010/962

Sandford Invest & Trade

18588 MK/T/ 2009/1223

**SIDENOR STEEL PRODUCTS
MANUFACTURING COMPANY S.A.A.**

18579 MK/T/ 2010/335

SISTEC HOLDING AD

18565 MK/T/ 2008/1031

SMC Corporation

18618 MK/T/ 2010/1145
18619 MK/T/ 2010/1146
18620 MK/T/ 2010/1147

Sundek, LLC

18676 MK/T/ 2010/689

Supermax International PVT Ltd

18572 MK/T/ 2010/981
18571 MK/T/ 2010/982

(732) **TEVA Pharmaceuticals Europe B.V.**
(111) 18607 (210) MK/T/ 2010/1062

The North Face Apparel Corp.

18627 MK/T/ 2010/1131
18632 MK/T/ 2010/1132
18633 MK/T/ 2010/1135
18634 MK/T/ 2010/1136
18635 MK/T/ 2010/1137
18636 MK/T/ 2010/1138

The Procter & Gamble Company

18652 MK/T/ 2008/528

**TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)**

18567 MK/T/ 2010/976

Transatlantic Holdings, Inc.

18659 MK/T/ 2010/804

Unilever N.V.

18656 MK/T/ 2010/838

**UNI-PHARMA KLEON TSETIS
PHARMACEUTICAL LABORATORIES
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A.
trading as UNI-PHARMA S.A.**

18584 MK/T/ 2010/1084

WALMARK, a.s.

18674 MK/T/ 2010/707

**Адвокат Александар Михајлоски and
Адвокат Марта Поповска**

18564 MK/T/ 2010/953

ГЛОРИ - ГБ Дооел Скопје

18615 MK/T/ 2010/1139

**Друштво за воздушна пловидба
МАТ ЕРВЕЈС ДООЕЛ Скопје**

18671 MK/T/ 2010/757

**Друштво за градежништво, инженеринги
консалтинг ЕКОПРОЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ
Константин ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје**

18555 MK/T/ 2010/519

**Друштво за домашна и меѓународна
шпедиција, трговија и услуги
СЕТРА ДООЕЛ СКОПЈЕ**

18661 MK/T/ 2010/691

**(732) Друштво за комуникациски менаџмент
ПРИСТОП МК ДОО Скопје****(111)** 18658 (210) МК/Т/ 2009/1189**Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**
18616 МК/Т/ 2010/1140**Друштво за поризводство,
трговија и услуги
ЏУЛИЈА БЕЛЛА ДООЕЛ Скопје**
18562 МК/Т/ 2010/941**Друштво за производство, инженеринг,
трговија и услуги СИМТ експорт импорт
доо Скопје**
18653 МК/Т/ 2008/360**Друштво за производство, трговија и
услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт
Скопје**
18662 МК/Т/ 2010/827
18606 МК/Т/ 2010/840**Друштво за производство, трговија и
услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН ЕНЕРџИ ДОО
Охрид**
18566 МК/Т/ 2010/954**Друштво за промет и услуги АГРИМАТИКО
ДООЕЛ Скопје**
18670 МК/Т/ 2010/41**Друштво за советување
и едукација на когнитивна и бихејвиор
психотерапија ЕКВИЛИБРИУМ ДООЕЛ
Скопје**
18609 МК/Т/ 2010/835
18611 МК/Т/ 2010/836**Друштво за телекомуникациски услуги
ВОРЛД ТЕЛЕКОНЕКТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДОО Скопје**
18569 МК/Т/ 2010/972**Друштво за трговија и услуги
ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје**
18558 МК/Т/ 2008/1051
18582 МК/Т/ 2008/1052**Друштво за трговија, производство
и услуги ДАГЛАС КОМЕРЦ Игор и други
ДОО увоз-износ**
18597 МК/Т/ 2009/565**Друштво за трговија,
производство и услуги
РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирил Тодороски**
18617 МК/Т/ 2010/1144**(732) Друштво за трговија, промет и услуги
БИ ПИНК ДООЕЛ Скопје****(111)** 18563 (210) МК/Т/ 2008/1023**Заштитно друштво за производство,
трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА
Охрид**
18586 МК/Т/ 2009/511**Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,**
18596 МК/Т/ 2010/1121
18599 МК/Т/ 2010/1122
18600 МК/Т/ 2010/1123
18601 МК/Т/ 2010/1124
18602 МК/Т/ 2010/1125
18603 МК/Т/ 2010/1126
18604 МК/Т/ 2010/1127
18605 МК/Т/ 2010/1128**Кловн Лили ДОО - Скопје**
18557 МК/Т/ 2010/626
18556 МК/Т/ 2010/627**МЕТРО ДОО увоз-извоз Штип**
18578 МК/Т/ 2010/628**МЕТРО-ПРЕМИЕР ДООЕЛ
увоз-извоз Штип**
18577 МК/Т/ 2010/629**Општина Штип**
18651 МК/Т/ 2010/960**РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје**
18592 МК/Т/ 2010/852**СЗД Електролукс-Палензовски Димче
Битола**
18561 МК/Т/ 2010/922
18560 МК/Т/ 2010/924
18559 МК/Т/ 2010/925**Титиева Ирина**
18663 МК/Т/ 2010/828**Трговско Радиодифузно Друштво
ТВ АЛФА ДООЕЛ Скопје**
18621 МК/Т/ 2010/1158
18622 МК/Т/ 2010/1159**ФИТОФАРМ**
18594 МК/Т/ 2010/1091



ПРОДОЛЖУВАЊА

(111)	(186)
00395	22/07/2017
01962	20/07/2018
03465	14/06/2020
02198	16/02/2018
04607	05/04/2018
09061	16/02/2018
08148	20/05/2018
09191	14/02/2020
09201	03/03/2020
01076	11/11/2020



ПРОМЕНИ

промена на името или адресата на носителот на правото на трговска марка

(111) **00374**

(732) **Bacardi & Company Limited**
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI

(111) **00366**

(732) **Bacardi & Company Limited**
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI

(111) **03520**

(732) **Bacardi & Company Limited**
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI

(111) **03521**

(732) **Bacardi & Company Limited**
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI

(111) **01948**

(732) **CHIVAS BROTHERS PERNOD RICARD LIMITED and**
CHIVAS BROTHERS PERNOD RICARD LIMITED
111-113 Renfrew Road Paisley,
Scotland, GB and
111-113 Renfrew Road Paisley,
Scotland, SH

(111) **03465**

(732) **MINERA TREJD d.o.o.e.l. Skopje**
ul. Dimitrije Tucovic br. 16, 1000 Skopje
Centar, MK

(111) **03465**

(732) **MINERA TREJD d.o.o.e.l. Skopje**
ul. Dimitrije Tucovic br. 16, 1000 Skopje-
Centar, MK

(111) **03465**

(732) **MINERA TREJD d.o.o.e.l. Skopje**
ul. Dimitrije Tucovic br. 16, 1000 Skopje-
Centar, MK

(111) **03465**

(732) **MINERA TREJD d.o.o.e.l. Skopje**
ul. Dimitrije Tucovic br. 16, 1000 Skopje-
Centar, MK

(111) **04468**

(732) **Doctor's Associates Inc.**
325 Bic Drive, Milford, Ct. 06461, US

(111) **08870**

(732) **Mast-Jagermeister SE**
Jagermeisterstrasse 7-15, 38296,
Wolfenbittel, DE



ПРЕНОС

(111) 00259

(732) **PERNOD RICARD USA, LLC,**
an Indiana Limited liability company
100 Manhattanville Road,
Purchase, New York 10577, US

(111) 00259

(732) **PERNOD RICARD USA, LLC,**
an Indiana Limited liability company
100 Manhattanville Road,
Purchase, New York 10577, US

(111) 03465

(732) **MINERA TREJD d.o.o.e.l. Skopje**
ul. Dimitrije Tucovic br. 16, 1000 Skopje-
Centar, MK

(111) 03465

(732) **MINERA TREJD d.o.o.e.l. Skopje**
ul. Dimitrije Tucovic br. 16, 1000 Skopje-
Centar, MK

(111) 04580

(732) **SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG**
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) 11338

(732) **Domino's IP Holder LLC**
(Delaware limited liability company)
24 Frank Lloyd Wright Drive P.O. Box 485,
Ann Arbor, Michigan 48106, US

(111) 03259

(732) **Jafra Holding Company B.V., a Dutch**
limited liability company
Geograaf 30, 6921 EW Duiven, NL

СПОЈУВАЊЕ

(111) 00259

(732) **PERNOD RICARD USA, LLC,**
an Indiana Limited liability company
100 Manhattanville Road,
Purchase, New York 10577, US

(111) 11338

(732) **Domino's IP Holder LLC**
(Delaware limited liability company)
24 Frank Lloyd Wright Drive P.O. Box 485,
Ann Arbor, Michigan 48106, US

НИШТАВНОСТ

(111) 16640

(580) 28.10.2011



ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИТЕ

ВПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

169. ДЕЈАН, РОШКОСКИ адвокат
ул. Владимир Комаров бр. 8/2-10
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 389 77 507 541
e-mail: dejanroskoski@yahoo.com

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

25. ВАСИЛИЕ, СЕРДЈУК, адвокат
бул. Партизански одреди бр. 46-Акат 1 ст.3
1000 Скопје
Република Македонија

ИЗБРИШАНИ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

149. ДАНИЕЛА НАСТОВА, ПИШТОЛОВА, адвокат
Ул. Георги Димитров бр. 54-2/20,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 460 771
e-mail: nastova@yahoo.com